



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 23 јуни 2003  
Скопје

Број 40

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 350  
денари. Жиро сметка 30000000188798

963.

## УКАЗ БР. 67

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува  
во чин генерал мајор  
бригадниот генерал Адил Бецет Газафер  
ЕМБГ: 0512947910028 сега: Командант на Командата за обука во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на 12.06.2003 година.

Бр. 07-726  
13 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

964.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за Полициската академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2820/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА

### И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој закон се основа Полициска академија, како високообразовна државна установа од областа на безбедноста.

#### Член 2

На Полициската академија се образуваат кадри за потребите на Министерството за внатрешни работи, други државни органи, како и за други организации, установи и правни лица кои вршат дејност од областа на безбедноста.

#### Член 3

Полициската академија врши образование за:  
1) стекнување високо образование;  
2) стекнување стручен степен - специјалист;  
3) стекнување научен степен - магистар и

4) континуирано образование за лица со веќе стекнат степен на образование:

- основна обука за полицаец,
- специјална обука и
- обука за раководење во подрачја на безбедноста (менаџмент во безбедноста).

На Полициската академија се стекнува научен степен - доктор по науки со пријавување и одбрана на докторска дисертација од областа на безбедноста.

#### Член 4

Полициската академија работи под назив Република Македонија, Полициска академија - Скопје (во натамошниот текст: Академија).

Седиштето на Академијата е во Скопје.

#### Член 5

Академијата има својство на правно лице.  
Основен акт на Академијата е Статутот.

#### Член 6

Академијата има печат.  
Печатот го содржи името и седиштето на Академијата, името Република Македонија и грбот на Република Македонија.

Формата и содржината на печатот, изгледот на знаците и другите обележја на Академијата (амблем, знаме и друго) и начинот на нивната употреба, се уредуваат со Статутот на Академијата.

#### Член 7

Одредбите од Законот за високото образование и Законот за научно-истражувачката дејност се применуваат на Академијата, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

#### Член 8

На Академијата не е дозволено политичко, партиско и верско организирање и дејствување.

### II. ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМИЈАТА

#### Член 9

Академијата врши високообразовна, научно-истражувачка и применувачка дејност, како и континуирано образование.

#### Член 10

Академијата врши високообразовна дејност како: додипломски и последипломски студии.

Последипломските студии се организираат како последипломски научни студии (магистарски студии) и последипломски стручни студии (специјалистички студии).

На Академијата се остварува и континуирано образование за лица со веќе стекнат степен на образование преку спроведување на основна обука за полицаец, специјална обука и обука за раководење во подрачја на безбедноста (менаџмент во безбедноста).

#### Член 11

Студиите за високо образование на Академијата се организираат како додипломски студии, во траење од четири години.

Студиите за стекнување стручен степен специјалист траат една година.

Студиите за стекнување научен степен магистар траат две години.

Основната обука за полицаец трае 12 месеци, од кои три месеци се предвидени за практична обука на терен, а специјалната обука и обуката за раководење во подрачја на безбедноста (менаџмент во безбедноста) траат зависно од нивните содржини, но не повеќе од 12 месеци.

#### Член 12

Студиите за стекнување високо образование се остваруваат врз основа на студиски и предметни програми.

#### Член 13

Континуирано образование се остварува врз основа на програми што ги донесува министерот за внатрешни работи или друг барател на образовните услуги на Академијата.

Избор на кандидати за континуирано образование врши барателот на образовните услуги.

Трошоците за континуирано образование ги обезбедува барателот на образовните услуги.

Правата и обврските меѓу Академијата и барателот на образовните услуги се уредуваат со договор.

#### Член 14

Научно-истражувачката работа на Академијата поблиску се уредува со Статутот на Академијата и програмата за научно-истражувачка работа.

Резултатите од истражувањата кои се од доверлив карактер можат да се користат по претходно добиена согласност од началникот на истражувањето.

#### Член 15

Академијата остварува соработка со сродни високообразовни и научни установи во земјата и странство и организира научни собири, симпозиуми, семинари, советувања и други видови собири.

#### Член 16

Академијата може да организира сопствена издавачка дејност.

Во рамките на Академијата се организира работата на библиотеката и библиотечно-информациска и документациона дејност.

#### Член 17

Академијата издава дипломи и други документи за завршени студии и други видови на образование, според условите утврдени во Статутот на Академијата и согласно со универзитетските стандарди.

### III. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА

#### Член 18

Органи на Академијата се: Наставно-научен совет, Совет на наставници-инструктори на основната обука за полицаец (во натамошниот текст: Совет на наставници-инструктори), Управа на Академијата и директор.

#### 1. Наставно-научен совет

##### Член 19

Наставно-научниот совет е стручен орган на Академијата.

Наставно-научниот совет го сочинуваат: избраните редовни и вонредни професори и доценти, наставно-научни работници ангажирани на Академијата од други високообразовни установи и претставници на соработниците и студентите.

Бројот на претставниците на соработниците и на студентите и времето за кое се избираат, се уредува со Статутот на Академијата.

##### 1.1. Надлежност на Наставно-научниот совет

##### Член 20

Наставно-научниот совет:

- донесува четиригодишна програма за развој и годишна програма за вршење на високообразовна дејност и научно-истражувачка работа;

- донесува студиски и предметни програми;
- врши избор во наставно-научни и соработнички звања, согласно со Законот за високото образование;
- одлучува за вклучување во наставниот процес на наставници од други високообразовни установи, научни работници од други институции и афирмирани научници и истакнати стручњаци од практиката;
- одлучува за унапредување на наставната и научно-истражувачката работа;
- одлучува за издавање учебници и учебни помагала;
- спроведува постапка за последипломските студии;
- формира Комисија за евалуација, ги избира нејзините членови и донесува упатство за евалуација;
- ги именува и разрешува членовите на Управата на Академијата од редот на наставниците;
- формира стручна Комисија за признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство;
- одлучува за меѓународна соработка;
- предлага мерки за унапредување на стандардот на студентите;
- одлучува како второстепен орган по решенијата на директорот во врска со наставно-образовната дејност и
- врши други работи утврдени со Статутот на Академијата.

Согласност на студиските и предметните програми од ставот 1 алинеја 2 на овој член дава министерот за внатрешни работи и министерот надлежен за работите на високото образование.

Наставно-научниот совет полноважно одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број негови членови, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

При изборот во наставно-научни и научни звања не учествуваат асистентите, помладите асистенти и претставниците на студентите.

#### 2. Совет на наставници-инструктори

##### Член 21

Советот на наставници-инструктори е стручен орган на Академијата.

Советот на наставници-инструктори го сочинуваат: наставници-инструктори, надворешни соработнички-стручњаци од практиката и претставници на слушателите на основната обука за полицаец.

Бројот на членовите, времето за кое се избираат, надлежноста и други прашања кои се однесуваат на Советот на наставници-инструктори се утврдуваат со Статутот на Академијата.

#### 3. Управа на Академијата

##### Член 22

Управата на Академијата е орган на управување на Академијата.

Управата на Академијата е составена од девет члена, од кои двајца претставници од редот на наставниците, двајца претставници од редот на наставниците-инструктори, двајца претставници од редот на студентите и слушателите на основната обука за полицаец и тројца надворешни членови кои се избираат врз принципот на стручност и компетентност.

Претставниците на наставниците ги именува и разрешува Наставно-научниот совет за време од четири години.

Претставниците на наставниците-инструктори ги именува и разрешува Советот на наставници-инструктори за време од четири години.

Претставниците на студентите и слушателите на основната обука за полицаец ги избираат студентите и слушателите на основната обука за полицаец за време од една година.

Надворешните членови ги именува и разрешува министерот за внатрешни работи за време од четири години.

Седниците на Управата на Академијата ги свикнува и со нив претседава претседателот на Управата, што го избира Управата на Академијата од своите редови за време од две години.

Управата на Академијата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

### 3.1. Надлежност на Управата на Академијата

#### Член 23

Управата на Академијата:

- донесува Статут на Академијата и други општи акти;
- одлучува за имотот и материјалните средства на Академијата;
- донесува програма за работа и усвојува извештај за работа;
- донесува четиригодишна програма за опремување на Академијата;
- одлучува за распределба на средствата за наставна дејност (образовна и стручна дејност, издавачка, библиотечна, информациска, управно-административна и друга инфраструктура на Академијата);
- одлучува за стандардот и опремувањето на студентите, другите слушатели и вработените;
- одлучува за средства за дејност од интерес за студентите, поврзани со студиите (логорување, спортување и други дејности), утврдени со програмата за работа;
- одлучува за висината на трошоците за давање на образовни услуги за стручна обука и за други образовни услуги;
- ја утврдува, на предлог на директорот, потребата од работници во стручната служба;
- донесува финансиски план и ја усвојува завршната сметка;
- одлучува како второстепен орган по жалбите против решенија на директорот, во врска со стандардот на студентите и
- врши други работи утврдени со Статутот на Академијата.

Согласност на Статутот на Академијата дава министерот за внатрешни работи.

### 4. Директор

#### Член 24

Директорот е раководен орган на Академијата. Директорот ја застапува и претставува Академијата.

#### Член 25

Директорот го именува и разрешува министерот за внатрешни работи за време од четири години.

#### Член 26

Академијата има тројца заменици на директорот од кои еден е декан, одговорен за високообразовната и научно-истражувачката работа, кој се назначува од редот на професорите на Академијата.

Замениците на директорот ги назначува и ги разрешува директорот на Академијата.

За вршење на дел од своите надлежности, директорот може да ги овласти замениците на директорот.

#### 4.1. Надлежност на директорот

##### Член 27

Директорот во вршењето на раководната функција:

- ги извршува одлуките и заклучоците на Наставно-научниот совет, на Советот на наставници-инструктори и на Управата на Академијата;
- на Наставно-научниот совет и на Советот на наставници-инструктори им поднесува предлози на одлуки и други општи акти за прашања чие разгледување и решавање е во негова надлежност,
- распишува конкурс за избор во наставно-научни и соработнички звања, шест месеци пред истекот на времето за кое се избрани, како и за избор на нови наставници и соработници;

- склучува договор за изведување настава со ангажиран наставник за една учебна година, во согласност со одлука на Наставно-научниот совет;

- склучува договори со институции за ангажирање избрани наставници, соработници и инструктори;

- ги потпишува дипломите и ги промовира дипломираните студенти, доделува награди за постигнати извонредни резултати во студирањето, им доделува уверенија, свидетелства и други завршни документи на слушателите на Академијата;

- одлучува како работодавач;

- го донесува актот за организација и работа и за систематизација на работните места во Академијата, по претходна согласност на министерот за внатрешни работи;

- иницира соработка со сродни установи во земјата и странство;

- поднесува извештај за работата на Академијата до министерот за внатрешни работи еднаш во годината и

- врши други работи согласно со закон и Статутот на Академијата.

### 5. Стручна служба

#### Член 28

За вршење стручни, техничко-административни и помошни работи, Академијата формира Стручна служба.

Организацијата и вршењето на работите на Стручната служба на Академијата се утврдуваат со Статутот на Академијата.

#### Член 29

Раководител на Стручната служба е секретарот на Академијата.

Секретарот е одговорен за работата на Стручната служба пред директорот.

Именувањето на секретарот се уредува со Статутот на Академијата.

### IV. ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

#### Член 30

Академијата за вршење на својата дејност може да организира внатрешни организациони единици: институт, катедра, оддел и други, под услови утврдени со Статутот на Академијата.

### V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА

#### Член 31

Финансирањето на Академијата се врши од Буџетот на Република Македонија, од вршење на образовни услуги и од други извори (кофинансирање, донации, подароци, спонзорства и друго).

За воведување на кофинансирање на трошоците на студирање и за висината на кофинансирањето, одлучува Управата на Академијата, по претходна согласност на министерот за внатрешни работи.

### VI. ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ, УСЛОВИ НА СТУДИРАЊЕ И ОБУКА, ДИПЛОМИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

#### Член 32

На студии за стекнување високо образование може да се запише лице кое има завршено четиригодишно средно образование и кое ги исполнува условите и критериумите утврдени со Конкурсот за запишување, што го објавува Академијата.

#### Член 33

Во Конкурсот за запишување на студии на Академијата ќе се пропишат критериуми за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

Во Комисијата за избор на кандидати за стекнување високо образование двајца членови се од Министерството за внатрешни работи.

Комисијата од ставот 2 на овој член ја формира Наставно-научниот совет.

#### Член 34

Студиите на Академијата се организираат како редовни и вонредни.

Одлука за бројот на редовните и вонредните студенти за запишување на Академијата за стекнување високо образование, на предлог на министерот за внатрешни работи, донесува Владата на Република Македонија.

Предлогот на министерот за внатрешни работи за бројот за запишување на редовни и вонредни студенти на Академијата, се заснова на потребите на Министерството за внатрешни работи и потребите на други органи, установи и правни лица.

#### Член 35

Прием на кандидати за основна обука за полицаец се врши врз основа на Конкурс што го распишува министерот за внатрешни работи.

При изборот на кандидати за основна обука за полицаец, двајца членови во Комисијата за избор се од Академијата.

Комисијата од ставот 2 на овој член ја формира министерот за внатрешни работи.

#### Член 36

Посебните права и обврски меѓу студентите, односно слушателите на основната обука за полицаец и Академијата, се уредуваат со договор во согласност со Статутот на Академијата.

#### Член 37

Под услови утврдени со Статутот на Академијата на студент, по негово барање, може да му мируваат правата и обврските на Академијата.

Директорот донесува решение за мирување на правата и обврските и за продолжување на статусот студент.

Причините за мирување на правата и обврските на студентот се утврдуваат со Статутот на Академијата.

#### Член 38

Слушателите на основната обука за полицаец, во текот на обуката, задолжително престојуваат во Академијата (интернатско сместување).

Во Академијата ќе бидат сместени и студентите, како и учесниците на специјалната обука и обуката за раководење во подрачја на безбедноста, за време на нивното траење, согласно со Статутот на Академијата.

#### Член 39

Студент кој завршил додипломски студии се стекнува со стручен назив дипломиран криминалист.

Студент кој завршил специјалистички студии се стекнува со стручен назив специјалист по безбедност.

Студент кој завршил последипломски студии и одбранил магистарски труд се стекнува со научен степен - магистар по науки од областа на безбедноста.

Кандидатот кој пријавил и одбранил докторска дисертација се стекнува со научен степен - доктор по науки од областа на безбедноста.

#### Член 40

На студентот кој завршил додипломски студии, специјалистички или последипломски научни студии, му се издава диплома во која се наведува видот на образованието, стручниот назив, односно научниот степен и средната оценка на успехот.

#### Член 41

На слушател кој завршил основна обука за полицаец му се издава свидетелство.

На слушател кој завршил специјална обука му се издава сертификат за специјална обука од соодветната област.

На слушател кој завршил обука за раководење во подрачје на безбедноста му се издава уверение.

### VII. НАСТАВНО-НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

#### Член 42

Наставно-научни звања на Академијата се: доцент, вонреден професор и редовен професор.

Наставник се избира за една или две предметни програми, утврдени со студиската програма.

#### Член 43

Соработнички звања на Академијата се: помлад асистент и асистент.

Соработниците од ставот 1 на овој член се избираат во научни области утврдени со Статутот на Академијата.

#### Член 44

Наставниците и соработниците се избираат согласно со одредбите на Законот за високото образование.

#### Член 45

За спроведување на основната обука за полицаец се избираат наставници-инструктори.

За наставник-инструктор може да биде избрано лице со завршено високо образование, кое е истакнат стручњак во практиката од соодветното подрачје на безбедноста и има најмалку пет години работно искуство во подрачјето за кое се избира или лице кое има завршено последипломски студии од соодветната област.

#### Член 46

Наставно-научна работа на Академијата може да врши само лице избрано во наставно-научно и соработничко звање, за времето за кое е избрано.

Континуирано образование може да врши само лице избрано во инструкторско звање, за времето за кое е избрано.

Изборот во звање не е задолжителна основа за засновање работен однос за времето за кое е извршен изборот.

Директорот на Академијата склучува договор со институцијата во која е вработен избраниот наставник или соработник, за неговото ангажирање во Академијата со пократко од полното работно време, во случаи кога избраниот наставник или соработник по негова одлука или заради необезбедени финансиски средства за ново вработување, не заснова работен однос во Академијата за времето за кое е избран.

#### Член 47

Афирмирани научници и стручњаци од практиката, без оглед на исполнетоста на условите за избор во звање, како специјалисти и експерти, по покана, може да изведуваат настава за одделни делови од наставен предмет, во обем и според услови утврдени со Статутот на Академијата.

#### Член 48

Работниците на определени работни места во Академијата носат униформа на припадници на полицијата и се сметаат за овластени службени лица согласно со Законот за внатрешни работи.

Работните места од ставот 1 на овој член се утврдуваат во актот за систематизација на работните места на Академијата.

Прописите што се однесуваат на правата и обврските на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи соодветно се применуваат на овластените службени лица од ставот 1 на овој член.

## VIII. СТУДЕНТИ

## Член 49

Редовниот студент ги има следниве права и обврски:

- задолжително присуствува на предавања, вежби, тренинзи и практична настава, освен во оправдани случаи утврдени со Статутот на Академијата;

- носи работна облека (униформа) со соодветни ознаки за време на следењето на наставата и вршењето на другите активности поврзани со студирањето на Академијата, согласно со Статутот на Академијата;

- учествува во управувањето со Академијата, преку органите на Академијата, согласно со закон и Статутот на Академијата;

- користи услуги на студентскиот стандард (сместување и исхрана во интернатот на Академијата, здравствена заштита и друго), согласно со Статутот на Академијата;

- користи услуги на градски и меѓуградски превоз, според услови договорени со давателите на тие услуги и Академијата;

- добива државни или други стипендии или користи студентски финансиски кредити за време на студирањето, според услови од давателите на тие финансиски средства и

- може предвреме да полага испити од наредната студиска година, ако во претходната студиска година постигне оценка од најмалку 8,00 (осум).

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише видот и ознаките на работната облека (униформа) од ставот 1 алинеја 2 на овој член.

Посебните права и обврски меѓу секој редовен студент одделно и Академијата, се уредуваат со договор, во согласност со овој закон и Статутот.

## Член 50

Студент-стипендист на Министерството за внатрешни работи кој ќе ја заврши Академијата се здобива со право да стапи на работа во Министерството за внатрешни работи во согласност со актот за систематизација на работните места во Министерството.

## Член 51

Редовен студент може да ја повторува секоја студиска година само еднаш.

Редовниот студент што повторувал студиска година нема право да ги користи услугите на студентскиот стандард.

Ако редовниот студент во повторената студиска година не ги исполни условите за запишување во наредната студиска година, му престанува статусот на редовен студент.

## Член 52

Статусот редовен студент престанува и ако студентот:

- дипломира;
- се испише од Академијата;
- премине во основна обука за полицаец;
- има промени во здравствената состојба или психолошките способности што се од значење за вршење на работите од областа на безбедноста и
- е исклучен од Академијата од причини утврдени со Статутот на Академијата.

Промените во здравствената состојба или во психолошките способности од ставот 1 алинеја 4 на овој член ги утврдува стручна комисија, согласно со Статутот на Академијата.

## Член 53

Студент-стипендист на Министерството за внатрешни работи кој ќе биде исклучен од Академијата по негова вина или ќе одбие да работи на работно место на кое ќе биде распореден по завршувањето, е должен да ги надомести трошоците за сместување и исхрана и задоволување на другите воспитно-образовни потреби на Академијата, сразмерно на времето на студиите.

## Член 54

На слушателите на основната обука за полицаец, специјалната обука и на обуката за раководење во подрачја на безбедноста, во поглед на правата и обврските, за време на обуката соодветно се применуваат одредбите на членовите 49 до 53 од овој закон.

Слушателот на основната обука за полицаец кој по втор пат нема да ги положи завршните испити, за натамошното полагање на секој испит одделно, сам ги поднесува трошоците и должен е да ги положи завршните испити најдоцна во рок од шест месеци од денот на завршувањето на наставата.

Слушателот на основната обука за полицаец, доколку не ги положи завршните испити во рокот утврден со ставот 2 од овој член, му престанува статусот на слушател на основната обука за полицаец.

## IX. ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ

## Член 55

За повреда на должностите и за неисполнување на обврските на студент и на слушател на Академијата може да му се изречат дисциплинските мерки: опомена, јавна опомена или исклучување.

Со Статутот на Академијата се определува составот на дисциплинската комисија, постапката за утврдување на дисциплинската одговорност и правото на заштита на студентот, односно слушателот.

## X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АКАДЕМИЈАТА

## Член 56

Надзор над законитоста во работењето, надзор над законитоста на актите и надзор над издавањето на дипломите во Академијата, врши министерот за внатрешни работи и министерот надлежен за работите на високото образование, секој во рамките на својата надлежност, согласно со одредбите на овој закон и Законот за високото образование.

## XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 57

Објектите и опремата што ги користи Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста (во натамошниот текст: Центарот), ги презема на користење Академијата.

## Член 58

Наставно-научните работници избрани на Факултетот за безбедност, од 1 октомври 2003 година, продолжуваат со работа на Академијата во наставно-научните звања за времето за кое се избрани.

## Член 59

Наставниците и воспитувачите од Средното полициско училиште ќе бидат избрани во наставни, соработнички или инструкторски звања на Академијата, ако ги исполнуваат условите за избор согласно со овој закон и Законот за високото образование.

Наставниците и воспитувачите од ставот 1 на овој член кои не ги исполнуваат условите за избор во наставни, соработнички или инструкторски звања на Академијата, ги презема Министерството за внатрешни работи на работи и работни задачи што одговараат на нивната стручна квалификација.

## Член 60

Директорот на Центарот продолжува да ја врши функцијата директор на Академијата до истекот на мандатот за кој е именуван од Владата на Република Македонија.

## Член 61

Вработените во Центарот кои вршат административно-технички и помошни работи, ги презема Академијата и ги распоредува на работи и работни задачи што одговараат на нивните стручни квалификации.

## Член 62

Подготовките за почеток на работа на Академијата ги врши матична комисија.

Матичната комисија е составена од седум члена, од кои повеќе од половината се редовни и вонредни професори од Факултетот за безбедност.

Директорот на Центарот и деканот на Факултетот за безбедност се членови на матичната комисија.

Матичната комисија ја именува министерот за внатрешни работи, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 63

Академијата ќе почне со работа во учебната 2003/2004 година.

## Член 64

Општите акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

## Член 65

Студентите од Факултетот за безбедност, студиите ги продолжуваат до 30 септември 2003 година, согласно со наставните планови и програми според кои ги запишале студиите.

## Член 66

Законот за основање на Центар за образование на кадри за областа на безбедноста ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/1995 и 98/2002), престанува да важи на 30 септември 2003 година.

## Член 67

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## L I G J I P{ R AKADEMIN{ POLICORE

### I. DISPOZITAT THEMELORE

## Neni 1

Me k[t] ligj themelohet Akademia Policore, si institucion i lart[ arsimor shtet[ror nga l[mi i siguris[.

## Neni 2

N[ Akademin[ Policore arsimohen quadro p[r nevojat e Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme, organeve tjera shtet[rore, si dhe p[r organizata tjera, ente dhe persona juridik t[ cil[t kryejn[ veprimtari nga l[mi i siguris[.

## Neni 3

Akademia Policore b[n arsimim p[r:  
1. fitimin e arsimi sip[ror;  
2. fitimin e shkall[s profesionale-specialist;  
3. fitimin e shkall[s shkencore-magjist[r;  
4. arsimin e kontinuar p[r personat tashm[ me shkall[ t[ fituar t[ arsimi:  
- aft[sim themelor p[r polic;  
- aft[sim special dhe  
- aft[sim p[r udh[heqje n[ rajonet e siguris[ (menaxhment n[ sigurim).

N[ Akademin[ Policore fitohet shkalla shkencore-doktor i shkencave me paraqitjen dhe mbrojtjen e disertacionit t[ doktorat[s nga l[mi i sigurimit.

## Neni 4

Akademia policore punon me em[rtimin Republika e Maqedonis[, Akademia Policore-Shkup, (n[ tekstin e m[tejsh[m: Akademia).

Selia e Akademis[ [sht[ n[ Shkup.

## Neni 5

Akademia ka cil[sin[ e personit juridik.  
Akt themelor i Akademis[ [sht[ Statuti.

## Neni 6

Akademia ka vul[n].  
Vula p[rmban emrin dhe selin[ e Akademis[, emrin Republika e Maqedonis[ dhe stem[n e Republik[s s[ Maqedonis[.

Forma dhe p[rmbajtja e vul[s, pamja e shenjave dhe tipareve tjera t[ Akademis[ (emblema, flamuri etj.) dhe m[nyra e p[rdorimit t[ tyre, rregullohen me Statutin e Akademis[.

## Neni 7

Dispozitat e Ligjit p[r arsimin sip[ror dhe Ligji p[r veprimtari[ shkencore-k[rkimore zbatohen n[ Akademi, n[se me k[t] ligj nuk [sht] rregulluar m[ ndryshe.

## Neni 8

N[ Akademi nuk lejohet organizimi dhe veprimi politik, partiak dhe fetar.

## II. VEPRIMTARIA E AKADEMIS{

## Neni 9

Akademia ushtron veprimtari t[ arsimi sip[ror, shkencor k[rkimor dhe aplikativ, si dhe arsimin e kontinuar.

## Neni 10

Akademia ushtron veprimtari t[ arsimi sip[ror, si: studime deri n[ diplom[ dhe studime postdiplomike.

Studimet postdiplomike organizohen si studime postdiplomike shkencore (studime t[ magjistratur[s] dhe studime postdiplomike profesionale (studime specialistike).

N[ Akademi realizohet edhe arsimi i kontinuar p[r personat me shkall[ tashm[ t[ fituar t[ arsimimit p[rmes zbatimit t[ aft[simit themelor p[r polic, aft[sime speciale dhe aft[sime p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit (menaxhmentit n[ sigurim).

## Neni 11

Studimet p[r arsimin sip[ror n[ Akademi organizohen si studime diplomike, me koh[zgjatje prej kat[r vitesh.

Studimet p[r fitimin e shkall[s profesionale t[ specialistit zgjasin nj[ vit.

Studimet p[r fitimin e shkall[s shkencore t[ magjistrit zgjasin dy vite.

Aft[simi themelor p[r polic zgjat 12 muaj, t[ cil[t 3 muaj jan[ parapar[ p[r aft[sim praktik n[ terren, nd[rsa aft[simi special dhe aft[simi p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit (menaxhmenti n[ sigurim) zgjat var[sisht nga p[rmbajtjet e tyre, por jo m[ shum[ se 12 muaj.

## Neni 12

Studimet p[r fitimin e arsimi sip[ror realizohen n[ baz[ t[ programeve studimore dhe l[ndore.

## Neni 13

Arsimimi i kontinuar realizohet n[ baz[ t[ programeve q[ i miraton ministri i Pun[ve t[ Brendshme ose k[rkuesi tjet[r p[r sh[rbime arsimore t[ Akademis[.

Zgjedhja e kandidat[ve p[r arsimim t[ kontinuar b[het nga k[rkuesi i sh[rbimeve arsimore.

Shpenzimet p[r arsim t[ kontinuar i siguron k[rkuesi i sh[rbimeve arsimore.

T[ drejtat dhe obligimet nd[rmjet Akademis[ dhe k[rkuesit t[ sh[rbimeve arsimore rregullohen me marr[veshje.

## Neni 14

Puna shkencore-k[rkimore e Akademis[ m[ p[r s[ af[rmirje rregullohet me statutin e Akademis[ dhe me programin e pun[s shkencore-k[rkimore.

Rezultatet e k[rkimeve q[ jan[ me karakter t[ besuesh[m, mund t[ shfryt[zohen me p[lqimin e marrur paraprak t[ porosit[sit t[ k[rkimite.

## Neni 15

Akademia realizon bashk[punim me ente t[ ngjashme t[ arsimi sip[ror dhe ente shkencore n[ vend dhe n[ bot[n e jashtme dhe organizon tubime shkencore, simpoziume, seminare, k[shillime dhe lloje t[ tjera tubimesh.

## Neni 16

Akademia mund t[ organizoj] veprimtari vetanake botuese.

N[ kuadr t[ Akademis[ organizohet puna n[ bibliotek[ dhe veprimtaria bibliotekare-informative dhe dokumentuese.

## Neni 17

Akademia jep diploma dhe dokumente tjera p[r studime t[ kryera dhe lloje tjera t[ arsimi, sipas kushteve t[ caktuara n[ Statutin e Akademis[ dhe n[ pajtim me standardet universitare.

## III. ORGANET E AKADEMIS{

## Neni 18

Organet e Akademis[ jan[: K[shilli m[simor-shkencor, K[shilli i arsimtar[ve -instruktor[ve t[ aft[simit themelor p[r polic (n[ tekstin e m[tejm[: K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ve), Drejtoria e Akademis[ dhe drejtori.

## 1. K[shilli m[simor-shkencor

## Neni 19

K[shilli m[simor-shkencor [sht[ organ profesional i Akademis[.

K[shillin m[simor-shkencor e p[rb[jn[: profesor[t ordinar[ dhe inordinar[ dhe docent[, pun[tor[ m[simor-shkencor t[ angazhuar n[ Akademi nga ente tjera t[ arsimi t[ lart[ dhe p[rfaq[sues t[ bashk[pun[tor[ve dhe student[ve.

Numri i p[rfaq[suesve t[ bashk[pun[tor[ve dhe i student[ve dhe koha p[r t[ cil[n zgjedhen, rregullohet me Statutin e Akademis[.

## 1.1. Obligimet e K[shillit m[simor-shkencor

## Neni 20

K[shilli m[simor-shkencor:

- sjell program kat[r vje]ar p[r zhvillim dhe program vjetor p[r kryerjen e veprimtaris[ s[ arsimi t[ lart[ dhe pun[ k[rkimore-shkencore;

- sjell programe l[ndore dhe shkencore;

- b[n zgjedhjen e titujve m[simor-shkencor dhe titujve t[ bashk[pun[tor[ve, n[ pajtim me Ligjin p[r arsimimin e lart[;

- vendos p[r inkuadrimin n[ procesin m[simor t[ arsimtar[ve nga entet tjera t[ arsimi t[ lart[, pun[tor[ shkencor nga institucione tjera dhe shkenc[ar[ t[ afirmuar dhe ekspert[ t[ dalluar nga praktika;

- vendos p[r p[rparimin e pun[s m[simore dhe k[rkimore-shkencore;

- vendos p[r botimin e librave dhe mjeteve tjera ndihm[se p[r m[sim;

- zbaton procedur[ p[r studime posdiplomike;

- formon Komision p[r evaluacion, i zgjedh an[ar[t e saj dhe sjell udh[zim p[r evaluim;

- em[ron dhe shkarkon an[ar[t e Drejtoris[ s[ Akademis[ nga radh[t e arsimtar[ve;

- formon Komision ekspert[sh p[r njohjen e kualifikimeve t[ larta shkollor[ t[ fituara n[ shtetet e jashtme;

- vendos p[r bashk[punim nd[rkomb[ar;

- propozon masa p[r ngritjen e standardeve t[ student[ve;

- vendos si organ i shkall[s s[ dyt[ p[r vendimet e drejtorit lidhur me veprimtarin[ edukative-arsimore dhe

- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me Statutin e Akademis[.

P[lqim p[r programin l[ndor-m[simor nga paragrafi 1 alineja 2 e k[tij neni jep ministri i Pun[ve t[ Brendshme dhe ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[ lart[.

K[shilli arsimor-shkencor vendos plot[fuqish[m n[se n[ mbledhje marrin pjes[ m[ shum[ se gjysma nga numri i p[rgjithsh[m i an[ar[ve t[ saj, kurse vendimet i sjell me shumic[ votash nga an[ar[t e pranish[m

Gjat[ zgjedhjes t[ titujve shkencor-arsimor dhe shkencor nuk marrin pjes[ asistent[t, asistent[t e rinj dhe p[rfaq[suesit e student[ve.

## 2. K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ve

## Neni 21

K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ve [sht[ organ profesional i Akademis[.

K[shillin e arsimtar[ve-instruktor[ve e p[rb[jn[: arsimtar[t-instruktor[, bashk[pun[tor[-ekspert[ t[ jasht[m nga praktika dhe p[rfaq[sues t[ kandidat[ve t[ trajnimit fillestar p[r polic.

Numri i an[ar[ve, koha p[r t[ cil[n zgjedhen, kompetencat dhe [shtjet tjera q[ kan[ t[ b[jn[ me K[shillin e arsimtar[ve-instruktor[ve p[rcakten me Statutin e Akademis[.

## 3. Drejtoria e Akademis[

## Neni 22

Drejtoria e Akademis[ [sht[ organ i administrimit t[ Akademis[.

Drejtoria e Akademis[ p[rb[het nga n[nt[ an[ar[, prej t[ cil[ve dy p[rfaq[sues nga radh[t e arsimtar[ve, dy p[rfaq[sues nga radh[t e arsimtar[ve-instruktor[, dy p[rfaq[sues nga radh[t e student[ve dhe d[rgjuesve t[ aft[simit themelor p[r polic dhe tre an[ar[ t[ jasht[m q[ zgjedhen n[ baz[ t[ parimit t[ profesionalitetit dhe kompetenc[.

P[rfaq[suesit e arsimtar[ve i em[ron dhe i shkarkon K[shilli arsimor-shkencor me koh[zgjatje prej kat[r viteve.

P[rfaq[suesit e arsimtar[ve-instruktor[ i em[ron dhe i shkarkon K[shilli i arsimtar[ve-instruktor[ me koh[zgjatje prej kat[r viteve.

P[rfaq[suesit e student[ve dhe d[rgjuesve t[ aft[simit themelor p[r polic i zgjedhin student[t dhe d[rgjuesit t[ aft[simit themelor p[r polic n[ koh[zgjatje prej n[] viti.

An[ar[t e jasht[m i em[ron dhe i shkarkon ministri i Pun[ve t[ Brendshme me koh[zgjatje prej 4 viteve.

Mbledhjet e Drejtoris[ s[ Akademis[ i konvokon dhe me ato kryeson kryetari i Drejtoris[, t[ cilin e zgjedh Drejtoria e Akademis[ nga radh[t e saj n[ koh[zgjatje prej dy viteve.

Drejtoria e Akademis[ vendos me shumic[ votash nga numri i p[rgjithsh[m i antar[ve.

Kompetenca e Drejtoris[ s[ Akademis[

## Neni 23

Drejtoria e Akademis[:

- nxjerr Statutin e Akademis[ dhe akte tjera t[ p[rgjithshme;

- vendos p[r pron[n dhe mjetet materiale t[ Akademis[;

- nxjerr programin e pun[s dhe miraton raportin e pun[s];

- nxjerr programin kat[rvje]ar p[r pajisjen e Akademis[;

- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r veprimtarin[ arsimore (veprimtarin[ arsimore dhe profesionale, botuese, bibliotekare, informative, drejtuese-administrative dhe infrastruktur[n tjet[r t[ Akademis[);

- vendos p[r standardin dhe pajisjen e student[ve, d[rgjuesve t[ tjer[ dhe t[ pun[suarve;

- vendos p[r mjetet p[r veprimtari me interes p[r student[t, lidhur me studimet (kampim, sportet dhe veprimtarit[ tjera), t[ p[rcaktuara me programin e pun[s];

- vendos p[r lart[sin[ e shpenzimeve p[r ofrimin e sh[rbimeve arsimore, p[r aft[sim profesional dhe p[r sh[rbime t[ tjera arsimore;

- me propozim t[ drejtorit p[rcahton nevoj[n p[r pun[tor[ n[ sh[rbimin profesional;

- nxjerr planin financiar dhe miraton llogarin[ p[rfundimtare;

- si organ i shkall[s s[ dyt[ vendos lidhur me ankesat kund[r vendimeve t[ drejtorit, q[ kan[ t[ b[jn[ me standardin e student[ve dhe

- kryen pun[ t[ tjera t[ p[rcaktuara me Statutin e Akademis[.

P[lqimin p[r Statutin e Akademis[ e jep ministri i Pun[ve t[ Brendshme.

#### 4. Drejtori

Neni 24

Drejtori [sht] organ udh[heq] s i Akademis[.  
Drejtori e p[rfaq]son dhe prezenton Akademina[.

Neni 25

Drejtorin e emron dhe shkarkon ministri i Pun[ve t]  
Brendshme me mandat prej kat[r] vitesh.

Neni 26

Akademia ka tre z[vend]sdrejtor, nga t[ cil]t nj[ri]  
[sht] dekan, p[rgjegj]s p[r pun]n e arsimit sip[ror] dhe  
pun[n] shkencore-k[ri]more, i cili em[rohet] nga radh[t] e  
profesor[ve t] Akademis[.

Z[vend]sdrejtor[t] i em[ron] dhe i shkarkon drejtori i  
Akademis[.

P[r kryerjen e nj] p[ese] t[ kompetencave t] tij drejtori  
mund t'i autorizoj[ z[vend]sdrejtor[t].

##### 4.1. Kompetenca e drejtorit

Neni 27

Drejtori n[ kryerjen e funksionit udh[heq] s:

- i zbaton vendimet dhe konkluzat e K[shillit m[simor-  
shkencor, t] K[shillit t] arsimtar[ve-instruktor] dhe t]  
Drejtoris[ s] Akademis[;

- K[shillit m[simor-shkencor] dhe K[shillit t]  
arsimtar[ve-instruktor] u paraqet propozim[t] vendimeve  
dhe akte tjera t[ p[rgjithshme, p[r ][shtje] shqyrtimi dhe  
zgjidhja e t] cilave [sht] n[ kompetenc] t] tij;

- shpall konkurs p[r zgjedhjen n[ tituj m[simor-  
shkencor] dhe tituj bashk[pun]tor[sh, gjasht] muaj para  
skadimit t] afatit p[r t] cilin jan[ zgjedhur, si dhe p[r]  
zgjedhjen e arsimtar[ve dhe bashk[pun]tor[ve t] rinj;

- lidh marr[veshje p[r zhvillimin e m[simit] me  
arsimtar[t] e angazhuar p[r nj] vit shkollor, n[ pajtim me  
vendimin e K[shillit m[simor-shkencor];

- lidh marr[veshje me institucione p[r angazhimin e  
arsimtar[ve, bashk[pun]tor[ve dhe instruktor[ve t]  
zgjedhur;

- i n[nshkruan] diplomat dhe i promovon student[t] e  
diplomuar, ndan shp[rblime] p[r rezultate t]  
jasht[zakonshme t] arritur n[ studime, u ndan certifikata,  
d[ftesa dhe dokumente t] tjera p[rfundimtare d]gjesve t]  
akademis[;

- vendos si pun[dh]n[s];

- e nxjerr aktin p[r organizimin dhe pun[n] dhe p[r]  
sistematizimin e vendeve t] pun[s n] Akademi, me p[lqim]  
paraprak[t] ministrit t] Pun[ve t] Brendshme;

- inicon bashk[punim] me entet[t] ngjashme n[ vend  
dhe n[ bot]n e jashtme;

- i paraqet raport p[r pun[n] e Akademis[ ministrit t]  
Pun[ve t] Brendshme, nj[ her] n[ vit] dhe

- kryen pun[t] tjera n[ pajtim me ligjin dhe Statutin e  
Akademis[.

##### 5. Sh[rbimi profesional

Neni 28

P[r kryerjen e pun[ve] profesionale, teknike-  
administrative dhe ndihm[se, Akademia formon Sh[rbimin]  
profesional.

Organizimi dhe kryerja e pun[ve] t] Sh[rbimit]  
profesional t] Akademis[, p[rcajtohen me Statutin e  
Akademis[.

Neni 29

Udh[heq] s i Sh[rbimit profesional [sht] sekretari i  
Akademis[.

Sekretari [sht] p[rgjegj]s p[r pun[n] e Sh[rbimit]  
profesional para drejtorit.

Em[rimi i sekretarit rregullohet me Statutin e  
Akademis[.

#### IV. NJ{SIT} E BRENDSHME ORGANIZATIVE

Neni 30

Akademia p[r kryerjen e veprimtaris[ s] saj mund t]  
organizoj[ nj]sit[ e brendshme organizative: institutin,  
katedr[n, sektorin etj., n[n kushtet e p[rcajtuara me  
Statutin e Akademis[.

#### V. FINANCIMI I AKADEMIS{

Neni 31

Financimi i Akademis[ b]het nga Buxheti i Republik[s]  
s[ Maqedonis[, nga kryerja e sh[rbimeve arsimore dhe nga  
burime t] tjera (bashk[financim, donacione, dhurata,  
sponsorime etj.).

P[r futjen e bashk[financimit n[ shpenzimet e studimit  
dhe p[r lart[sin] e bashk[financimit, vendos Drejtoria e  
Akademis[, me p[lqim paraprak[t] ministrit t] Pun[ve t]  
Brendshme.

#### VI. PRANIMI I KANDIDAT{VE, KUSHTET E STUDIMIT DHE ST{RVITJA, DIPLOMAT DHE DOKUMENTET TJERA P{R MBARIMIN E ARSIMIT DHE ST{RVITJES

Neni 32

N[ studime p[r fitimin e arsimit t] lart[ mund t]  
regjistrohet personi i cili ka mbaruar arsim[t] mes[m  
kat]rvje]ar dhe i cili i plot[son] kushtet dhe kriteret e  
p[rcajtuara me Konkursin p[r regjistrim, q[ e shpall  
Akademia.

Neni 33

N[ Konkursin p[r regjistrim[t] studimeve n[ Akademi  
do t] p[rcajtohen kriteret p[r pjes[marrje] p[rkat[se] dhe t]  
drejt[t] qytetar[ve q[ u takojn] t] gjitha bashk[sive.

N[ Komisionin p[r zgjedhjen e kandidat[ve] p[r fitimin  
e arsimit t] lart[ dy an[ta]r] jan[ nga Ministria e Pun[ve t]  
Brendshme.

Komisionin nga paragrafi 2 t] k[tij] neni e formon  
K[shilli] arsimor-shkencor.

Neni 34

Studimet n[ Akademina[ organizohen si t] rregullta dhe  
me korespondenc[.

Vendimin p[r numrin e student[ve] t] rregullt dhe me  
korespondenc[ t] regjistrimit n[ Akademina[ p[r marrjen e  
arsimit sip[ror, me propozim[t] ministrit t] Pun[ve t]  
Brendshme, e sjell Qeveria e Republik[s s] Maqedonis[.

Propozimi i ministrit t] Pun[ve t] Brendshme p[r  
numrin e regjistrimit t] student[ve] t] rregullt dhe me  
korespondenc[ n[ Akademi mb[shtetet n[ nevojat e  
ministris[ s] Pun[ve t] Brendshme dhe n[ nevojat e  
organeve tjera, enteve dhe personave juridik.

Neni 35

Pranimi i kandidat[ve] p[r aft[sim] themelor p[r polic  
b]het n[ baz] t] Konkursit q[ e shpall ministri i Pun[ve t]  
Brendshme.

Gjat[ zgjedhjes s] kandidat[ve] p[r aft[sim] themelor[  
p[r polic, dy an[ta]r] n[ komisionin p[r zgjedhje] jan[ nga  
Akademia.

Komisionin nga paragrafi 2 t] k[tij] neni e formon  
ministri i Pun[ve t] Brendshme.

Neni 36

T] drejtat dhe obligimet e ve]anta nd[rmjet student[ve],  
p[rkat[sisht] d]gjesve n[ aft[sim] themelor p[r polic dhe  
Akademis[ rregullohen me marr[veshje, n[ pajtim me  
Statutin e Akademis[.

Neni 37

N[n kushtet e p[rcajtuara me Statutin e Akademis[,  
studentit, me k[rkes] t] tij, mund t'i pushojn[ t] drejtat dhe  
obligimet e Akademis[.

Drejtori merr vendim p[r pushimin e t] drejtave dhe  
obligimeve dhe p[r vazhdimin e statusit t] studentit.

Arsyet p[r pushimin e t] drejtave dhe obligimeve t]  
studentit rregullohen me Statutin e Akademis[.

Neni 38

D]gjesit n[ aft[sim] themelor p[r polic gjat]  
aft[simit, n[ m[nyr] t] obligueshme q[ndrojn[ n]  
Akademi (vendosja n[ konvikt).

N[ Akademi do t] vendosen edhe student[t] si dhe  
pjes[marr]sit e aft[simit special dhe aft[simit p[r]  
udh[heqje] n[ l]min e sigurimit, gjat[ koh]zgjatjes s] tyre  
n[ pajtim me Statutin e Akademis[.



## Neni 39

Studenti q[ ka mbaruar studimet diplomike fiton titullin profesional kriminalist i diplomuar.

Studenti q[ ka kryer studimet specialistike fiton titullin profesional specialist i sigurimit.

Studenti q[ ka kryer studimet postdiplomike dhe ka mbrojtur tez[n e magistratur[ s merr titullin shkencor – magjist[r i shkencave nga l[mi i sigurimit.

Kandidati q[ ka paraqitur dhe mbrojtur disertacionin e doktoratit merr titullin shkencor-doktor i shkencave nga l[mi i sigurimit.

## Neni 40

Studentit q[ ka mbaruar studimet diplomike, specialistike ose studimet postdiplomike shkencore i l[shohet diploma n[ t[ cil[n theksohet lloji i arsimimit, titulli profesional, p[rkat[sisht shkalla shkencore dhe nota mesatare e suksesit.

## Neni 41

D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin themelor p[r polic i l[shohet d[ftesa.

D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin special i l[shohet certifikata p[r aft[sim specialistik nga l[mi p[rkat[s.

D[gjuesit q[ ka kryer aft[simin p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit i l[shohet V[rtetim.

VII. TITUJT M{ SIMOR-SHKENCOR  
DHE T{ BASHK{ PUN{ TOR{ VE

## Neni 42

Titujt m[simor-shkencor n[ Akademi jan[: docenti, profesori inordinar dhe profesori ordinar.

Arsimtari zgjedhet p[r nj[ ose dy programe l[ndore t[ p[rkaktuar me programin e studimeve.

## Neni 43

Titujt e bashk[pun[tor[ve n[ Akademi jan[: asistenti m[ i ri dhe asistenti.

Bashk[pun[tor[t nga paragrafi 1 i k[tij neni zgjedhen n[ l[menj[ shkencor[ t[ p[rkaktuara me Statutin e Akademis[.

## Neni 44

Arsimtar[t dhe bashk[pun[tor[t zgjedhen n[ pajtim me dispozitat e Ligjit t[ arsimit sip[ror.

## Neni 45

P[r zbatimin e aft[simit themelor p[r polic zgjedhen arsimtar[-instruktor[.

P[r arsimtar-instruktor mund t[ zgjedhet personi q[ ka kryer arsimin sip[ror, q[ [sht[ ekspert i dalluar n[ praktik[ n[ l[min p[rkat[s t[ sigurimit dhe q[ ka s[ paku pes[ vjet p[rvoj[ pune n[ l[min n[ t[ cilin zgjedhet ose personi q[ ka mbaruar studimet postdiplomike nga l[mi p[rkat[s.

## Neni 46

Pun[n m[simore-shkencore n[ Akademi mund ta kryej[ vet[m personi i zgjedhur me titullin m[simor-shkencor dhe t[ bashk[pun[torit, p[r koh[n p[r t[ cil[n [sht[ zgjedhur.

Arsimim t[ kontinuar mund t[ kryej[ vet[m personi i zgjedhur n[ titullin e instruktorit, p[r koh[n p[r t[ cil[n [sht[ zgjedhur.

Zgjedhja n[ titull nuk [sht[ baz[ e obligueshme p[r themelimin e marr[dh[nies s[ pun[s p[r koh[n p[r t[ cil[n [sht[ b[r[ zgjedhja.

Drejtori i Akademis[ lidh marr[veshje me institucionin n[ t[ cilin [sht[ pun[suar arsimtari ose bashk[pun[tori i zgjedhur, p[r angazhimin e tij n[ Akademi me orar m[ t[ shkurt[r nga orari i plot[ i pun[s, n[ rastet kur arsimtari ose bashk[pun[tori i zgjedhur me vendim t[ tij ose p[r shkakt[ mjeteve financiare t[ pasiguruara p[r pun[sim t[ ri, nuk themelon marr[dh[nie pune n[ Akademi p[r koh[n p[r t[ cil[n [sht[ zgjedhur.

## Neni 47

Shkenc[ar[t e afirmuar dhe ekspert[ nga praktika, pa marr[ parasysh nga plot[simi i kushteve p[r zgjedhje n[ titull, si specialist[ dhe ekspert[ , me thirrje, mund t[ zhvillojn[ m[sim p[r pjes[ t[ ve]anta nga l[nda m[simore, n[ v[llim dhe sipas kushteve t[ p[rkaktuara me Statut t[ Akademis[.

## Neni 48

Pun[tor[t n[ vendet e caktuara t[ pun[s n[ Akademi mbajn[ uniforma t[ pjes[ar[ve t[ policis[ dhe konsiderohen si persona t[ autorizuar zyrtar n[ pajtim me Ligjin p[r Pun[ t[ Brendshme.

Vendet e pun[s nga paragrafi 1 i k[tij neni p[rkactohe[n n[ aktin e sistematizimit t[ vendeve t[ pun[s t[ Akademis[.

Rregullat q[ kan[ t[ b[jn[ p[r t[ drejtat dhe obligimet e personave zyrtar[ t[ autorizuar t[ Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen p[r personat e autorizuar zyrtar[ nga paragrafi 1 i k[tij neni.

## VIII. STUDENT{ T

## Neni 49

Studenti i rregullt i ka k[to t[ drejta dhe obligime:  
- n[ m[nyr[ t[ obliguar merr pjes[ n[ ligj[rata, ushtrime, trajnime dhe m[sim praktik, p[rve] n[ rastet e arsyeshme t[ p[rkaktuara me Statutin e Akademis[;

- mban veshje pune (uniform[) me shenja p[rkat[se gjat[ koh[s s[ p[rcejlljes s[ m[simit dhe kryerjes s[ aktiviteteve tjera t[ lidhura me studim n[ Akademi, n[ pajtim me Statutin e Akademis[;

- merr pjes[ n[ udh[heqjen e Akademis[, p[rmes organeve t[ Akademis[, n[ pajtim me ligjin dhe Statutin e Akademis[;

- shfryt[zon sh[rbime t[ standardit studentor[ (vendosje dhe ushqim n[ konvikt t[ Akademis[, mbrojtje sh[ndet[sore etj.), n[ pajtim me Statutin e Akademis[;

- shfryt[zon sh[rbimet e transportit urban dhe nd[rurban, sipas kushteve t[ marr[veshjes me dh[n[sin e atyre sh[rbimeve dhe Akademij[;

- fiton bursa shtet[rore ose t[ tjera ose shfryt[zon kredi financiare studentore gjat[ koh[s s[ studimeve, sipas kushteve t[ dh[n[sve t[ atyre mjeteve financiare dhe

- mund t[ jap[ provim parakohe p[r vitin e ardhsh[m t[ studimeve, n[se n[ vitin e kaluar studiues ka arritur not[n prej s[ paku 8,00 (tet[).

Ministri i Pun[ve t[ Brendshme do ta rregulloj[ llojin dhe shenjat e veshjes s[ pun[s (uniforma) nga paragrafi 1 alineja 2 e k[tij neni.

T[ drejtat dhe obligimet e ve]anta midis secilit student t[ rregullt ve] e ve] dhe Akademis[, rregullohet me marr[veshje, n[ pajtim me k[t] ligj dhe Statut.

## Neni 50

Studenti-bursist i Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme i cili do ta mbaroj[ Akademij[ fiton t[ drejt[n t[ hyj[ n[ pun[ n[ Ministrin[ e Pun[ve t[ Brendshme n[ pajtim me aktin p[r sistematizim t[ vendeve t[ pun[s n[ Ministri.

## Neni 51

Studenti i rregullt mund ta p[rs[rit[ secilin vit t[ studimeve vet[m nj[ her[.

Studenti i rregullt q[ ka p[rs[ritur vitin e studimeve nuk ka t[ drejt[ t'i shfryt[zoj[ sh[rbimet e standardit studentor.

N[se student i rregullt n[ vitin e p[rs[ritur studiues nuk i plot[son kushtet p[r regjistrim n[ vitin e ardhsh[m studiues, i nd[rpritet statusi i studentit t[ rregullt.

## Neni 52

Statusi student i rregullt nd[rpritet edhe n[se student i:

- diplomon;  
- [regjistrohet nga Akademia;  
- kalon n[ aft[simin themelor p[r polic;  
- ka ndryshime n[ gjendje sh[ndet[sore ose aft[sit[ psikofizike q[ jan[ t[ r[nd[sishme p[r kryerjen e pun[ve nga l[mi i sigurimit dhe

- [sht[ p[rjashtuar nga Akademia nga arsyet e p[rkaktuara me Statutin e Akademis[.

Ndryshimet n[ gjendjen sh[ndet[sore ose n[ aft[sit[ psikofizike nga paragrafi 1 alineja 4 e k[tij neni i p[rkakton komisioni profesional, n[ pajtim me Statutin e Akademis[.

## Neni 53

Studenti-bursist i Ministris[ s[ Pun[ve t[ Brendshme i cili do t[ p[rjashtohet nga Akademia me fajin e tij ose do t[ refuzoj[ t[ punoj[ n[ vendin e pun[s n[ t[ cilin do t[ caktohet pas mbarimit, [sht[ i obliguesh[m t'i kompenzoj[

shpenzimet p[r vendosje dhe ushqim dhe p[rmbushjen e nevojave tjera edukative-arsimore t[ Akademis[, proporcionalisht me koh[n e studimeve.

## Neni 54

D[gjuesve t[ aft[simit themelor p[r polic, aft[simit special, dhe aft[simit p[r udh[heqje n[ l[min e sigurimit, n[ pik[pamje t[ t[ drejtave dhe obligimeve, gjat[ aft[simit n[ m[nyr[ p[rkat[se p[r doren dispozitat e neneve 49 deri 53 nga ky ligj.

D[gjuesi i aft[simit themelor p[r polic i cili p[r her[ t[ dyt[ nuk do t'i jap[ provimet p[rfundimtare, p[r dh[nien e m[tejme t[ secilit provim ve] e ve], vet[ i mbulon harxhimet dhe [sht[ i obliguar t'i jap[ provimet p[rfundimtare m[ s[ voni n[ afat prej gjasht[ muajsh nga dita e mbarmit t[ m[simit.

D[gjuesi i aft[simit themelor p[r polic, n[ qoft[ se nuk mbaron me dh[nien e provimeve n[ afat t[ caktuar me paragrafin 2 t[ k[tij neni, i nd[rpritet statusi i d[gjuesit p[r aft[sim themelor p[r polic.

## IX. MASAT DISCIPLINORE

## Neni 55

P[r shkeljen e obligimeve dhe p[r mosplot[simin e detyrimeve t[ studentit dhe t[ d[gjuesit n[ Akademi mund t'i shqiptohen masa disiplinore: v[rejtje, v[rejtje publike ose p[rjashtim. Me Statutin e Akademis[ caktohet p[rbr[rja e komisionit disiplinor, procedura p[r p[rcaktimin e p[rgjegj[sis[ disiplinore dhe e drejta e mbrojtjes t[ studentit gjegj[sisht d[gjuesit.

## X. MBIK{QYRJA MBI PUN{N E AKADEMIS{

## Neni 56

Mbik[qyrjen mbi ligjshm[rin[ n[ pun[, mbik[qyrjen mbi ligjshm[rin[ e akteve dhe mbik[qyrjen mbi dh[nien e diplomave n[ Akademi, e b[n ministri i Pun[ve t[ Brendshme dhe ministri kompetent p[r pun[t n[ arsimin sip[ror, secili n[ korniza t[ kompetencave i[ veta, n[ pajtim me dispozitat e k[tij ligji dhe Ligjin p[r arsim sip[ror.

## XI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE P{RFUNDIMTARE

## Neni 57

Objektet dhe pajisjet q[ i shfryt[zon qendra p[r arsimimin e kuadrove p[r l[min e siguris[ (n[ tekstin e m[tejm[ : Qendra), i merr n[ shfryt[zim Akademia.

## Neni 58

Pun[tor[t m[simor-shkencor t[ zgjedhur n[ Fakultetin e Sigurimit, nga 1 tetori 2003, vazhdojn[ me pun[ n[ Akademi me titullin m[simor-shkencor p[r koh[n p[r t[ cil[n jan[ zgjedhur.

## Neni 59

M[suesit dhe edukator[t nga Shkolla e mesme policore do t[ zgjedhen me tituj m[simor, bashk[pun[tor[ ose instruktor[ t[ Akademis[ n[se i p[rmbushin kushtet p[r zgjedhje n[ pajtim me k[tij ligj dhe Ligjin p[r arsim sip[ror.

Arsimtar[t dhe edukator[t nga paragrafi 1 t[ k[tij neni t[ cil[t nuk i plot[sojn[ kushtet p[r zgjedhje me tituj arsimor, bashk[pun[tor[ ose instruktor[ t[ Akademis[, i merr Ministria e Pun[ve t[ Brendshme n[ pun[ dhe detyrat e pun[s q[ i p[rgjigjen kualifikimit t[ tyre profesional.

## Neni 60

Drejtori i qendr[s vazhdon ta ushtroj[ funksionin drejtor i Akademis[ deri n[ mbarim t[ mandatit p[r t[ cilin [sht[ i em[ruar nga Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[.

## Neni 61

T[ pun[suarit n[ Qendr[ t[ cil[t b[jn[ pun[ administrative-teknike dhe ndihm[se, i merr Akademia dhe i cakton n[ pun[ dhe detyra pune q[ u p[rgjigjen kualifikimeve t[ tyre profesionale.

## Neni 62

P[rgatitjet p[r fillimin e pun[s s[ Akademis[ i kryen komisioni am[.

Komisioni am[ [sht[ i p[rbr[r[ prej shtat[ an[tar[ve, nga t[ cil[t m[ tep[r se gjysma jan[ profesor[ ordinar dhe inordinar[ nga Fakulteti i sigurimit.

Drejtori i Qendr[s dhe dekani i Fakultetit p[r sigurim jan[ an[tar[ t[ komisionit am[.

Komisionin am[ e em[ron ministri i Pun[ve t[ Brendshme, n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji.

## Neni 63

Akademia do t[ filloj[ me pun[ n[ vitin shkollor 2003/2004.

## Neni 64

Aktet e p[rgjithshme t[ caktuara me k[tij ligj do t[ nxirren n[ afat prej tre muajve nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ Ligjit.

## Neni 65

Student[t e Fakultetit t[ Sigurimit, studimet i vazhdojn[ deri m[ 30 shtator t[ vitit 2003, n[ pajtim me planprogramet m[simore sipas t[ cilave i kan[ regjistruar studimet.

## Neni 66

Ligji p[r themelimin e Qendr[s p[r arsimim t[ kuadrove n[ l[min e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ num[r 27/1995 dhe 98/2002), pushon t[ vlej[ m[ 30 shtator t[ vitit 2003.

## Neni 67

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

## 965.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за основното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2804/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р Никола Поповски, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002), во членот 68 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Јавниот оглас од став 1 на овој член се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

При изборот на стручни работници, воспитувачи и друг ненаставен кадар се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да се нарушат критериумите пропишани со овој закон.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

### Л И Г Ј И П { Р ПЛОТ { СИМИН Е ЛИГЈИТ П { Р АРСИМ ФИЛЛОР

#### Нени 1

N[ Ligjin p[r arsim fillor (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[” num[r 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 dhe 29/2002) n[ nenin 68 pas paragrafit 2 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 3 dhe 4 si vijojn[:

“Shpallja publike nga paragrafi 1 i k[tij neni shpallet s[ paku n[ nj] nga gazetata q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe n[ gazetata q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% nga qytetar[t t[ cil[t flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha maqedonase.

Gjat[ zgjedhjes s[ bashk[pun[tor[ve profesional, edukator[ve dhe kuadrit tjet[r jom[simor n[ shkollat fillore, zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[ rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve t[ cil[t u p[ rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret e parapara me k[t ligj.“

#### Нени 2

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ “Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“.

966.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2805/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

#### Член 1

Во Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002), во членот 60 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

“Јавниот оглас од став 1 на овој член се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

При изборот на стручни соработници, воспитувачи и друг ненаставен кадар во јавните средни училишта, се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да се нарушат критериумите пропишани со овој закон.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

### Л И Г Ј И П { Р ПЛОТ { СИМИН Е ЛИГЈИТ П { Р АРСИМ Т { МЕС { М

#### Нени 1

N[ Ligjin p[r arsim t[ mes[m (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[” num[r 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 dhe 29/2002) n[ nenin 60 pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 2 dhe 3, si vijojn[:

“Shpallja publike nga paragrafi 1 i k[tij neni shpallet s[ paku n[ nj] nga gazetata q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe gazetata q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% nga qytetar[t t[ cil[t flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha maqedonase.

Gjat[ zgjedhjes s[ bashk[pun[tor[ve profesional, edukator[ve dhe kuadrit tjet[r jom[simor n[ shkollat e mesme publike, p[rdozet parimi i p[rfaq[simit t[ drejt[ dhe adekuat t[ qytetar[ve t[ cil[t u p[ rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret e p[rcaktuara me k[t ligj.“

#### Нени 2

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ “Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“.

967.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ученичкиот и студентскиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2803/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧ- КИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

#### Член 1

Во Законот за ученичкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ број 37/98) во членот 22 по став 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

“Јавниот оглас за засновање на работен однос се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

При изборот на воспитувачи, стручни соработници и друг ненаставен кадар во ученичките домови, се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да се нарушат критериумите пропишани со овој закон.“

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 4, 5 и 6.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

### LI GJI P{ R PLOT{ SIMIN E LIGJIT P{ R STANDARDIN E STUDENT{ VE DHE T{ NX{ N{ SVE

#### Neni 1

N[ Ligjin p[r standardin e nx[n{sve dhe t[ student[ve ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 37/98) n[ nenin 22 pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 2 dhe 3, si vijojn[:

"Shpallja publike p[r themelimin e marr[dh[nies s[ pun[s shpallet s[ paku n[ nj[ nga gazetata q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe gazetata q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% nga qytetar[t q[ flasin gjuh[ t[ ndryshme nga gjuha maqedonase.

Gjat[ zgjedhjes s[ edukator[ve, bashk[pun[tor[ve profesional dhe kuadr[tjet[r jom[simor n[ konviktet e nx[n{sve, zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u takojn[ t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret t[ p[rkaktuara me k[t[ ligj].

Paragraf[t 2, 3 dhe 4 b[hen paragraf[ 4, 5 dhe 6.

#### Neni 2

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

#### 968.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2806/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

#### Член 1

Во Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002 и 17/2003), во членот 11 став (2) точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: “од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик“.

Во ставот (3) точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: “при што без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници“.

#### Член 2

По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

#### “Член 17-а

(1) Функционерите кои раководат со органите од член 3 ставови (2) и (3) на овој закон донесуваат годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците, што го доставуваат до Агенцијата.

(2) Агенцијата донесува упатство за содржината на планот од став (1) на овој член.“

#### Член 3

Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Во случај на укинување или обединување на органот, намалување на надлежностите, намалување на обемот на работата или промена на внатрешната организација со укинување на работните места заради структурни промени во органите од член 3 на овој закон, државниот службеник кој ги извршувал тие работи се распоредува на истиот орган на работно место во исто или пониско звање.“

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Кога за определен број државни службеници престанала потребата за работа при распоредувањето предност имаат државните службеници:

- самохран родител, односно усвоител на дете до седум години;
- родител со потешко хендикепирано дете;
- инвалид на трудот и
- еден од брачните другари кои се вработени кај ист работодавец.“

#### Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

### LI GJI P{ R NDRYSHIMIN DHE PLOT{ SIMIN E LIGJIT P{ R N{ PUN{ SIT SHTET{ ROR

#### Neni 1

N[ Ligjin p[r n[pun[sit shtet[ror ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002 dhe 17/2003), n[ nenin 11 n[ paragrafin (2) pika n[ fund z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "nga t[ cilat s[ paku n[ nga nj[ gazet[ q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe gazetata q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin s[ paku 20% t[ qytetar[ve q[ flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha maqedonase".

N[ paragrafin (3) pika n[ fund z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "me ]rast pa u prishur kriteret e p[rkaktuara me ligj do t[ sigurohet p[rfaq[sim p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive".

#### Neni 2

Pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-а, si vijon:

#### "Neni 17-а

(1) Funkcionar[t q[ udh[heqin me organet nga neni 3 paragraf[t (2) dhe (3) t[ k[tij ligji sjellin plan vjetor p[r p[rfaq[sim p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ bashk[sive, q[ ia dor[zojn[ Agjencis[.

(2) Agjencia sjell udh[zim p[r p[rmbajtjen e planit nga paragrafi (1) i k[tij neni."

#### Neni 3

N[ nenin 82 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) N[ rast t[ suprimimit apo bashkimit t[ organit, zvog[limit t[ kompetencave, zvog[limit t[ v[llimit t[ pun[s apo ndryshimit t[ organizimit t[ brendsh[m me suprimim t[ vendeve t[ pun[s p[r shkak t[ ndryshimeve

структурире n[ organet nga neni 3 t[ k[tij ligji, n[pun[si shtet[ror q[ i ka kryer ato pun[ sistemohet n[ organin e nj[jt[ t[ vendit t[ pun[s me titull t[ nj[jt[ ose m[ t[ ul[t.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Kur p[r nj[ num[r t[ caktuar t[ n[pun[sve shtet[ror [sht[ nd[rprer[ nevoja p[r pun[ gjat[ radhitjes kan[ p[rpar[si n[pun[sit shtet[ror:

- prind vetmbajt[s, gjegj[sisht adoptues i f[mij[s deri n[ shtat[ vjet;
- prind me f[mij[ me hendikep m[ t[ r[nd[;
- invalid i pun[s dhe
- nj[ri nga bashk[short[t q[ jan[ t[ pun[suar te pun[dh[n[si i nj[jt[."

#### Neni 4

Ky ligj hyn n[ fuqi me dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

#### 969.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2807/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

#### Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 и 25/2003) во членот 9-а се додава нов став 1, кој гласи:

„Во јавна установа, јавно претпријатие и друго правно лице што врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на општината, односно градот Скопје при вработувањето се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, без да се нарушат критериумите на стручност и компетентност.“

Во ставот 1 кој станува став 2, по зборовите: „јавен оглас“ зборовите: „во дневен печат“ се заменуваат со зборовите: „во најмалку два дневни весника од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.“

#### Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за работните односи.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### Л И Г Ј И

### ПЌ Р НДРЫШМИН ДНЕ ПЛОТ{ СИМИН Е ЛИГЈИТ ПЌ Р МАРР{ ДН{ НИЕ ПУНЕ

#### Neni 1

N[ Ligjin p[r marr[dh[nie pune ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 80/93, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 dhe 25/2003) n[ nenin 9-a shtohet paragraf i ri 1, si vijon:

"N[ institucionin publik, nd[rmarrje publike dhe person tjet[r juridik q[ kryen veprimtari n[ sh[rbim publik, organ shtet[ror dhe n[ organin e komun[s apo qytetin e Shkupit gjat[ pun[simit zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret e profesionalitetit dhe kompetenc[s].

N[ paragrafin 1 q[ b[het paragraf 2, pas fjal[ve: "shpallje publike" fjal[ti "n[ shtypin ditor" z[vend[sohen me fjal[t: "n[ m[ s[ paku dy gazeta ditore, nga t[ cilat s[ paku n[ nj[r[n nga gazetat q[ botohen n[ gjuh[n maqedonase dhe gazetat q[ botohen n[ gjuh[n q[ e flasin m[ s[ paku 20% nga qytetar[t q[ flasin gjuh[ zyrtare t[ ndryshme nga gjuha maqedonase."

#### Neni 2

Autorizohet Komisioni juridik-ligjdh[n[s i Kuvendit t[ Republik[s s[ Maqedonis[ t[ p[rckakt[oj[ tekstin e spastruar t[ Ligjit p[r marr[dh[nie pune.

#### Neni 3

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

#### 970.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за јавните претпријатија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2003 година.

Бр. 07-2808/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

#### ЗАКОН

### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

#### Член 1

Во Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), по членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:

„Член 37-а

При вработувањето во јавните претпријатија ќе се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници без да се нарушат критериумите на стручност и компетентност.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I P { R P L O T { S I M I N E L I G J I T P { R N D { R M A R R J E T P U B L I K E

### Neni 1

N[ ligjin p[r Nd[rmarjet publike (Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" num[r 38/96 dhe 6/2002), pas nenit 37 shtohet nen i ri 37-a si vijon:

### "Neni 37-a

Gjat[ pun[simit n[ nd[rmarjet publike do t[ zbatohet parimi i p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[ drejt[ t[ qytetar[ve q[ u p[rkasin t[ gjitha bashk[sive, pa u prishur kriteret e profesionalitetit dhe kompetenc[.s."

### Neni 2

Ky Ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

### 971.

Врз основа на член 17 став 1 точка 8 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2003 година, донесе

## НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНА

### В О В Е Д

1. Националната концепција за безбедност и одбрана е основен документ на Република Македонија во областа на безбедноста и одбраната. Националната концепција за безбедност и одбрана е заснована врз процената за меѓународното опкружување и положба на Република Македонија, загрозувањата по нејзината безбедност и врз таа основа усогласени цели и насоки за водење на националната безбедносна политика.

2. Концепцијата за национална безбедност и одбрана, своите корени ги има во: националните вредности и од нив произлезени интереси на Република Македонија, почитувањето на Уставот и законите, рамноправноста на сите граѓани без оглед на нивната етничка припадност, демократската основа на државата, владеењето на правото, почитувањето на човековите права и слободи, пазарната економија, социјалната правда и почитувањето на меѓународното право и меѓународните договори и спогодби.

3. Концепцијата за безбедност и одбрана ги определува ставовите и ги искажува погледите на Република Македонија за: нејзините национални интереси, нејзиното безбедносно опкружување, политиката на национална безбедност, како и целите, насоките, областите и инструментите за нејзино остварување. Исто така, националната концепција за безбедност и одбрана ги утврдува погледите и ставовите во однос на одбраната, менаџментот со кризи, со посебен акцент на оптимизацијата на безбедносните ресурси, организацијата и насоките за зголемување на можностите и подготвеноста на Република Македонија за одговор на предизвиците, ризиците и опасностите по безбедноста на земјата.

4. Остварувањето на ставовите и погледите на концепцијата за национална безбедност и одбрана треба да овозможат не само подобра безбедносна состојба и заштита на темелните вредности и од нив произлезените интереси на Република Македонија, туку и продлабочување на патиштата на прогресот, односно да обезбедат мирен развој на државата, нејзина демократија, економија и почитување на човековото достоинство во секој поглед и со сите негови права.

5. Стратегиската определба и цел на Република Македонија и на нејзината национална концепција за безбедност и одбрана е - трајната определба на Република Македонија својата иднина да ја остварува како дел на европското семејство и членка на НАТО и ЕУ.

## I. ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. Интересите на Република Македонија се засновани врз долгорочните потреби на македонското општество кои се пресудни за животот и безбедноста на граѓаните, но и за стабилноста, функционирањето и континуитетот на државата. Интересите произлегуваат од највисоките темелни вредности утврдени со Уставот на Република Македонија во кои, во основа спаѓаат:

- основните слободи и права на човекот и граѓанинот, слободното изразување на националната припадност, демократијата, владеењето на правото и почитувањето на општоприфатените меѓународни норми;
- интегрирањето и правичната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа;
- заштитата на сопственоста, слободата на пазарот и претприемништвото, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;
- гарантирањето, унапредувањето и развојот на локалната самоуправа и
- заштитата и унапредувањето на животната средина.

7. Траен интерес на Република Македонија е зачувување и унапредување на нејзиниот државен идентитет со слободно изразување на етничкиот идентитет на сите граѓани на Република Македонија, како и заштита на независноста и територијалниот интегритет.

Витални интереси со кои се унапредува безбедноста состојба и со кои се создаваат услови за подобар живот на граѓаните и функционирање на државата и општеството, се:

- заштита и унапредување на мирот и безбедноста, животот, здравјето, имотот и личната безбедност на граѓаните на Република Македонија;
- развој на мултиетничко општество засновано врз меѓусебна доверба, заеднички напори и стремеж на сите етнички заедници за стабилност и сестран напредок на државата;
- економски развој заснован врз принципите на пазарната економија, приватната сопственост, постојано унапредување на животниот стандард и квалитетот на животот, како и заштита на виталната инфраструктура и ресурси на Република Македонија;
- заштита и унапредување на демократските основи на правната држава - политички плурализам, парламентарна демократија, поделба на власта и демократски и фер избори, владеење на правото, доследно почитување на човековите права и слободи, како и правата и слободите на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и постојано одржување и унапредување на вкупната внатрешна безбедност на општеството и државата;
- политичко-одбранбена интеграција во НАТО, политичка, економска и безбедносна интеграција во Европската унија, како и во другите системи за колективна безбедност.

Важни интереси за Република Македонија, кои се предуслови за креирање и остварување на трајниот и виталните интереси на Република Македонија, се:

- изградба и развој на сите форми на соработка со соседите, а во интерес на мирот, безбедноста и развојот на Република Македонија и нејзините соседи;
- сопствен придонес за зачувување и унапредување на мирот и стабилноста во Југоисточна Европа (ЈИЕ) заради зајакнување на зоната на демократијата, безбедноста и просперитетот на сите земји во регионот;
- учество во изградбата на мирот и стабилноста во регионот, Европа и светот, како и превенција и изградба на инструменти за рано предупредување на тензиите и кризите, со цел - навремено и ефикасно решавање по мирен пат;
- зачувување и напредок на меѓународниот поредок заснован врз праведност, взаемно почитување на меѓународниот поредок втемелен во меѓународното право, како и политичка и економска рамноправност на државите;

- обезбедување на услови и унапредување на внатрешно-политичката стабилност и можности заради еднакво право на учество кое во себе треба да содржи и општоприфатен консензус во врска со прашањата од траен, витален и важен интерес на земјата;

- создавање услови за унапредување на безбедносната култура;

- изградба на праведна, социјална држава со еднакви можности за сите граѓани без оглед на нивната полова, расна, верска, политичка, социјална, културна и друга припадност;

- создавање услови за изградба на општество со комуникации и односи со кои ќе се развиваат заедничките вредности и култура на живеењето, особено кај младата генерација, во духот на толеранцијата, негување на демократските вредности и почитување на личниот интегритет, втемелени во европската демократска традиција, без оглед на етничката, верска или друга припадност и

- зачувување и заштита на животната средина во државата во соработка со поширокото опкружување.

8. Република Македонија своите интереси ќе ги остварува со доследно почитување на човековите права и слободи, демократските принципи и почитување на меѓународното право, што од своја страна, ќе овозможи решавање на споровите по мирен пат, унапредување на мирот и стабилноста и јакнење на угледот на Република Македонија во демократскиот свет.

Во рамките на демократските норми и принципи и почитувањето на меѓународното право, Република Македонија е подготвена да учествува во превенцијата и решавањето на кризи сама и во соработка со меѓународната заедница. Република Македонија е подготвена во рамките на меѓународното право сама, но и по своја одлука, во соработка со партнерите и пријателите, а заради заштита на нејзините интереси, да ги преземе сите мерки и да ги ангажира сите ресурси.

Заради заштита на нејзиниот траен интерес и во согласност со меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации, Република Македонија е подготвена да употреби и вооружена сила.

9. За реализација на своите национални интереси, Република Македонија ќе води безбедносна политика и ќе го усоврши безбедносниот систем, кој ќе биде способен, ефикасен и кредибилен да одговори на безбедносните предизвици на овој век, да решава кризи внатре, да помогне во решавањето на кризите во регионот и пошироко.

## II. БЕЗБЕДНОСНО ОПКРУЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 1. Меѓународно опкружување и положба на Република Македонија

10. Денешниот свет го карактеризираат брзи и динамични промени кои со себе носат нови и често непредвидливи ризици и опасности по безбедноста на државите. Иако опасноста од класична воена закана на подолг рок не е очекувана, невоените закани не само што добија на разновидност, туку и се зголемија по интензитет, простор и време.

Трендот на глобализација на светот, покрај предностите, донесе и закани, предизвикани најмногу од продирањето на јазот меѓу богатите и сиромашните и интернационализација на одредени опасности, од кои најекстремни се меѓународниот тероризам и организираниот криминал. Покрај нив, во експанзија се и илегалната миграција и илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратешки материјали. Исто така, е зголемена и опасноста од употреба на оружје за масовно уништување кое е забрането според меѓународното право.

Со распаѓањето на земјите од поранешниот социјалистички блок, се појавија држави и региони во кои се присутни социјални деструкции и нестабилни демократски структури и институции. Тоа се, пред се, ек-

стремниот национализам, етничките, расните и други ксенофобии и предрасуди, кои се манифестирани до крајни граници на омраза и употреба на насилство, а за последица ја имаат разрушената инфраструктура и многуте човечки жртви.

11. Безбедносната состојба се одликува со динамичен, адаптивен развој на државите на новите состојби на соработка, односно на предизвикот да се најдат себеси во новиот поредок, при што меѓународната заедница и нејзините институции понекогаш се соочуваат со рецидентни, а понекогаш со актуелни и непожелни воени, невоени и други ризици и опасности.

12. Главна црта на развојот на европската безбедност е оформување на безбедносна средина заснована врз кооперативни односи и заемно координирани активности од областа на безбедноста, одржувањето на стабилноста, превенцијата и решавањето на кризи, политичката, економската и другите области, изразени и насочени најмногу преку водечката улога на НАТО во креирањето на безбедносната политика и отворената врата за негово проширување. Земјите членки на Партнерството за мир (ПМ) и Евроатлантскиот партнерски совет (ЕАПС), процес и механизми предводени од НАТО континуирано дејствуваат на проширување на зоната на демократијата и стабилноста во Европа. Република Македонија е активен партиципент и членка во овие односи кои силно ги поддржува.

13. Развојот на европскиот безбедносен и одбранбен идентитет и одбранбената политика, кои се комплементарни и засновани врз трајната соработка со НАТО, дејствува за иста цел. На ова дава поддршка и ОБСЕ, чија работа е најмногу фокусирана во областа на човековите и малцинските права, развојот на демократијата и владеењето на правото.

14. Организацијата на Обединетите нации со зајакната улога и подобрени механизми и инструменти за дејствување и натаму останува најширока рамка и основа за однесувањето на државите во нивната меѓународна соработка, заснована врз меѓународното право, вклучувајќи го и правото на одбрана на државата, сама и/или здружена во колективните системи за безбедност и одбрана.

15. Трендот на сè поголема економска и информатичка поврзаност во едно големо светско семејство, на државите им овозможува вклучување во економските текови, каде што сè повеќе се оди на слободни трговски односи, единственост и усогласеност на царинските и други стапки, процедури и аранжмани за слободен проток на луѓе, материјални добра и капитал. Сè ова за секоја држава претставува отворена можност да се вклучи во ваквото опкружување.

16. Југоисточна Европа и покрај напредокот на безбедносната состојба и натаму е регион каде што сè уште постојат закани по безбедноста, чии корени се во политичкиот екстремизам, екстремниот национализам, верската и расната нетрпеливост, што заедно со постоењето на слаби државни институции и непостоење на владеење на правото во некои држави и региони, како и транснационалните опасности, претставуваат основа за висок степен на ризици и опасности по Република Македонија, земјите во регионот и Европа.

Посебна закана и извор на нестабилност е присуството на огромни количини на илегално оружје, од што не е имуна ни Република Македонија.

17. Непосредното опкружување на Република Македонија е дел од нејзините проблеми, но и дел од нејзините предности, имајќи предвид дека една земја е членка на ЕУ и НАТО, една поканета за членство во НАТО, а една членка на ПМ и кандидат за членство во НАТО.

18. Република Македонија е во централниот дел на ЛИЕ и претставува природна и географска крстосница меѓу Европа, Азија и Африка, што е од големо значење за нејзиниот развој.

Од безбедносен аспект, таа е и една од крстосниците на главните патишта на тероризмот, илегалната миграција, илегалната трговија со дрога, оружје и луѓе од Азија и Африка кон Западна Европа. И покрај сите напори за заштита на границата и елиминирање на овие закани, Република Македонија е свесна дека не може сама да ги реши транснационалните опасности без помош и соработка со своите соседи и меѓународната заедница.

19. Република Македонија припаѓа на помалите европски земји со лимитирани ресурси и недостиг на одредени енергенци и други стратегиски материјали. Република Македонија се уште ја зацврстува и унапредува демократската основа и институциите. И покрај ова, Република Македонија перманентно создава безбедносно опкружување и услови за модерно цивилно општество, како и за трансформација и развој на економијата, притоа водејќи сметка за социјалната димензија и заштитата и унапредувањето на животната средина.

20. Основите на напредокот и развојот, Република Македонија трајно ги гледа во нејзините граѓани и нивната решеност за изградба на демократско општество и држава, заедно со потенцијалот што го има во високото образование на своите граѓани и високото ниво на квалификувана и стручна работна сила.

Република Македонија е цврсто решена да ги реализира своите интереси и да создава безбедносно опкружување со активно и континуирано учество во меѓународната заедница и меѓународните односи.

21. Република Македонија е свесна дека новото опкружување нуди многу можности, но и многу нови предизвици, ризици и опасности бараат нови одговори, кои и покрај напорите на Република Македонија, се единствено можни во соработка и со помош на сите земји од регионот, Европа и светот.

Република Македонија се определува дека остварувањето на своите национални интереси и подобрувањето на сопствената безбедност не може да биде на и за сметка на слабењето на безбедноста на другите држави.

## 2. Безбедносни можности

22. Можностите и целокупниот потенцијал на Република Македонија претставуваат перманентен извор за нејзината изградба и напредок, што бараат вонредни и максимални напори од сите граѓани и институции на општеството и државата, особено во услови на влошена безбедносна состојба и криза. Несовладувањето на овие предизвици може суштински да наштети на остварувањето на националните интереси на Република Македонија.

Во можности, значајни за Република Македонија, спаѓаат:

- активна партиципација во ширењето на мирот и стабилноста во функција на зголемување на општата безбедност во регионот и Европа, со перманентно зголемување на можностите и капацитетите за превенција и справување со кризи;

- вклучување во сите меѓународни, глобални, политички, економски, социјални и други текови, предводени од меѓународните институции и организации;

- целосна партиципација и интеграција во Евроатлантските безбедносни структури, во функција на ширење на стабилноста и безбедноста, изразена преку процесите и активностите за подготовка за членство во НАТО и ЕУ, но постојано и во тесна соработка со ОБСЕ и ООН;

- перманентно унапредување и развој на добрососедските односи и регионалната соработка во функција на подобрување на безбедносната состојба и опкружување, како и политичка и економска стабилност и напредок;

- доизградување и унапредување на демократските основи на државата, врз основа на почитувањето на основните слободи и права на човекот и граѓанинот;

- достигнување на правична и соодветна застапеност на сите етнички заедници во органите на државната власт и јавната администрација на сите нивоа, посебно и во безбедносните структури;

- доизградување на јавната администрација, како сервис на граѓаните, со висока професионалност, политичка неутралност, компетентност и ефикасност;

- создавање на услови за функционирање на пазарната економија, социјално и еколошки ориентирана, како и унапредување на условите за живот и работа на граѓаните;

- унапредување на научно, техничко-технолошката, информатичката и инфраструктурната основа на државата и

- создавање на услови за користење на економските и други сопствени ресурси и можности во функција на безбедноста и одбраната.

## 3. Безбедносни ризици и опасности

23. Иако на долг рок, не постои опасност од конвенционална војна во Европа, распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и последиците од распаѓањето на одделни поранешни социјалистички држави, негативните последици од глобализацијата, националната, верската, големодржавната и територијалната конфронтација - се потенцијални и реални ризици и опасности кои можат да доведат до кризи и конфликти.

24. Во ризици и опасности по безбедноста на Република Македонија спаѓаат:

- можните манифестации на екстремн национализам, расна и верска нетрпеливост;

- облиците и активностите сврзани со меѓународниот тероризам, организираниот криминал, нелегалната миграција, нелегалната трговија со дрога, оружје, луѓе, стратегиските и материјалите за двојна употреба, како и последиците од употребата на средства за масовно уништување;

- поседувањето на големи количини илегално оружје;

- транзиционите проблеми како што се: корупцијата, урбаниот тероризам, тешкиот криминал, вклучувајќи учени, рекетирања, убиства и напади врз сопственоста на граѓаните, економскиот криминал, даночната евазија, недоизграденоста на институциите на демократскиот систем, проблемите во функционирање на судството, социјалните проблеми и невработеноста;

- активностите на странските специјални служби насочени кон влошување на безбедносната состојба, а со тоа и забавување на демократските и интегративните процеси, особено оние кон НАТО и ЕУ;

- последиците од судир на интереси за користење на изворите и патиштата на стратегиските енергенци, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Република Македонија;

- елементарните и други непогоди, техничко-технолошките катастрофи, заразните заболувања на луѓето и животните предизвикани од домашни и/или надворешни фактори;

- компјутерскиот криминал, пиратството и злоупотребата на информатичката технологија, посебно во делот на личните податоци на граѓаните, деловната, службената и државната тајна и

- деградацијата и уништувањето на животната средина.

## III. ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

25. Политиката на национална безбедност претставува сложен и меѓузависен збир на мерки, активности, планови и програми, кои ги презема Република Македонија заради заштита, одржување и унапредување на безбедноста на Република Македонија и нејзините граѓани, во согласност со расположивите ресурси и со активна соработка со меѓународната заедница. Во себе системски ги содржи политичката, економската, одбранбената, внатрешно-безбедносната, социјалната, еколошката и други области.



## 1. Цели и насоки за водење на политиката на национална безбедност

26. Основна и долгорочна цел на политиката на националната безбедност е да ја заштити, одржува и унапредува безбедносната состојба на државата, создавајќи амбиент за остварување на националните интереси на Република Македонија.

За остварување на оваа цел е неопходно да се преземат и постојано да се одржуваат и унапредуваат следниве мерки и активности:

- одржување и унапредување на ефикасноста и објективноста на средствата и методите за собирање на податоци и информации од значење за безбедноста, квалитетна и континуирана експертска анализа на безбедносното опкружување, заради активно учество во неговото креирање и превенција на ризиците и опасностите;

- одржување и унапредување на соодветни безбедносни капацитети и способности за превенција, минимизирање и елиминирање на безбедносните ризици и опасности, како и за разрешување на конфликтните и кризни ситуации;

- одржување и унапредување на нивото на подготвеност на органите на државната власт и усогласување на прописите, правилата и процедурите за навремена координација, менаџмент, како и заради ефикасен, навремен и соодветен одговор на безбедносните ризици и опасности;

- континуирана едукација на експерти кои со својата компетентност ќе придонесат за поефикасно остварување на политиката на националната безбедност;

- развој на граничната служба која ефикасно ќе ја контролира границата и граничната зона надвор од легалните гранични премини, ќе ги спречува сите видови на нелегална трговија, ќе изгради капацитети и единствени процедури за соработка и заемна помош со соседите, регионот и меѓународната заедница. Граничната служба треба да обезбеди и постојано унапредување на односите на доверба и заемна соработка со локалното население, како и да води сметка за застапеноста на етничките заедници во својот состав и

- насочувањето на системот на безбедност кон постигнување на интероперабилност со други, слични системи во демократските држави во Европа.

27. Политиката на националната безбедност на Република Македонија се темели и треба да се води според следниве насоки:

- активно и реално вклучување во меѓународните напори за креирање и подобрување на мирот и безбедноста, имајќи предвид дека безбедноста е неделива и не зависи само од една држава;

- суверено право на самоодбрана и гарантирање на својата безбедност со право на сопствено одлучување за приклучување кон Сојуз/и;

- право на неприфаќање на одделни обврски и договори за кои ќе се процени дека можат да ја загрозат безбедноста на Република Македонија и/или негативно да влијаат врз безбедноста на други држави;

- компатибилност на националната безбедност во согласност со уставните и законските решенија, како и со меѓународните стандарди и ратификуваните меѓународни договори;

- вградување во националното законодавство и дипломатска активност тоа да го направат сите соседи - на општоприфатените норми и стандарди во сите области на меѓународното право и нивна доследна примена во практиката;

- посебните институции задолжени за безбедност иако и натаму имаат клучно место и улога во современото сфаќање на безбедноста, не се повеќе единствено надлежни за заштита, одржување и изградба на безбедносното опкружување и состојба. Затоа, оцената, мерките и активностите за заштита, одржување и унапре-

дување треба да се гледаат како систем на сложени и меѓузависни фактори, како што се политичките, економските, одбранбените, внатрешно-безбедносните, социјалните, еколошките и други;

- постојана демократска и цивилна контрола и надзор врз институциите и силите чија дејност е безбедност и одбрана на државата;

- превенција, односно мерки и активности кои овозможуваат превенција на ризиците, опасностите и кризи-те, нивна навремена идентификација и отстранување;

- координација на мерките, активностите и безбедносните капацитети со примена на навремена и целесобразна употреба на способностите и ресурсите за справување со кризи, како и можност за давање, односно примање на помош и соработка и

- перманентна одговорност на органите на државната власт, како и учество во остварувањето на политиката на национална безбедност на локалната самоуправа, политичките партии и другите правни и економски субјекти, невладиниот сектор и другите асоцијации, како и сите граѓани, согласно со нивната положба и улога во општеството.

## 2. Области и инструменти за остварување на политиката на национална безбедност

28. Во основа, во оваа концепција погледите на политиката на национална безбедност се групирани во следниве области: надворешна, економска, одбранбена, политика на внатрешната безбедност и политика на заштита на животната средина.

Под инструменти се подразбираат сите нормативно-правни, организациони, процедурални, човечки и други методи и техники кои им стојат на располагање на носителите и учесниците во остварувањето на безбедносната политика, исто така и односите, комуникацијата и соработката со сите владини и невладини, домашни и меѓународни организации, органи, тела, асоцијации и други форми на дејствување и соработка.

29. За реализација на вака поставената политика на национална безбедност, Владата на Република Македонија, во најкраток можен рок, треба да донесе интегрирана Стратегија за национална безбедност на Република Македонија.

Во согласност со одредбите и ставовите на оваа концепција, а кои се однесуваат на одбраната, претседателот на Република Македонија треба да ја иновира постојаната Стратегија за одбрана на Република Македонија.

### 2.1. Надворешна политика

30. Надворешната политика е насочена кон заштита, одржување и унапредување на интересите на Република Македонија во односите со другите држави.

31. Тргувајќи од долгорочните приоритети во водењето на надворешната политика, Република Македонија се залага за градење на добрососедски односи со сите земји од непосредното и поширокото соседство, активно учествува во иницијативите за регионална соработка и континуирано се ангажира на продлабочување на односите и креирање на безбедноста во рамките на ООН, ОБСЕ и другите меѓународни организации и институции.

32. Интеграцијата во НАТО е еден од нашите витални интереси. Република Македонија гледа на НАТО како на еден од клучните столбови на модерната, евроатлантската и безбедносната архитектура. Во таа смисла, Република Македонија цврсто ги поддржува процесите на трансформација и проширување на Алијансата. Во тој правец, сметаме дека со проширувањето треба да се опфати и Република Македонија, што сигурно ќе придонесе за зајакнување на мирот и стабилноста во Југоисточна Европа.

33. Од огромно значење е нашето активно учество во ПМ и ЕАПС, со сите свои активности и механизми за соработка, како основа за подобрување на безбедноста и за приспособување на државата преку исполнување на сите барања, неопходни за членство во НАТО.

Република Македонија е свесна за нерационалноста и недоволната ефикасност на изолиран систем за безбедност, а посебно систем за одбрана на малите и економски недоволно моќни земји. Затоа, уште од самиот почеток, се ориентира кон учество и активности во колективните системи за безбедност, со крајна цел - зачленување во НАТО.

34. Своите подготовки и трансформација, Република Македонија ги спроведува врз основа на Акциониот план за членство во НАТО. Во таа смисла, Годишната национална програма за членство во НАТО ја смета за основен инструмент за реализација на мерките и активностите од чии решенија произлегуваат сите натамошни трансформации и приспособувања и во чија функција се ставени сите капацитети и ресурси на државата.

Важни елементи кои ги поддржуваат овие процеси се и Индивидуалната програма за партнерство, а особено Процесот на планирање и преглед на партнерството (ПАРП), во рамките на кои се остваруваат партнерските цели и кои паралелно со прифаќањето и имплементацијата на стандардите, плански и организирано ќе не доведат до целосна компатибилност и интероперативност со НАТО. Оттука произлегува и нашата одговорност за постојана селекција и идентификација на капацитетите и нивно ставање на располагање на НАТО, што се реализира врз основа на почитување на суверенитетот на Република Македонија и замен договор.

Република Македонија ги има идентификувано, пријавено и подготвено можностите и капацитетите со кои ќе учествува во НАТО и/или предводени од НАТО мировни и хуманитарни операции.

35. Интеграцијата во ЕУ, како еден од виталните интереси на Република Македонија, е сложен процес со долгорочни последици по политиката, економијата и безбедноста на РМ. Свесна за ова, Република Македонија е подготвена да ги забрза сите процеси, посебно хармонизацијата на законодавството, решенијата и процедурите со оние кои важат во ЕУ, за забрзување на нејзиниот прием, ангажирајќи ги сите расположливи способности и капацитети.

Република Македонија ја уважува желбата за развој на европски безбедносен и одбранбен идентитет. Имајќи ја предвид комплементарноста на европскиот безбедносен и одбранбен идентитет, развиван во рамките на НАТО и европската безбедносна и одбранбена политика, Република Македонија е подготвена, во рамките на своите можности да партиципира во овие процеси.

36. Меѓусебното почитување и еднаквата одговорност за соработка, Република Македонија ја смета за основа и водечка нишка за интензивирање, продлабочување и изнаоѓање нови форми на соработка со сите свои соседи и регионот, кои се во интерес на мирот и безбедноста во нејзиното непосредно опкружување, регионот и Европа.

Грижата за заштита и перманентното подигање на слободите и правата на припадниците на македонскиот народ кои живеат во соседните земји и регионот е составен дел на овие односи и е од посебен интерес за Република Македонија.

37. Во интерес на мирот и стабилноста, Република Македонија е подготвена да ги имплементира сите меѓународни аранжмани кои се однесуваат на контрола и неширење на оружјето за масовно уништување, меѓународните аранжмани за други видови оружје, како и аранжманите за надзор врз извозот на технологија и оружје, посебно усогласувајќи ги со Кодексот на ЕУ за извоз на оружје.

38. Заради својата и општата безбедност во регионот, Европа и светот, Република Македонија изразува подготвеност за соработка, ставање на располагање на

сите свои капацитети и прифаќање на мерките и процедурите за борба против транснационалните ризици и опасности, а пред сè против тероризмот, организираниот криминал, илегалната миграција и сите видови на илегална трговија.

## 2.2. Економска политика

39. Оформување на безбедносното опкружување и безбедносната стабилност е во тесна зависност од економската состојба на државата и нејзината соработка.

Република Македонија смета дека натамошното унапредување на економските односи, во согласност со заеднички усвоените мерки и активности во соработка со ЕУ, Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, како и членството во Светската трговска организација, е од особен интерес за Република Македонија.

40. Завршувањето на процесите на трансформација и приватизација на економските субјекти и унапредување на пазарната економија, исто така е од особен интерес за Република Македонија.

Посебно внимание треба да се посвети на развојот на стопанството и другите производствени и услужни дејности, изработувајќи соодветна стратегија за економски развој, која воедно ќе води сметка за социјалната и еколошката димензија на развојот, со посебен акцент на стопанските дејности и производи таму каде што имаме компаративна предност во однос на земјите од регионот и другите трговски партнери. Едновремено, стратегијата мора да ги содржи мерките и активностите за создавање на конкурентно, пазарно стопанство и имплементација на барањата на законодавството, техничко-технолошките стандарди и други норми од економска природа, кои се на сила во ЕУ.

Наука, образованието и оспособувањето на граѓаните и работната сила треба да се приспособат и трансформираат, како би можеле да ги следат, поддржуваат и развиваат овие процеси.

41. Одржувањето на макроекономската стабилност, изградувањето на механизми и предуслови за подобрување на законската регулатива за гаранции и влез на странскиот капитал, редуцијата на јавната потрошувачка, перманентното зголемување на производството, извозот, вработеноста и животниот стандард на граѓаните се од пресудно значење за развојот на Република Македонија и подобрување на нејзината вкупна безбедност.

## 2.3. Одбранбена политика

42. Одбранбената политика на Република Македонија е насочена кон постојано зголемување на одбранбените способности и соодветен развој на системот за одбрана и заштита на трајниот интерес и учество, помош и соработка во заштитата на виталните интереси на Република Македонија. Ова подразбира оптимално и соодветно на можностите и потребите, подготвени и опремени вооружени сили, како и соодветно опремени и подготвени носители и извршители на цивилната одбрана за одговор на ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија.

Одбранбената политика ќе се стреми кон соодветна изградба, усогласеност и координација на системот за одбрана со другите делови на системот за национална безбедност.

43. Одбранбената политика на Република Македонија, во рамките на системот на национална безбедност, е насочена кон натамошно интензивирање на сите обврски од областа на одбраната, а посебно вооружените сили, што значат исполнување на барањата и утврдените обврски за целосно реструктурирање и подготовка за членство на Република Македонија во НАТО, како еден од нејзините витални интереси. Со ова ќе се придонесе за зголемување на безбедноста на државата и подобрување на надворешното, безбедносното опкружување во регионот и Европа.

#### 2.4. Политика на внатрешна безбедност

44. Политиката на внатрешна безбедност е насочена кон заштита, одржување и унапредување на интересите на Република Македонија, кои се однесуваат на разрешување на ризиците и опасностите во врска со заштитата на демократскиот поредок утврден со Уставот, човековите права и слободи и другите уставно-правни норми и гаранции од значење за безбедноста на Република Македонија.

Неопходно е усогласено и координирано дејствување на законодавната и извршната власт во функција на остварување на политиката на внатрешна безбедност, континуиран напредок на демократските процеси, изградба на правната држава и владеење на правото, со цел унапредување на нивото на доверба на граѓаните кон институциите на државата.

Посебно е приоритетно обезбедувањето на владеењето на правото на целата територија на Република Македонија како основен елемент на нејзиниот суверенитет, како и спречување и отстранување на сите закани и други пречки кои го нарушуваат правото на непречено располагање и користење на сопствениот имот и дом на граѓаните на Република Македонија.

45. Мерките и активностите за натамошен развој на независната судска власт се од голем приоритет за јакнењето на внатрешната безбедност и стабилност, заштитата на граѓаните и развојот на економскиот систем, со што се овозможува остварување на интересите на Република Македонија.

46. Од големо значење е создавање на систем на усогласени активности меѓу разузнавачките и контра-разузнавачките служби, што ќе обезбеди навремено предупредување од ризици и опасности, предлагање и преземање мерки и активности за заштита, намалување и елиминирање на ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија.

47. Забрзувањето на интегрирањето во македонското општество и држава на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници што живеат во Република Македонија е од особен интерес за нејзината безбедност. Во таа насока треба да се максимизираат политичките и други напори и капацитети за имплементација на Уставот во одредбите кои се однесуваат на правата на припадниците на заедниците.

Интеграцијата треба да се креира и имплементира преку политичко-безбедносната, економската, образовната и културната политика, мерки и активности, кои во крајна цел, ќе градат заеднички вредности и ќе ги промовираат разликите, како основа за заедништво и интеграција.

48. Борбата против тероризмот, организиранот криминал, нелегалната миграција, нелегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали е посебно сложена задача за која треба да се преземат низа специфични мерки и активности, меѓу кои носечки треба да бидат: организацијата на ефикасна гранична полиција, усогласувањето на механизми и процедури за меѓудржавна размена на податоци, соработката и помошта, посебно такви кои се етаблирани во земјите членки на ЕУ и НАТО.

Министерството за внатрешни работи посебно треба да ги унапреди и да ги развие процедурите и механизмите за борба против тероризмот, илегалната миграција, илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали со оние во развиените земји. Исто така, треба да ја подобри координацијата и да развие заеднички оперативни процедури со вооружените сили, посебно во областа на борбата против тероризмот и граничното обезбедување.

Министерството за внатрешни работи развојот на полицијата треба да го насочи кон максимално можна децентрализација на полицијата на локално ниво, според европските норми и стандарди и во функција да стане сервис на граѓаните.

49. За подобрување на безбедносната состојба на Република Македонија, неопходна е изградба на нови, како и подобра усогласеност и координација на постојните мерки и инструменти за спречување на корупцијата, даночната евазија, најтешките облици на криминал (уцени, убиства, рекетарство и слично), како и уништување на сопственоста на граѓаните.

50. Остварувањето на повеќето активности од областа на внатрешната безбедност е основна задача, во која клучна улога има ресорот за внатрешни работи. Свое место и улога имаат и судската и другите органи на власта, органите на управата, царинската управа, инспекциите и другите служби. Нивните идни активности треба да се насочат кон проценка и преиспитување на внатрешната организација и работа, меѓусебното поврзување и координација, хармонизацијата на прописите и процедурите, пред сè, со оние во земјите членки на ЕУ како би можеле успешно да сè справат со овие сложени, интернационални и домашни, сè поусовршени методи на дејствување на носителите и извршителите на ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија.

51. Република Македонија е подложна на елементарни непогоди, техничко-технолошки и слични катастрофи кои ја загрозуваат безбедноста на граѓаните, државата и нејзината инфраструктура. Натамошниот развој на силите за заштита и спасување од овие ризици и опасности треба да се одвива во насока на обединување на сегашните, постојни служби во една дирекција.

Донесувањето нов закон за заштита и спасување и обединување на противпожарната заштита, која е во рамките на ресорот за внатрешни работи и цивилната заштита, која пак, е во ресорот за одбрана во една самостојна служба-дирекција со задолжителна насока за максимална децентрализација, ќе претставува значаен чекор за подобрување на состојбата во оваа област.

52. Глобализацијата на светот и сè поприсутната примена на информатичката технологија бара подобро организирани решенија и регулативи кои ќе го оневозможат информатичкиот тероризам. Неопходно е подобрување на заштитата и преземање на мерки за спречување од неовластена употреба на личните податоци на граѓаните, деловната, службената и државната тајна од страна на поединци, органите на државната власт и други органи и организации.

#### 3.5. Политика на заштита на животната средина

53. Процесите на транзиција го намалија сфаќањето за значењето на заштитата на животната средина. Најчести причини за уништување на животната средина, покрај постоењето на многу стопански капацитети со "валкана" технологија е човековата небрежност, небрежноста на органите на локалната самоуправа, стопанските и други субјекти, како и сè уште "меката" законодавна регулатива.

Натамошните активности треба да бидат насочени кон развојот на стопанството со помали негативни последици кон животната средина, хармонизација на законодавството со она на ЕУ, доследното спроведување на мерките за заштита на животната средина од страна на органите на државата, органите на локалната самоуправа, стопанските и други субјекти, како и од страна на граѓаните на Република Македонија.

#### 3. Менаџмент со кризи

54. Заради постојани консултации и донесување на одлуки на највисоко ниво, максимална координација, навремена реакција, ефикасност и соодветно искористување на расположливите способности и ресурси во случај на кризи и кризни ситуации, како и навремена, квалитетна и реална проценка на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од ризици и опасности, - системот за менаџмент со кризи треба да има три основни целини: управувачки комитет, група за проценка и служба за поддршка на првата и втората целина, односно Центар за менаџмент со кризи.

Со управувачкиот комитет раководи претседателот на Владата на Република Македонија, а во него членуваат министрите за надворешни работи, одбрана, внатрешни работи, транспорт и врски, здравство и овластен претставник на претседателот на Република Македонија. Во зависност од кризната состојба и кризата, по потреба, се вклучуваат и други раководители на органите на државната власт и управата. Препораките, предлозите и одлуките на управувачкиот комитет се задолжителни за сите органи, организации и институции, во согласност и во рамките на нивните надлежности пропишани со Уставот, законите и другите прописи на Република Македонија.

Групата за процена е составена од претставници од истите органи од претходниот став во ранг на државни секретари, вклучувајќи ги и директорот на Агенцијата за разузнавање, заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија е одговорен за операции и готовност, како и раководителите на јавната и државната безбедност на Република Македонија. Со групата за процена раководи министер кој ќе го опреди претседателот на Владата.

55. Поради сложеноста на оваа материја е потребно истата да се уреди со закон. Покрај другото, особено треба да се пропишат: правото и нивото на автономно одлучување и употреба на ресурсите на извршната власт, начинот на комуникација и соработка со сите органи на државната власт и органите на локалната самоуправа, трговските друштва и другите субјекти и граѓани за прашањата од интерес за безбедноста на Република Македонија; изградба на норми и процедури за доставување, прибирање, обработка и анализа на добиените податоци, изработка на процена на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите можни ризици и опасности. Регулаторната треба да овозможи интероперабилност и соработка со други вакви центри во непосредното опкружување, регионот и Европа, а особено со НАТО и неговите земји членки.

56. За зајакнување на безбедносните способности е неопходно изградба на институција за менаџмент со кризи (Центар за менаџмент со кризи - ЦМК) како важен дел од капацитетите на Република Македонија за справување со кризи и како дел од приспособувањето на нашиот безбедносен систем кон НАТО.

Основната намена на ЦМК е одржување на постојано ниво на готовност на државата, консултаци, континуитет, меѓуресурска и меѓународна соработка, координација, изработка и одржување на обединета и единствена проценка на законите, ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија, како и предлагање и донесување на мерки и активности за разрешување на кризни ситуации и кризи.

Заради континуирано и ефикасно извршување на основната намена во структурата на ЦМК ќе се воспостави единствен комуникациско-информативен систем со единствен број на повик-јавување во случај на ризици, опасности и други несреќи на целата територија на Република Македонија.

Центарот за менаџментот со кризи, покрај другите обврски, е основен носител на вкупната поддршка (стручна, организациона, административна и друга) на управувачкиот комитет и групата за процена, односно доставува, прибира, обработува и анализира податоци и информации од значење за безбедноста на Република Македонија, предлага процена, како и обезбедува и организира континуитет на работата на ЦМК.

57. Центарот за менаџмент со кризи има постојан персонал и персонал упатен на работа од органите кои се членови на групата за процена. Раководителот на ЦМК воедно, е и постојан член на групата за процена и постојан извештувач за потребите на управувачкиот комитет.

Заради поголема ефикасност, обезбедување на услови за работа и инфраструктурни капацитети, кон

центарот треба да се припојат Републичкиот центар за известување, службата за набљудување и центрите за известување на целата територија на Република Македонија, кои сега се во надлежност на Министерството за одбрана.

#### IV. ОДБРАНА

##### 1. Основи и насоки за развој на одбраната

58. Република Македонија својата одбрана треба да ја изгради како систем кој ќе овозможи оптимално обезбедување и заштита на нејзиниот траен интерес, како и учество и помош во заштитата на нејзините витални интереси. Системот на одбрана се заснова врз изградбата на вооружени сили, способни да водат вооружена борба, како и цивилна одбрана, изградена во оптимален сооднос, која ќе обезбеди континуитет на функционирањето на државата и нејзиниот политички и економски систем, ќе ја поддржи вооружената борба и вооружените сили и согласно со можностите, ќе учествува во заштитата на своето население.

59. Одбраната на Република Македонија не е насочена против ниедна друга земја, туку во својата основа, е одбранбена и насочена кон одвраќање од агресија, но и одбрана на Република Македонија во случај на агресија од било каков вид и со било каква цел.

Одбраната, во согласност со законот, е потребно да учествува, да даде помош и да соработува со другите делови на системот за безбедност, а посебно со полицијата, во отстранување на ризиците и опасностите по безбедноста на Република Македонија и тоа посебно во борбата против тероризмот, граничното обезбедување, заради спречување на илегалната миграција и илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали, како и во отстранување на последиците од елементарни непогоди и други катастрофи по населението на Република Македонија.

60. Во моментот одбраната се соочува со предизвикот за длабока трансформација поради нејзиното неопходно реструктурирање и приспособување за нашето членство во НАТО, уважувајќи ги, прифаќајќи ги и имплементирајќи ги нормите и стандардите на НАТО. Основен инструмент, според кој се водат процесите на трансформацијата, се решенијата зацртани во Годишната национална програма за членство, како дел од акциониот план за членство. Важни инструменти се и сите други процеси и обврски кои произлегуваат од членството во ПМ, а посебно ПАРП-процесот за планирање и преглед, Индивидуалната програма за Партнерство (ИПП), учеството во вежбовни и други активности, како и во хуманитарни и мисии за зачувување на мирот на НАТО или предводени од НАТО.

61. Република Македонија, во согласност со нејзиниот развој во модерна и демократска држава, цивилната и демократска контрола врз вооружените сили ја смета како една од најголемите придобивки на западните демократии. Нејзините натамошни активности за развој и унапредување во оваа сфера треба да бидат повеќеслојни и насочени кон повеќе области. Главни правци треба да бидат обезбедување на поголемо и поквалитетно учество во креирањето на процесите на одбраната од страна на Собранието на Република Македонија, другите органи на државната власт, невладиниот сектор, јавноста и граѓаните. Транспарентноста на процесите на одбраната мора да биде максимално операционализирана низ целото општество, што подразбира изградба на инструменти, документи и други активности достапни за јавноста, како и нејзино реално, навремено и перманентно информирање.

62. Извршната власт, покрај одбранбените надлежности утврдени со Уставот и законот, потребно е посебно да посвети внимание: на доизградување на инструментите за спроведување на одбранбената политика; на правилно и наменско трошење на буџетот за одбрана, на

доизградување на инструментите и процедурите за остварување на раководењето и командувањето со одбраната, а особено со вооружените сили (Армија); на реструктурирање, димензионирање, опремување, професионализирање на Армијата, согласно со човечките ресурси и економските можности; на подобрување и достигнување на соодветната застапеност на припадниците на заедниците во структурите на Армијата; на редизајнирање на военообразовниот и системот за обука, заснован врз сознанијата, нормите и стандардите на земјите членки на НАТО и големината и потребите на постојаниот и резервниот состав; на грижата за заштита и унапредување на животниот стандард на воените старешини, професионалните војници и цивилите, како и животот и условите за работа на војниците.

63. Системот на одбрана треба доследно да продолжи со ослободување од несуетинските дејности, заедно со персоналот и инфраструктурата. Особено Армијата, спроведувајќи ги решенијата од акциониот план за членство, односно Годишната национална програма за членство во НАТО, треба да ги забрза процесите на реадaptација на својата структура, степенот на ангажираност, внатрешната структура и потребата од персонал, според нормите и стандардите на НАТО. Единиците треба да се сконцентрираат во помалку гарнизони и да се подготвуваат за поширок спектар на задачи, за брзо и практично дејствување, со помалку и точно определени финансиски средства на располагање. На ваков начин, потребно е ослободените финансиски средства да се пренасочат во програмите за ослободување од вишокот на персонал, модернизација на опремата, забрзување на професионализацијата и подобрување на животниот стандард на персоналот во одбраната, како и условите за живот и работа на војниците.

64. Редифинирањето на поставеноста, улогата, начинот на образование и обука на системот на цивилната одбрана, како и задачите - е неминовен процес. Овде посебно треба да се води сметка за сите нови ризици и опасности, како и за одредбите на оваа концепција кои се од значење за цивилната одбрана.

65. Промените во сите области на одбраната треба да ги следи модерно и ефикасно организирана административна структура. Ова значи дека паралелно со реформските процеси е потребно да се одвива и реформата на организација и функционирање на Министерството за одбрана, согласно со решенијата, мерките и активностите определени со Годишната национална програма за членство во НАТО.

66. Системот на одбрана треба да даде силно значење на изработката на посебни насоки и планови за забрзана имплементација на системот на планирање, програмирање, финансирање и буџетирање на одбраната, согласно со НАТО стандардите. Согласно со овие стандарди, а во функција на одржување и унапредување на системот на одбраната, забрзано треба да се имплементираат и системот на одржување на борбената готовност, образованието, обуката и вежбите, изградба на подофицерскиот кор, персоналниот менаџмент, изучувањето на странските јазици (посебно англискиот), стандардизацијата, кодификацијата, образованието и обуката од област на одбраната на сите одговорни носители на органите на државната власт, клучните трговски друштва и други институции и граѓани, како и други мерки и активности кои произлегуваат од оваа концепција.

67. Оваа национална концепција влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2824/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

#### 972.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на СЗТК - Народна техника Кичево, се отстапуваат следните материјално-технички средства:

- ВФО надворешен ФВ-101 Б, сериски број 305040, 1 (едно) парче;
- Радиостаница ФТ-101 (Е) јапонска, сериски број 8Ј 361497, 1 (едно) парче;
- Антена жичана, 1 (едно) парче;
- Макара за затегнување на антена, 4 (четири) парчиња.

2. Примопредавањето да се врши помеѓу Министерството за одбрана и СЗТК - Народна техника Кичево.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2865/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

#### 973.

Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за основање на ЈП Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РАДИОДИФУЗНА МРЕЖА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ВО 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2003 година, бр. 02-64/3 од 06.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје на седницата одржана на 30.01.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-764/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

#### 974.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

##### Член 1

Се пренесува правото на користење на недвижен имот - објект сопственост на Република Македонија во вкупна површина од 175 м<sup>2</sup> лоциран на КП 17612 КО Прилеп на ул. „Моша Пијаде“ бр. 140 во Прилеп, заве-

ден во имотен лист бр. 32570, на Министерството за култура - Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп.

#### Член 2

Со оваа одлука престанува правото на користење на објектот опишан во член 1 на оваа одлука на Собранието на Општина Прилеп.

#### Член 3

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да му го предаде во владение објектот од член 1 на оваа одлука на Министерството за култура - Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп во рок од 8 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2510/2  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 975.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИ ПРОСТОРИИ

#### Член 1

Одлуката на Владата на Република Македонија за доделување на користење на работни простории во вкупна површина од 91,71 м<sup>2</sup> на втори кат, во објектот стара зграда на Општина Крушево во Крушево, КП. бр. 976, ПЛ бр. 1719 КО Крушево, сопственост на Република Македонија, бр. 23-1484/1 од 03.04.2001 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2001, престанува да важи.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-646/2  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 976.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33004 Апелационен суд - Штип, Програма 12 - Судска администрација, потставката 422111 - Централно греење се намалува за 99.000,00 денари, а потставката 463213 - Купување на клима уреди се зголемува за 99.000,00 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2838/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 977.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 15001 Министерство за труд и социјална политика, Програма 11 - Администрација, ставката 423, потставка 423211 - Горива и масла се намалува за 2.062.993 денари, а потставката 426511 - Семинари и конференции се зголемува за 2.062.993 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2839/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 978.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 09003 Царинска управа, Програма 11 - Администрација, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 201.614,00 денари, а потставката 423111 - Пошта се зголемува за 201.614,00 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2840/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 979.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35007 - Основен суд Кавадарци, Програма 12 - Судска администра-

ција, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 201.362,50 денари, а потставката 423112 - Телефон и телефакс се зголемува за 70.000,00 денари, потставката 424111 - Канцелариски материјали се зголемува за 70.000,00 денари и потставката 427120 - Оперативни расходи на судовите се зголемува за 61.362,50 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2841/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 980.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 14002 Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, Програма 11 - Администрација, потставката 420121 - Патувања во странство, хранарина (дневница) се намалува за 370.000 денари, потставката 420122 - Патувања во странство, патни расходи се намалува за 400.000 денари, потставката 420123 - Патувања во странство, сместување се намалува за 450.000 денари, потставката 422112 - Дрва се намалува за 150.000 денари, а потставката 423211 - Горива и масла се зголемува за 700.000 денари и потставката 426716 - Други стручни услуги се зголемува за 670.000 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2842/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 981.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Во Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

1. Средствата од раздел 04002-Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија во Програма 11-Администрација, потставката 421113-Губретарина се намалува за 400.000,00 денари, потставката 421114-Градска рента се зголемува за 400.000,00 денари, потставката 423111-Пошта за посебни намени се зголемува за 2.700.000,00 денари, потставката 424113-Ленти, касети и друго за АОП се зголемува за

4.500.000,00 денари, потставката 426414-Други правни услуги се зголемува за 3.700.000,00 денари, потставката 426614-Осигурување на недвижности и права се зголемува за 3.500.000,00 денари, потставката 426716-Други стручни услуги се намалува за 14.400.000,00 денари, во Програма 13-Транспорт, потставката 423214-Регистрација на моторни возила се зголемува за 500.000,00 денари, потставката 425111-Поправка и сервисирање на леки коли се зголемува за 4.500.000,00 денари, потставката 425113-Поправка и сервисирање на авиони и хеликоптери се намалува за 5.000.000,00 денари, во Програма 14-Угостителство, потставката 424111-Канцелариски материјали се намалува за 348.579,00 денари, потставката 424211-Униформи се намалува за 264.000,00 денари, потставката 424711-Средства за одржување на хигиената се зголемува за 322.556,00 денари, потставката 424712-Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се зголемува за 251.348,00 денари, потставката 426716-Други стручни услуги се зголемува за 38.675,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2818/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 982.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 22001 Државен завод за статистика, Програма 12 Статистички истражувања, потставката 426714 - Статистички истражувања се намалува за 200.000 денари, потставката 424115 - Копирање, печатење и издавање се зголемува за 200.000 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2836/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 983.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 193.01 Агенција за информации, Програма 11 - Администра-

ција, потставката 427116 - Промотивно-информативни активности во странство, се намалува за 500.000,00 денари, потставката 423112 - Телефони и телефакси, се зголемува за 500.000,00 денари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2837/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 984.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за пригодни ковани пари (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

1. Во Одлуката за изработување на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание бр. 23-1843/2 од 14.04.2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/03), во точката 1, потточка в) по зборовите: “Питу Гули“ се додава записка, сврзникот “и“ се брише, а по зборовите: “Јане Сандански“ се додава записка и зборовите: “Крсте Петков Мисирков, Горче Петров, Методија Андонов-Ченто, Михаило Апостолски и Блаже Конески“.

2. Во точка 2, потточка б) по зборовите: “Питу Гули“ се додава записка, сврзникот “и“ се брише, а по зборовите: “Јане Сандански“ се додава записка и зборовите: “Крсте Петков Мисирков, Горче Петров, Методија Андонов-Ченто, Михаило Апостолски и Блаже Конески“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2895/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 985.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за државната помош (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2003 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ

1. Се формира Комисија за државна помош (во натамошниот текст: Комисија), во состав:

- претседател
- Вера Пепелничка - претставник од Министерството за економија,
- членови:
- Верица Проковиќ - претставник од Министерството за финансии, и
- Нериман Целадини - претставник од Министерството за економија.

2. Претседателот и членовите на Комисијата за своето ангажирање во работата на Комисијата примаат месечен надоместок, чија висина ја определува Министерството за економија.

3. Средствата за надоместокот на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, а ќе се исплаќаат од буџетските и сопствените средства на Министерството за економија.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2875/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 986.

Врз основа на член 136 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), министерот за одбрана, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАЗУЗНАВАЊЕТО, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕТО И СПРЕЧУВАЊЕТО И ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО ОДБРАНАТА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се утврдува и разработува предметот и методологијата на извршување на работите на разузнавањето и контраразузнавањето, како и начинот на остварувањето на работите на спречување и откривање на кривични дела во одбраната од страна на овластени службени лица во Министерството за одбрана (во натамошниот текст: овластени службени лица).

##### Член 2

Во вршењето на работите од член 1 на овој правилник овластените службени лица соработуваат со овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за разузнавање и со други органи на државната управа и управни организации.

##### Член 3

При вршењето на работите од член 1 на овој правилник од страна на овластените службени лица се користат оперативнотехнички средства и методи, за кои одлучил министерот за одбрана.

##### Член 4

За преземените активности во рамките на вршењето на работите од член 1 на овој правилник, од страна на овластените службени лица се води и обработува документација.

##### Член 5

Овластените службени лица ги вршат работите од член 1 на овој правилник во секоја прилика, без оглед дали се наоѓаат на службена должност.

##### Член 6

При преземањето на мерките, активностите и постапките за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела, воените лица кои се со статус на овластени службени лица можат да носат и цивилна облека во согласност со прописите за видот на униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија.

##### Член 7

При извршување на мерките, активностите и постапките од член 1 на овој правилник, оперативнотехничките средства и моторните возила кои ги користат овластените службени лица се користат исклучиво за остварување на пропишаните активности со овој правилник.

##### Член 8

На овластените службени лица им се овозможува уредно вршење на работите од член 1 на овој правилник од страна на вработените во Министерството за одбрана, припадниците на Армијата на Република Маке-



донија и други лица кои времено остваруваат активно-сти во воени единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни активности, како и во објектите и зоните определени од Владата на Република Македонија.

## II. РАЗУЗНАВАЊЕ

### Член 9

Разузнавањето опфаќа мерки, активности и постапки што овластените службени лица за разузнавање ги преземаат заради собирање, документирање и анализирање на разузнавачки податоци значајни за одбраната на Републиката, кои се однесуваат на состојбите, можностите и намерите на субјектите према кои разузнавачки се делува.

### Член 10

Собирање на разузнавачки податоци се врши со: разузнавачка активност; извидување на видовите, родовите и службите на субјектите према кои разузнавачки се делува; анализирање на документи, вооружување и други технички борбени средства на субјектите према кои разузнавачки се делува; анализирање на доверливи и јавни публикации и следење на емисии на електронските медиуми на субјектите према кои разузнавачки се делува; користење на други извори и начини кои ги применуваат другите структури на одбраната и безбедноста и размена на разузнавачки податоци со сродни странски служби.

### Член 11

Мерките, активностите и постапките за разузнавање се вршат преку создавање на соработничка мрежа и врска со неа, подготвување на групи и поединци, создавање на разузнавачка база, разузнавачка дејност на група и поединци и опсервирање на воени објекти и зони на субјекти према кои разузнавачки се делува.

### Член 12

За остварување на работите на разузнавањето, овластените службени лица за разузнавање воспоставуваат соработнички однос со државјани на Република Македонија и со странски државјани кои работат на прибирање на разузнавачки податоци за потребите на одбраната.

Во зависност од мотивите за соработка, карактерот на односите, содржината на работата и улогата која ја има во разузнавачката активност, соработничкиот однос се востановува како: агентурна врска, агентурна врска - посредник, агентурна врска - информатор, агентурна врска - опсерватор, агент, агент - резидент, агент - врзник, агент - база, агент - двојник, агент - информатор, агент - типер и агент - врбувач.

## III. КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

### Член 13

Мерките, активностите и постапките за контраразузнавање што ги преземаат овластените службени лица за контраразузнавање се остваруваат со: службен разговор, организирана соработка, пласирање на информации и дезинформации, прибирање податоци, проверка на податоци, оперативна обработка на податоци, оперативно проценување и анализирање, оперативна акција, оперативна комбинација и оперативно истражување.

### Член 14

Започнувањето и завршувањето на оперативната акција, оперативната комбинација и оперативното истражување од член 13 на овој правилник, се врши доколку по претходно образложениот писмен предлог на овластеното службено лице за контраразузнавање, одлучил министерот за одбрана.

## IV. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

### Член 15

При спречувањето на вршење на кривични дела и откривањето и фаќањето на сторители на кривични дела и нивното предавање на надлежните органи, овластените службени лица за спречување и откривање кривични дела постапуваат согласно член 135 став 3 од Законот за одбрана и членовите 142 и 143 од Законот за кривичната постапка.

Начинот на остварување на правата и должностите на овластените службени лица за спречување и откривање кривични дела се врши согласно прописите за работа на Воената полиција.

### Член 16

Доколку постои основано сомнение дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена должност, овластеното службено лице за спречување и откривање кривични дела треба да поднесе кривична пријава до надлежниот јавен обвинител, со целокупната собрана документација.

## V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилата за работа на органите за безбедност на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија - Посебен службен весник“ бр. 10/93) и Правилата за работа на органите за разузнавање во воено разузнавачката служба („Службен весник на Република Македонија - Посебен службен весник“ бр. 6/94).

### Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3892/1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

### 987.

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 62/02, 98/02 и 25/03), министерот за одбрана, донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА

### Член 1

Со овој правилник се утврдуваат посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на основната плата од членовите 150, 151 и 152 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Законот), во зависност од условите под кои се вршат должностите.

### Член 2

Како посебни специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, согласно член 150 од Законот, се определуваат:

- должностите на стационарните јазли за врски (Солунска Глава, Водно и Плачковица) и
- должностите во центарот за електронско разузнавање.

## Член 3

Висината на додатокот на основната плата за специфична воена служба од член 150 од Законот, во зависност од должноста и условите под кои се врши службата изнесува:

**1. Летачи-пилоти**

1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни авиони со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбени и извидувачки хеликоптери:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност 540 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност 520 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност 490 бодови.

1.2. Пилоти на борбени авиони со брзини помали од 0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери и средни транспортни авиони:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност 520 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност 490 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност 470 бодови.

1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликоптери, лесни авиони за општа намена и лесни транспортни авиони:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност 490 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност 460 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност 440 бодови.

1.4. Слушател-пилот 190 бодови.

**2. Друг летачки персонал**

2.1. Оператор навигатор:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност 230 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност 215 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност 200 бодови.

2.2. Техничар-оператор-навигатор:

- I категорија на стручна и борбена оспособеност 220 бодови,
- II категорија на стручна и борбена оспособеност 205 бодови,
- III категорија на стручна и борбена оспособеност 195 бодови.

2.3. Специјалист летач 90 бодови.

2.4. Слушател летач (освен пилот) 60 бодови.

**3. Воздухопловно-технички персонал**

3.1. Воен воздухопловен инженер:

- а) За контрола на квалитетот 170 бодови.
- б) За техничка подготовка:
  - на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен 167 бодови,
  - на транспортна авијација 165 бодови,
  - на школско-тренажна авијација 163 бодови,
  - на опслужување на летањето 160 бодови.

3.2. Воен воздухопловен техничар:

- а) Инструктор за практична настава:
  - на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен 160 бодови,
  - на транспортна авијација 150 бодови,
  - на школско-тренажна авијација 140 бодови,
  - на опслужување на летањето 120 бодови.

б) Технички контролор:

- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен 150 бодови,
- на транспортна авијација 140 бодови,
- на школско-тренажна авијација 130 бодови,
- на опслужување на летањето 110 бодови.

в) Механичар:

- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен 130 бодови,
- на транспортна авијација 120 бодови,
- на школско-тренажна авијација 110 бодови,
- на опслужување на летањето 90 бодови.

г) Помошник механичар:

- на борбена авијација и во ВТч за одржување во 2 и 3 степен 60 бодови,
- на транспортна авијација 55 бодови,
- на школско-тренажна авијација 50 бодови,
- на опслужување на летањето 40 бодови.

**4. Припадници на специјалните единици**

4.1. Воени падобранци:

- наставник по падобранство 420 бодови,
- падобранец-инструктор 410 бодови,
- падобранец 400 бодови,
- ученик-падобранец 130 бодови.

4.2. Воени нуркачи:

- наставник по нуркање 420 бодови,
- нуркач-инструктор 410 бодови,
- постар нуркач, нуркач 400 бодови,
- ученик нуркач 130 бодови.

4.3. Припадници на Одредот за специјални дејства:

- командант; командири на диверзантска, ПТ чета и на ЧПиТ; припадници на диверзантски и противтерористички тимови и инструкторски тим 410 бодови,
- началник на штаб; членови на команди во диверзантски и ПТ чета 370 бодови,
- Команда и штаб; припадници на КЧ, ЧООиЛ и ЧПиТ 320 бодови,
- новопримени припадници до завршувањето на обуката 140 бодови.

4.4. Припадници на воена полиција:

- командант на ВП, командир на чета во ВП, заменик командир на чета на ВП, командир на вод на ВП, командир на одделение на ВП, командир на одделение за сузбивање на криминалитетот во одбраната, командир на вод за техничка заштита и обезбедување, командир на одделение за техничка заштита и командир на одделение за противдиверзиона заштита 150 бодови,
- началник на штаб на ВП, штаб, останати во командата, останати во командата во чета на ВП, останати во водови и одделенија на ВП, останати во одделение за сузбивање на криминалитетот во одбраната, извршител и помошник извршител за техничка заштита и извршител и помошник извршител за противдиверзиона заштита 110 бодови.

4.5. Припадници на извидувачки единици:

- командант, командир на чета, командир на вод, командир на одделение 90 бодови,
- заменик командант, штаб, останати во командата, команда на чета, припадници на одделенија 50 бодови.

**5. Граничари**

5.1. Командир на караула, заменик на командир на караула, командир на патролен чамец, заменик на командир на патролен чамец, командир на граничен вод, заменик на командир на граничен вод, командир на заштитен вод, заменик на командирот на заштитен вод, командир на одделение на караула, командир на одделение во граничен вод, командир на одделение во заштитен вод:

- а) на I категорија на објекти 170 бодови,
- б) на II категорија на објекти 140 бодови,
- в) на III категорија на објекти 110 бодови.

5.2. Командант на граничната бригада, началник на штаб на гранична бригада, лице од составот на С-2 од Командата на гранична бригада, лице од составот на С-3 од Командата на гранична бригада, командант на граничен баталјон, заменик на командант на граничен баталјон, лице од составот на С-2 во Командата на граничен баталјон

јон, лице од составот на С-3 во Командата на граничен баталјон, командир на гранична чета, заменик на командир на гранична чета, командир на вод за врски, командир на логистички вод:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| а) на I категорија на објекти   | 150 бодови, |
| б) на II категорија на објекти  | 120 бодови, |
| в) на III категорија на објекти | 90 бодови.  |

5.3. Други должности во граничната бригада (граничните единици):

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| а) на I категорија на објекти   | 140 бодови, |
| б) на II категорија на објекти  | 110 бодови, |
| в) на III категорија на објекти | 80 бодови.  |

#### 6. Припадници на други посебни специјалности од особено значење за Армијата

6.1. Должности на стационарните јазли за врски (СЈВ):

- старешини и ПФВ на СЈВ
- Солунска Глава 100 бодови,
- старешини и ПФВ на СЈВ Водно 70 бодови,
- старешини и ПФВ на СЈВ Плачковица 60 бодови.

6.2. Должности во ЦЕР:

- припадници на основните единици 90 бодови,
- останати 50 бодови.

#### Член 4

Висината на посебниот додаток на летачите за вршење на инструкторска должност, наставничка должност или пробни летови, се определува во однос на бодовите за категоријата на стручна и борбена оспособеност на летачот и видот на воздухопловот на кој се врши инструкторската или наставничката должност, односно на кој е извршен пробниот лет и изнесува:

а) за инструктор и наставник по летање во школско-тренажна единица постојано или на курс за летачка обука кој се организира по наредба на командантот на Военото воздухопловство и противвоздушна одбрана, за време на траењето на курсот, во зависност од категоријата на стручна и борбена оспособеност во кој е распределен и тоа:

- за инструктор по летање 10%,
- за наставник по летање 20%.

б) На воени летачи кои вршат испитувања на сериските воздухоплови, за секој извршен пробен лет им припаѓа 10% од бодовите за категоријата на стручна и борбена оспособеност за типот на воздухопловот на кој се врши испитување - проба.

Износот на посебните додатоци кои можат да се отворат согласно на овој член не може да биде поголем од 20% од бодовите определени за категоријата на стручна и борбена оспособеност на летачот и видот на воздухопловот на кој се врши инструкторската или наставничката должност, односно на кој е извршен пробниот лет.

#### Член 5

Висината на додатокот на основната плата за вршење служба изложена на висок ризик заради работа во услови на зголемен степен на опасност по живот, можни повреди, заболувања и инфекции, во услови на влага, бучава, височина, прашина, зрачење, температура, чад, употреба на хемикалии, работа под земја, затворен простор без природно осветлување и други слични специфични потешки услови за работа чие дејство не може во целост да се отстрани со заштитни мерки, согласно член 151 од Законот, во зависност од должноста и условите под кои се врши, изнесува:

#### I група - 60 бодови

1) Изградба на подземни или подводни објекти во својство на дупчач, минер-запалувач на мини, натоварувач и нивни помошници;

2) Цијанизација на објекти во состав на екипа за дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

3) Работа и контрола на извори на зрачење со радиоактивни материји и рендген-уреди, како и зафати под непосредна контрола на рендген-уреди.

#### II група - 50 бодови

1) Монтажа при изработка на подземни или подводни објекти, во својство на бетонирец, фарбар, лимар, бравар, заварувач и електричар;

2) Чистење, ремонт и заштита на резервоари, цистерни, цевоводи и амбалажи за сместување и транспорт на течни погонски горива во својство на работници во работилници на погонски гранки;

3) Работа врз делаборација, лабораторија, подготовка и уништување на муниција, убојни и експлозивни средства.

#### III група - 40 бодови

1) Манипулирање со течни погонски горива во подземни складови или работа врз тековно одржување на уреди и инсталации на погонски складови, како и работа во својство на погонски манипулант и механичар за противпожарна и погонска опрема;

2) Долгорочна конзервација на технички материјални средства во станица за конзервација;

3) Работа во својство на пескар, автолакер и фарбар на работно место во фарбарница, автофарбар;

4) Работа во хемиски чистилници или уреди за одмастување на делови и склопови со хлорирани јаглено-водороди и со натриумхидроксид;

5) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација со отровни хемиски материји, освен цијанизација;

6) Работа во микробиолошки, вирусолошки и паразитолошки лаборатории со вируси и живи патогени микроорганизми, земање и анализа на крв во лаборатории во установа за трансфузија на крв, како и миење на лабораториски прибор и амбалажа на споменатите работни места;

7) Хемодијализа;

8) Преглед и лекување на заболени, заразни, гастроентеролошки, уролошки, кожни, полови, туберкулозни и психијатриски заболувања;

9) Оперативни зафати, реанимација, интензивно лекување и нега во воено здравствени установи на хируршките и интерните одделенија;

10) Непосредна анестезија и реанимација во воени хируршки здравствени установи каде што се применува анестезија со интубација и непосредни оперативни зафати;

11) Работа со лешеве и подготовка на хистолошки препарати во специјализирани здравствени установи и миење на садови од земени хистолошки препарати;

12) Работа со заразени и контаминирани опитни животни и чување на такви животни;

13) Утврдување на штетни фактори кои дејствуваат на човечкиот организам на работни места со посебни услови на работа;

14) Одржување и поправка на технички средства во подземни објекти;

15) Испитување на реактивни, бензински и дизел мотори на пробна маса каде не постои глува комора;

16) Хемиски анализи на лекови, вода, животни намирници и биолошки материјал, како и миење на лабораториски прибор и амбалажа;

17) Преглед, интервенции и испитувања кај живи и умрени животни во воени единици, ветеринарски и други научно-истражувачки установи;

18) Ракување со цистерни за фекалии и оцачари.

#### IV група - 30 бодови

1) Непосредна работа во полето на микробраново зрачење чијшто интензитет преминува 0,1 миливат/см<sup>2</sup>;

2) Опслужување и техничко одржување во затворена просторија на бензински и дизел-мотори чијашто вкупна моќност преминува 73,6 киловати;

3) Непосредна работа со пестициди во специјализирани лаборатории, како и миење на лабораториски прибор и амбалажа во тие лаборатории;

4) Хемиско испитување, истражување и развој на минско експлозивни средства;

5) Работа со органски растворувачи и други материји за физичко обезбедување на криптодокументи и вршење на работи и задачи на криптозаштита;

6) Работа во својство на стаклодувач, бравар, металостругар, металоглодач, автобравар, автолимар, автотапатар, сидар, молер, лимар, ковач, брусач и заварувач;

7) Собирање и палење на оперативно отстранети органи и друг инфективен материјал;

8) Стоматолошки прегледи (стоматолози и стоматолошки техничари) и работа во својство на заботехничар во заботехнички лаборатории;

9) Поправки и одржување на канализација;

10) Работа на бронхоскопија, ларингоскопија и спирографија;

11) Работа на опслужување и одржување на воздухоплови на стојанки;

12) Преглед и лечење на заболени од: хируршки, интернистички, детски, ОРЛ и очни заболувања, итни лекарски и противепидемиски интервенции и анкетирање на заразени болни;

13) Работа на стерилизација на болнички материјал во здравствени установи, прием на алишта од болни и берберии кои директно доаѓаат во контакт со заразени болни;

14) Работни места со изложеност на нејонизирачки зрачења, парафински и хлорни испитувања, изработка на галенски препарати и инфузиони раствори;

15) Опслужување, одржување и поправка на парни котли во термоенергетски постројки;

16) Формирање и полнење на акумулатори во акумулаторска станица или лабораториско испитување на хемиски извори на струја.

#### **V група - 20 бодови**

1) Во подземни објекти на работи што не се опфатени со одредбите од I до IV група на овој член;

2) Прием, издавање и складирање на течни горива во сервисни станици и технички сервиси;

3) Вулканизација на гумена техничка опрема;

4) Долгорочна конзервација во технички работилници;

5) Препечатување, офсет-печатење (офсет-машинисти и вложувачи), бакропечатење, книгопечатење и копирање врз метали, пластични маси и хартија;

6) Дресирање на кучиња;

7) Во својство на оптичар за изработка и поправка на оптички инструменти;

8) Работа со нитро бои, лепила и лакови во индустријски работилници, столарски работилници, чевларски работилници, сервиси за одржување на објекти, инсталации и инфраструктура, како и одржување на апарати со токсични и запаливи гасови и соединенија;

9) Работа во услови на испарувања и влажност преку 60% во перални и кујни во воени установи и единици.

#### **Член 6**

Висината на додатокот на основната плата за вршење трупна служба во единици заклучно со бригада, согласно член 152 од Законот, во зависност од должноста, изнесува:

#### **а) во 1. и 2. пешадиска бригада**

##### **I група - 90 бодови**

- командир, тим - специјалист.

##### **II група - 80 бодови**

- командант на единица заклучно со ранг на бригада и на неа соодветна единица, заменик на командир на единица.

##### **III група - 75 бодови**

- началник на штаб и заменик на командант од II група,

- командант на единица од "B" класификација,

- подофицер за подофицерски и војнички прашања.

#### **IV група - 70 бодови**

- други формациски места за воени старешини во 1. и 2. пешадиска бригада.

#### **V група - 40 бодови**

- други формациски места за професионални војници во 1. и 2. пешадиска бригада.

#### **б) во другите единици заклучно со бригада**

##### **I група - 60 бодови**

- командир, тим - специјалист.

##### **II група - 50 бодови**

- командант на единица заклучно со ранг на бригада и на неа соодветна единица, заменик на командир на единица.

##### **III група - 45 бодови**

- началник на штаб и заменик на командант од II група,

- командант на единица од "B" класификација,

- подофицер за подофицерски и војнички прашања.

##### **IV група - 40 бодови**

- други формациски места во командите и единиците наведени во I и II група.

#### **Член 7**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-3891-1  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

#### **988.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Колицко-Општина Орашец.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3767/1  
13 јуни 2003 година  
Скопје

Директор,  
**Бисера Јакимовска**, с.р.

#### **989.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Робово-Општина Василево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижно- стите од став 1 од ова решение, престанува да се при- менува катастарот на земјиштето установен според За- конот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3766/1  
13 јуни 2003 година  
Скопје

Директор,  
**Бисера Јакимовска, с.р.**

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје на 22.06.99 година, лицето Никола Поп Русев од Скопје, поднесе тужба за надомест на штета што се состои во неплате- на закупнина за периодот од 12 месец 1995 година до 6 месец 1999 година во месечен износ од 116.598,00 де- нари што се однесува на деловен просторот што се нао- га во Скопје, на ул. "Васил Главинов" бр. 3, со корисна површина од 140,55 м<sup>2</sup>, против тужените Туркер Дишо и Уљкер Дишо двајцата од Скопје. Според тужбата двајцата тужени живеат на ул. "Марија Кири" бр. 27 во Скопје, меѓутоа на оваа адреса се непознати, а според ГУВР Скопје истите не се евидентирани во евиденција- та на лични карти и се отселени од станбениот објект на ул. "Марија Кири" бр. 27, Скопје.

Се повикуваат тужените Туркер Дишо од татко Ну- срет и Уљкер Дишо од татко Нусрет, двајцата со стан на ул. "Марија Кири" бр. 27 - Скопје, а сега со непозната адреса на живеење, да се јават во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да постават свои полномошници кои ќе ги штитат нивните права и интереси во постапката.

Во спротивно, судот на двајцата тужени ќе им поста- ви привремен застапник од редот на адвокатите во Скопје кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до правосилното окончување на постапката или додека самите не се јават во судот за да ја преземат постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. П. бр. 1461/99. (15947)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба од тужителот Драги Трајковски од Скопје за утврдување на сопственост, против тужениот Трајчо Трајковски со непозната адреса на живеење.

За посебен старател кој тужениот ќе го застапува пред овој суд со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје под бр. 3020-4 од 16.01.2003 година, поставен е адвокатот Фидовски Та- хир од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 74.

Се предупредува тужениот дека привремениот за- стапник ќе го застапува во постапката по предметниот спор, се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, а се до правосилното окончување на постапката по предметниот спор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII. П. бр. 2547/02. (16004)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пред овој суд е поведена постапка за развод на брак и дове- рување на малолетните деца на чување, воспитување и делумно издржување по тужба на тужителката Лилја- на-Бјанка Симовиќ од Скопје, ул. "Разловечко воста- ние" бр. 24/42 против тужениот Горан Симовиќ, со не- позната адреса на живеење во Србија. Оформен е пред- метот на овој суд XXII. П. бр. 1011/03. Со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-280 од 21.05.2003 го-

дина за посебен старател на тужениот е поставен адво- катот Тахир Фидовски од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 74, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката се додека тужениот или од него овластен полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII. П. бр. 1011/03. (16371)

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по- стапка за развод на брак, по тужба на тужителот Верица Димитрова од Скопје против тужениот Манолито Ди- митров со непозната адреса на живеење.

Се повикува Манолито Димитров, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постап- ката ќе ги застапува привремениот старател адвокатот Лилјана Багеска од Скопје кој што е одреден од страна на судот се до неговото јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 1512/03. (15994)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е тужба од тужителот АД за осигурување ВАРДАР за регрес, против тужениот Насковски Владимир од Скопје со последно место на живеење на бул. "АС- НОМ" бр. 10/1-4, сега со непознато место на престоју- вање. Вредност на спорот 605.277,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непознато место на престоју- вање од страна на Меѓуопштинскиот центар за соци- јална работа на град Скопје, со решение бр. 3020-235 од 16.05.2003 година, му е поставен посебен старател адвокатот Александар Стојков од Скопје, ул. "Тито- градска" бр. 2, кој ќе се грижи за заштита на неговите интереси во текот на постапката.

Се повикува лицето Насковски Владимир како ту- жен да се јави во постапката. Во спротивно неговите ин- тереси ќе ги штити поставениот привремен старател, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 2332/02. (15988)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека за посебен старател на лицето Нермин Меџедовиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во Герма- нија, е поставен адвокатот Васко Трајковски од Скоп- је, ул. "Иван Горан Ковачиќ" бр. 2/7.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во постапката по предметот П. бр. 2601/02 и ќе ги штити неговите права и интереси во постапката до нејзиното правосилно окончување или се додека тужениот, односно негов полномошник, не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 2601/02. (16253)

#### ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Основниот суд во Битола, по предолг на Јован и Да- ница Христиќ од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 30/1-5, застапувани преку полномошникот Миленко Марковиќ од Скопје, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 18, во вопроцесниот предмет заради утврдување на смрт на Глигорие Христиќ, татко Ристо, роден 1892 година во Охрид, со последно живеалиште во градот Корча, Ал- банија, кој наводно починал во 1974 година.

Се повикува секое лице кое знае нешто за смртта и за животот на Глигорие Христиќ, да се јави во рок од 15

дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, во Основниот суд во Битола, соба бр. 40.

По истекот на рокот од 15 дена, судот ќе донесе одлука по предлогот за утврдување на смртта.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 122/2003. (16269)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за докажување на смрт на лицето Ајрула Салији од с. Врпчиште, од татко Халит и мајка Арзије Салији, родена на 6.11.1921 година во с. Врпчиште, по предлог на предлагачот Салији Абит од с. Врпчиште, Гостиварско.

Се повикува лицето Ајрула Салији во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто така, се повикуваат сите оние кои знаат нешто за животот на лицето Ајрула Салији, тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во “Службен весник на РМ“, истото ќе се смета за умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 120/03. (16328)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка, за долг, по тужбата на тужителот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Куманово, против тужениот Петровски Крсте од Куманово, сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 44.904,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно одредбите на ЗПП, за привремен застапник, до правосилното окончување на постапката на тужениот, го поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, Х. П. бр. 1060/00. (16315)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за долг од тужителот ДОО “Нова Трговија“ Кочани против тужената Снежана Милијанска од с. Ново Село - Струмица, со непозната адреса на живеење во Швајцарија. Вредност на спорот 312.955,00 денари.

Се повикува тужената Снежана Милијанска од с. Ново Село - Струмица, сега со непозната адреса на живеење, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 344/2003. (16714)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата за долг на тужителот АДОР “Кјуби Македонија“ Скопје против тужениот Јорданов Трајко од с. Сарај, сега на привремена работа во Словенија со непозната адреса. Вредност на спорот 10.920,00 денари

За привремен застапник на тужениот Јорданов Трајко од с. Сарај, сега на времена работа во странство со непозната адреса, му се одредува Оливија Абрашева - стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот со сите права додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Се повикува тужениот Јорданов Трајко од с. Сарај, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 991/02. (15986)

За привремен застапник на тужениот Атанасовски Радоје од Македонска Каменица, сега со непознато место на престојувалиште-живеалиште, по предметот П. бр. 954/02, што се води во Основниот суд во Струмица, по тужбата на тужителите ДПТУ “Елма“ Г, Струмица и Стопанска банка Струмица, против тужените Атанасовски Радоје од Македонска Каменица и други, за долг, вредност на спорот 2.983,00 денари, се назначува Цонка Каламерникова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до неговото појавување или на неговиот полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Атанасовски Радоје од Македонска Каменица да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 954/02. (16334)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за исполнување на Договор за купопродажба по тужба на тужителот Бајрами Неваип од с. Ларце против тужените Ариффи Авзи и други кој сега е со непозната адреса од с. Ларце.

Се повикува лицето-тужениот Ариффи Ваит Авзи од с. Ларце сега со непозната адреса на живеење да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да одреди свој полномошник или да достави точна адреса на живеење. Во спротивно судот ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 624/2003. (15987)

Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за регресен долг вредност од 70.133,00 денари, по тужба на АД за осигурување “Вардар“ против тужениот Зурапи Џељал од с. М. Речица.

Се повикува тужениот Зурапи Џељал од с. Мала Речица, сега со непозната адреса во странство да се јави на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник.

Во спротивно преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спрот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 222/2003. (16406)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителката Трпеска Мара и др. од Тетово против тужената Отовик Борис Душица од Белград, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Отовик Борис Душица е со непозната адреса за истата да биде објавен оглас во “Службен весник на Република Македонија“, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник По истекот на овој рок ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 676/2003. (16407)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Реџеми Исак од Тетово, а по предлог на предлагачот Исаки Ремзи од Тетово.

Се повикува лицето Реџеми Исак од Тетово да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Реџеми Исак ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 435/03. (16319)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Османи Ариф од с. Бродец, а по предлог на предлагачот Османи Мухарем од с. Бродец.

Се повикува лицето Османи Ариф од с. Бродец, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Османи Ариф ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 440/03. (16321)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Љутви Хумије од Тетово, а по предлог на предлагачот Мерсели Гајур од Тетово.

Се повикува лицето Љутви Хумије од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Љутви Хумије ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 356/03. (16323)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смрт на лицето Андро Закоски од Тетово, а по предлог на предлагачите Борислав Закоски и Верица Ивановска од Тетово.

Се повикува лицето Андро Закоски од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Андро Закоски ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 422/03. (16325)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 638/2003 од 19.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 013071, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, производство и услуги ЦРКОВНА ЕКОНОМИЈА ВОСКРЕСЕНИЕ УВОЗ-ИЗВОЗ Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Панда Чешнова“ бр. 13.

Промена на лице овластено за застапување.

Се брише лицето Ристо Поповски.

Се запишува Панче Таневски.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 638/2003. (15276)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 149/2003 од .05.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-738, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште „Димитар Влахов“ Љубојно, со ц.о. Ресен.

Се назначува лицето Живко Петревски - директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престануваат овластувањата на лицето Алабаковски Лазар како директор и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 149/2003. (15277)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 145/2003 од 15.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-19874, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на ОУ „Владимир Полежински“ Ц.О. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево.

Се назначува лицето Горан Каранфиловски како директор без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Се разрешува лицето Славица Буреска како директор и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 145/2003. (15278)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 543/2003 од 23.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 001091, го запиша во трговскиот регистар бришењето поради припојување на Друштвото за транспорт ЖАС-Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. „Железничка“ бр. 2.

Престанок со работа и бришење од трговскиот регистар поради припојување на Друштво за транспорт ЖАС-Охрид ДООЕЛ кон Друштво за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. АНДРОС увоз-извоз ДОО Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 543/2003. (15280)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 601/2003 од 23.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 006320, го запиша во трговскиот регистар припојувањето на ЖАС кон АНДРОС Друштво за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. АНДРОС увоз-извоз ДОО Охрид, ул. „Бејбунар“ бр. 195.

Припојување на Друштво за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. АНДРОС увоз-извоз ДОО Охрид.

Зголемување на основната главница на ДОО Андрос за 12.804.547,00 денари и тоа: Андрески Љупчо го зголемува уделот за 6.405.373 ден. со што вкупниот удел изнесува 6.594.473 денари и Андрески Ацо зголемува за 6.405.373 денари со што вкупниот удел изнесува 6.557.273 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 601/2003. (15281)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 162/2003 од 29.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-5634, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Основното училиште „Д-р Трифун Пановски“ Битола.

На лицето Веле Поповски од Битола, досегашен директор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола, му престанува својството лице овластено за застапување и претставување на училиштето и се брише од судскиот регистар, а за нов в.д. директор се именува лицето Снежана Тодоровска од Битола и истата ќе го застапува училиштето со сите овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 162/2003. (15282)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 700/2003 од 29.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 012543, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОКОМПОЗИТ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бр. 2/42, Прилеп.

Промена на управителот на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОКОМПОЗИТ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.

Се именува Ило Маркушески - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Се разрешува поранешниот управител Славе Трајкоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 700/2003. (15283)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се врши промена на името на Здружението на граѓани Атлетски клуб "Струмица"-Струмица во: Атлетски клуб "Струмица-Грозд"-Струмица, кое е регистрирано под Згф. бр. 26/98.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 26/98. (15898)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 11/2003, се запишува здружение на граѓани под име: Превозници со комби возила "Два галеба"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: организирање на активности на планот на развивање на сообраќајната етика, културата и моралот на сите членови учесници во сообраќајот, самостојно и во соработка со други здруженија со слични програмски цели, организира активности насочени кон поголема безбедност во сообраќајот, развој, унапредување и промоција на услугите и можностите на членовите на здружението, ги застапува интересите на членството пред надлежните државни органи и институции, давање предлози, сугестии и други форми на активно учество и организиран настап пред овластените органи кога се одлучува за прашања што се од посебен интерес на членството, организира програми за деловно остварување на членството и други заинтересирани лица преку курсеви, семинари и сл., давање на деловни информации, деловни совети и услуги на членството во врска со важечките прописи и правила за вршење на дејност.

Седиштето на здружението е на ул. "Крсте Мисирков" бр. 6, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Томевски Томи од Охрид, ул. "130" бр. 10.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 11/2003. (15990)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1567 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за промоција на новите вредности на правниот систем "Декалог" со скратено име "Декалог", со седиште во Скопје, на ул. "530" бр. 35.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поддршка на реформата на општествениот, правниот и економскиот систем во Република Македонија, укажување на стручна помош за правото на Европската унија, меѓународното право, граѓанското право, правото на индустриските односи, Светската трговска организација, финансиското право, еколошкото право итн., поддршка и укажување на стручна помош како и организирање на кампањи, промоции, тренинг, курсеви, семинари, работилници, тркалезни маси и др. форми на обука.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 109/03. (16152)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1568 се запишува здружението на граѓани Здружение на бубрежно болни граѓани "Нефрон" со скратено име "Нефрон", со седиште во Скопје, на ул. "Будимпештанска" бр. 20 б.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување едукација на членовите и подобрување на условите за дијализа и лекување воопшто, организирање на предавања, пишување летоци и брошури како и соработка со Клиниката за нефрологија, центрите за дијализа во земјата, со владини и невладини организации во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 128/03. (16153)

Барањето за измени и дополнување на Статутот на здружението на граѓани Здружение на инвалиди на трудот - Карпош, со седиште во Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 19, се уважува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 81/98. (16154)

Барањето за промена на седиште на подружницата на странската организација "Грчки тим за спасување" од Солун - Република Грција, се уважува.

Во иднина седиштето на подружницата на странската организација "Грчки тим за спасување" од Солун - Република Грција, во Република Македонија ќе се наоѓа на ул. "Бојмија" бр. 1/II-21.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 4/02. (16155)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. бр. 34/03 од 30.05.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Боксерски Клуб "Топана" со седиште во Скопје, ул. "Максуд Садик" бр. 3/7.

Цели и задачи на здружението се: омасовување и развој на боксот како спорт, особено за помладите категории како кадети, кадетки, младинци и младинки, сениори, сениорки, учество на клубот на организиран систем на натпревари кои ги организираат општинските сојузи, регионалните и повисоките квалитетни лиги и меѓународни натпревари од официјален и пријателски карактер.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Боксерски клуб "Топана" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. Рег.Зг. бр. 34/03. (16026)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1569 се запишува здружението на граѓани Асоцијација на родители на деца од франкфонска градинка АПЕФ Скопје, со скратено име АПЕФ-Скопје, со седиште во Скопје, Градски сид блок 5.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на активности заради подобрување на условите за работа на франкфонската градинка, подигање на нивото на стручност и образование, изучување на францускиот јазик особено меѓу најмладата популација во Р. Македонија, ширење на франкфонијата и француската култура, организирање на курсеви, семинари и др. како и соработка со др. франкфонски градинки и сродни здруженија во земјата и во странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 123/03. (16218)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1570 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани навивачка спортска група за



унапредување и развивање на спортската култура и спортскиот дух МОМЦИ ОД ГРАДСКИОТ ПАРК - Скопје, со скратено име Здружение на граѓани МОМЦИ ОД ГРАДСКИОТ ПАРК - Скопје, со седиште во Скопје, Градски парк - спортска сала.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на координирање и усогласување на своите програмски активности во областа на спортот со Агенцијата за млади и спорт на РМ, ја развива и унапредува спортската култура и спортскиот дух, унапредување на навивачките интереси и достоинствено презентирање на групата на домашните првенства, учество на спортските натпревари во Р.М. и надвор од неа како и соработка со спортските клубови и со сродни невладини организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 126/03. (16221)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка, се запишуваат Здружение под име Тениски клуб - Кр. Паланка - Кр. Паланка под Рег. бр. 8/2002 од 05.06.2003 година.

Цели на здружението се развивање и унапредување на тенискиот спорт и физичка култура воопшто, спроведување на систем на натпревари од тенискиот спорт, унапредување на кадри од овој спорт, развивање и соработка со други тениски клубови и асоцијации.

Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачјето на град Кр. Паланка.

Седиште на здружението е во Кр. Паланка, ул. "М.Тито" бр. 76, Кр. Паланка.

Овластено лице за застапување на здружението е Бранко Манојловски од Кр. Паланка, ул. "М.Тито" бр. 76.

Од Основниот суд во Кр. Паланка, Зг. бр. 8/2002. (16307)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка, се запишуваат здружение под името Здружение на одгледувачи на крави, овци и кози "Осогово" Кр. Паланка.

Цели на здружението се ревитализација на сточарското-кравјо, овчо и козјо производство во општина Кр. Паланка и Ранковци, негување, развивање и творечко поврзување на трудот и знаењето со научни достигнувања во нашата земја, усмерување на производството према потребите за домашен и странски пазар, воведување на нова техника и технологија, стандардизација на сточарското производство, организирање предавања, семинари, курсеви и учество на натпревари и други собири во земјата, соработка со други невладини организации сојузи и локално, регионално и државно ниво и извршување на други активности за развој на сточарското производство.

Седиште на здружението ул. "8-ми Октомври" бр. 50, Кр. Паланка.

Од Основниот суд во Кр. Паланка, Зг. бр. 2/2003. (16310)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 13 за 2003 година, се запишува Здружението на граѓани КУЛТУРЕН ЦЕНТАР "КИБЛА" - Гостивар, со седиште на ул. "Т. Богданоски" бб, Гостивар, а го застапува неговиот претседател Исени Цаудет.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во поттикнување и покренување на иницијативи за ширење и развој на мрежата на образовниот, култур-

ниот и уметничкиот живот преку организирање на културно уметнички средби и натпревари, ликовни изложби, советувања и др. манифестации и продажби, издавање на книги, брошури, списанија и др.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 11/2003. (16304)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 6/03 од 05.06.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани го запиша Здружението на граѓани "ПРАВЕДНО АКЦИОНЕРСТВО - Солун 2001" АД од Гевгелија.

Име на субјектот: Здружение на граѓани "Праведно Акционерство - Солун 2001" од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бр. 63 во Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: да промовира, воспоставува и развива взаемно почитување, соработка и лични контакти меѓу акционерите во АД Солун 2001 Гевгелија, да ги остварува и заштитува правата од акции и акционерските права од капитал на членовите на здружението, да врши едукација за правата и обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност, да обезбедува правна помош и совети од стручњаци од областа на акционерството и други цели и задачи.

Лице овластено за застапување: Ѓорѓи Калков од Гевгелија и Благој Ристов од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 6/03. (16408)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 53/2002 од 29.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "Конто Комерц" увоз-извоз ПО с. Русиново - Берово, со жиро сметка број 40410-601-25019 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 1331/94 година, при регистарот на Окружниот Стопански суд во Штип и истата не се спроведува, поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПТП "Конто Комерц" увоз-извоз ПО с. Русиново-Берово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (15983)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 5/2003 од 29.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ДООЕЛ "Интер 99" Кочани, со седиште на ул. "Бел Камен" бр. 100, со жиро сметка број 200000029682865 при Стопанска банка АД Скопје, филијала Кочани, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, во регистарска влошка Трег. бр. 712/99 година и истата не се спроведува, поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ДООЕЛ "Интер 99" ул. "Бел Камен" бр. 100, Кочани.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (15984)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 9/2003 од 29.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ДОО "Агроцентар-Мак" Кочани, со седиште на ул. "Стефка Тасева" бр. 6,

со жиро сметка број 200000011267997 при Стопанска банка АД Скопје, филијала Кочани, и регистарска влошка Трег. бр. 1848/98 година, при регистарот на Основниот суд во Штип и истата не се спроведува, поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ДОО “Агроцентар-Мак“ ул. “Стефка Тасева“ бр. 6, Кочани.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (15985)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 301/03 од 13.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за промет на мало ВЕСНА КОМЕРЦ ТП Драгица Петре Стојчевска-Скопје, со седиште на ул. “Антон Попов“ бр. 70/6, со жиро сметка бр. 300000000809113 и регистарска влошка бр. 02034326?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец за промет на мало ВЕСНА КОМЕРЦ ТП Драгица Петре Стојчевска-Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16009)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 289/03 од 13.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги МА-ПА Ристо и Весна ДОО увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. “Мукоc“ бр. 5, со жиро сметка бр. 300000000748973 и регистарска влошка бр. 02017989?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги МА-ПА Ристо и Весна ДОО увоз-извоз-Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16011)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 293/03 од 13.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БЕЉЕ ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. “Беласица“ бб, со жиро сметка 250-0000000302-78 и регистарска влошка бр. 02016705?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БЕЉЕ ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16020)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 291/03 од 13.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало ХЕМИЈА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО-Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански“ бр.

116/2/19, со жиро сметка 40100-601-72504 и регистарска влошка бр. 1-10100-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало ХЕМИЈА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО-Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16025)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 111/03 од 26.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало “М.Е.И.С.“ увоз-извоз Ц.О.-Скопје, со седиште на ул. “Васил Главинов“ бр. 3/8-7, со жиро сметка бр. 40100-601-343728 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка бр. 1-61548-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16040)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 384/03 од 11.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МОЖНОСТ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. “Климент Охридски“ бр. 34/1 и жиро сметка бр. 300000000582230 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02041655?-3-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16114)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 263/03 од 11.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец-поединец „ЛЕПАНТО“ ТП Јаневски Крумислав Димче - други угостителски услуги - Скопје, со седиште на ул. „Финска“ бб, локал 9, со жиро сметка бр. 40110-601-396442 и регистарска влошка бр. 1-69629-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец-поединец „ЛЕПАНТО“ ТП Јаневски Крумислав Димче - други угостителски услуги - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I СТ. бр. 393/03 од 12.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и угостителство „ПАЛАТА“ Зоран Јанкоски ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Маршал Тито - Палата Македонија“ бб, I кат, со сметка број 270000000135493 кај Извозна и кредитна банка АД - Скопје, и регистарска влошка број 02027657?-8-01-000, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и угостителство „ПАЛАТА“ Зоран Јанкоски ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Маршал Тито - Палата Македонија“ бб, I кат, со жиро сметка број 270000000135493 кај Извозна кредитна банка АД - Скопје, и регистарска влошка број 02027657?-8-01-000, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави огласот на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16235)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I СТ. бр. 371/03 од 05.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИВОНА-92“ до експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. „Пат за Лафона“ бр. 20, со жиро сметка број 40120-601-307446 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ – Скопје, и регистарска влошка број 1-55065-0-0-0, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИВОНА – 92“ до експорт-импорт – Скопје, со седиште на ул. „Пат за Лафона“ бр. 20, со жиро сметка број 40120-601-307446 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ – Скопје, и регистарска влошка број 1-55065-0-0-0, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави огласот на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16236)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 322/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за угостителство, трговија и услуги САРДЕН Гордана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 232/2, жиро сметка бр. 200-0000351557-02 при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02035529?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за угостителство, трговија и услуги САРДЕН Гордана ДООЕЛ Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (16241)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 283/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги М и М ДОО Скопје, со седиште на ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 5, со жиро сметка бр. 40110-601-259101 и регистарска влошка бр. 1-46733-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги М и М ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16243)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 362/03 од 11.06.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПРИНЦ-ИМПЕКС Мустафа ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. „Ковачка“ бр. 10 и жиро сметка број 40100-601-417784 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02008619?-8-01-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (16244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I СТ. бр. 459/03 од 11.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги „СВИС МАК“ ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 8, со сметка број 40100-601-213974 кај Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги „СВИС МАК“ ДОО увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 8, со жиро сметка број 40100-601-213974 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави огласот на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16249)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 273/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДИГИТРОН-МАК експорт-импорт – ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Август Цесарец“ бр. 3/5-13, со жиро сметка бр. 300000000807367 и регистарска влошка бр. 02035825?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДИГИТРОН-МАК експорт-импорт – ДООЕЛ – Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (16257)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 58/03 од 04.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги увоз-извоз Маркиз ЦО Скопје, со седиште на ул. „Мите Богоевски“ бр. 62, со жиро сметка бр. 40100-601-109895 и регистарска влошка бр. 1-15342-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги увоз-извоз Маркиз ЦО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (16213)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 297/03 од 13.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија ВАЛЕНТИНО Вера и Блага ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 92/2-5, со жиро сметка бр. 300000000107512 и регистарска влошка бр. 02004421?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија ВАЛЕНТИНО Вера и Блага ДОО експорт-импорт - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16229)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 70/2003 од 4.04.2003 година над стечајниот должник Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „Данди-Комерц“ Битола ПО со седиште во Битола на ул. „Арон Ароести“ бр. 51, запишан во регистарска влошка бр. 1-5602, на Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка бр. 40300-601-26180 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со шифра 070123 отвори стечајна постапка и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16262)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 521/03 од 05.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ДТУ „РАЦ-КОМЕРЦ“ – Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (16263)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 76/03 од 17.1.2003 над Трафика АСАТРА ТП Жарко Божидар Светозаревиќ од Тетово, ул. „Борис Кидрик“ бр. 76 и жиро сметка 54000000088722 од Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 6-02001184-000-01 отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (16293)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 2/03 од 21.2.2003 отвори стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги ЛИНДИ Реџеп ДООЕЛ од Тетово, ул. „Киевска“ бр. 8, Тетово, жиро сметка бр. 540000000172045 во Агенција за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02019308-8-03-000 отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (16295)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со Решение Ст. бр. 8/03 од 02.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец-поединец „ЛУИЦИ“ ТП Елизабета Перо Трајкова, ул. „Цветан Димов“ бр. 20, Кавадарци, со жиро сметка бр. 41620-601-56304 во Агенцијата за работа со блокирани сметки – Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со решение Ст. бр. 3859/96 од 02.12.1996 година, во Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец „ЛУИЦИ“ ТП Елизабета Перо Трајкова, ул. „Цветан Димов“ бр. 20, Кавадарци со жиро сметка бр. 41620-601-56304 во Агенцијата за работа со блокирани сметки – Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со решение Ст. бр. 3859/96 од 02.12.1996 година, во Основниот суд Скопје I- Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (16296)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со Решение Ст. бр. 31/03 од 02.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП „ГАЛИЈАНО“ за текстил и конфекција Илија Јован Велков – Кавадарци, ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 15, со жиро сметка бр. 200000033879764 во Стопанска банка АД Скопје – Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Ст. бр. 2767/2000 од 24.04.2000 година во Основниот суд Скопје I – Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (16297)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 49/03 од 13.06.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство Александар ДООЕЛ Штип, ул. „Христијан Карпош“ бр. 38/15, Штип со жиро сметка бр. 200-0000135220-83 кај Стопанска банка АД – Скопје, Филијала – Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство Александар ДООЕЛ Штип се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за трговија и производство Александар ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16298)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 47/03 од 13.06.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство Кул ДООЕЛ-Штип, ул. „Крушевска Република“ бр. 18-Штип, со жиро сметка бр. 210-0553922601-90 кај Тутунска банка АД – Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство Кул ДООЕЛ – Штип се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство Кул ДООЕЛ-Штип да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16299)

Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за стечај, а на предлог на Одборот на доверители на Жито Ориз АД - Кочани - во стечај, стечајниот судија во стечајната постапка отворена над должникот Жито Ориз АД - Кочани - во стечај, свикува Собрание на доверителите на Жито Ориз АД - Кочани - во стечај, кое ќе се одржи на 01.07.2003 година, во сала бр. I, во Основниот суд во Кочани, во 10 часот.

Изјаснување на доверителите за состојбата и текот на постапката на стечајниот должник и за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество на Собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (16291)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка на должникот АД „Политекс“ во стечај - Штип, Ст. бр. 18/00, ги известува доверителите на должникот дека на 02.07.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на Собранието на доверители на должникот АД „Политекс“ во стечај - Штип, за усвојување услови за јавна продажба на имотот на должникот АД „Политекс“ во стечај - Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16261)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 24/02 од 10.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие

за трговија на големо и мало “ВИНОЈУГ-КОМЕРЦ” ДОО од Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-9966 што се водела при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, а со седиште на ул. “Нако Вардарски” бр. 18, Гевгелија.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. “Браќа Миладинови” бр. 20.

За стечаен судија се определува Тана Трајковска судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во “Службен весник на РМ” и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 08.07.2003 година, во 10,00 часот во сала бр. 9, во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за 09.09.2003 година во 10,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16259)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 22/2002-I од 27.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало “ЦВЕТ” АД од Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-1723 што се водела при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, а со седиште на ул. “Индустриска” бр. 2, Гевгелија.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. “Браќа Миладинови” бр. 20.

За стечаен судија се определува Елена Марковска судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање стечајна постапка во “Службен весник на РМ” и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 08.07.2003 година, во 9,30 часот во сала бр. 9, во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за 09.09.2003 година во 9,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16260)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 268/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за

производство, трговија и услуги ЈУНИОРИНТЕРС Наташа Димовска и др. ДОО, експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Василије Гуровиќ“ бр. 16, с. Лисиче, жиро сметка бр. 300000001124266 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02005168?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ЈУНИОРИНТЕРС Наташа Димовска и др. ДОО експорт-импорт Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16430)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 274/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смилковци, со седиште на ул. „Павле Божиновски“ бр. 79, жиро сметка бр. 200-0000913073-53 при Стопанска банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02042071?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛИЗЕ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, с. Смилковци.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16454)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 270/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник КАФЕ БАР КВАРТ ТП Десанка Асан Хаџиева Скопје, со седиште на бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 28/2, лок. 8, жиро сметка бр. 300000000903882 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02032018?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник КАФЕ БАР КВАРТ ТП Десанка Асан Хаџиева, Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (16470)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 303/03 од 28.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина и ординација по општа стоматологија „ВЕРНИКА“ – Славко Котевски ДООЕЛ – Скопје, со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр. 2/2-4, со жиро сметка бр. 30000000076860 при Комерцијална банка АД - Скопје, и регистарска влошка бр. 8-02001705-000-09, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина и ординација по општа стоматологија „ВЕРНИКА“ – Славко Котевски ДООЕЛ – Скопје, со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр. 2/2-4, со сметка број 30000000076860 при Комерцијална банка АД- Скопје, и регистарска влошка бр. 8-02001705-000-09, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (16475)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 338/03 од 04.06.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и опремување по систем на инженеринг ТРГО-ДЕКОР ДОО експорт-импорт Скопје,

со седиште на ул. „У. Палме“ бр. 5 и жиро сметка бр. 40100-601-139127 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-21286-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот на овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (16477)

Основен суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 230/03 од 12.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштвото за производство, трговија и книговодствени услуги ДВТ Консалтинг Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 19-1/19, со жиро сметка бр. 2600005532752-92 и регистарска влошка бр. 02027974?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и книговодствени услуги ДВТ Консалтинг Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16373)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 253/03 од 18.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП - Самостоен автопревозник Лазо Гуро Гуроски - Скопје, со седиште на ул. „1558“ бр. 22-б, со жиро сметка 300000001157149 и регистарска влошка бр. 1-68186-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП - Самостоен автопревозник Лазо Гуро Гуроски - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16383)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 143/03 од 01.06.2003 година над Трговското друштво за трговија и услуги Доревски Петар ТАЈ-ДИ КОМПАНИ увоз-извоз Ресен ДООЕЛ, запишан во регистарска влошка бр. 0101013570?-8-01-000, на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 2000000091102974 при Стопанска банка АД Скопје, филијала Ресен, со дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (16405)

Основниот суд во Кочани, врз основа на член 41, став 1, точка 2 од Законот за стечај, а на предлог на Одборот на доверители ЗЗ „Зрновка“ Зрновци во стечај, стечајниот судија во стечајната постапка отворена над должникот ЗЗ „Зрновка“ во стечај, свикува Собрание на доверителите на ЗЗ „Зрновка“ Зрновци во стечај, кое ќе се одржи на ден 1.07.2003 година, во сала број I во Основниот суд во Кочани во 12 часот со следниот:

#### Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Изјаснување на доверителите за состојбата и текот на стечајната постапка на стечајниот должник и за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество на собранието имаат сите доверители со право на одвоено намиравање, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (16702)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст.бр.10/02 од 11.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АД „Злетовка-Жиганци“ с.Жиганци, со жиро сметка бр. 41401-601-50519 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен управник се именува Ацо Танчев, дипломиран економист од Кочани, ул. „13-та Македонска Бригада“ бр. 12 - Кочани.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на Основниот суд во Штип, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“, да ги пријават различните права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите над кои постои различно право, имотот и основот на засновањето на тоа право и обезбеденото побарување. Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд, како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собир на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 09.07.2003 година во 10 часот, во соба бр. 12, во зградата на овој суд.

Се повикуваат должниците да ги намираат своите долгови кон стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (16703)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 316/03 донесено на ден 16.06.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот НИП НОВА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, со сметка 40100-603-13890 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Ангелина Гогушевска од Скопје, со адреса на ул. "АСНОМ" бр. 58-1/24, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 17.09.2003 година во 12.30 часот во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (16398)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 414/03 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производство и промет

ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ ЦО Скопје, со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и жиро сметка број 40100-601-110221 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-15313-0-0-0, истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16756)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 591/02 од 13.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "МА-КОМ 94" експорт-импорт ДОО -Скопје, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бр. 5/2-12, со жиро сметка број 40100-601-316816 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка бр.1-57438-0-0-0, истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (16716)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 589/02 од 13.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги на големо и мало "АНИ ПРОМ" Аднан и др. ДОО експорт-импорт-Скопје, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бр. 5/2-12, со жиро сметка број 40100-601-398746 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка бр.3-02000910-000-01, истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (16717)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 64/2002 од 09.05.2003 година, над Претпријатието за производство, трговија и услуги "Интер Плеј" експорт-импорт ДОО од Тетово, со седиште на ул. "Љуботенска" бр. 116, со жиро сметка 41500-601-54698 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет во Скопје, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (16781)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 68/02 од 09.05.2003 година, над ЛЕДЕР ШУС Музафер ДОО-ЕЛ, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 131, жиро сметка 41500-601-91839 во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 8-02000546-000-01, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (16782)

Во огласот за стечај, бр. 15394, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 39/2003, на стр. 27, во вториот став, третиот ред, наместо: "ГОРН-КОМЕРЦ" ДОО" треба да стои: "ГОРАН-КОМЕРЦ"ДОО".

## Л И К В И Д А Ц И И

Ликвидаторот Славковска Јутта од Скопје, с.Волково, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 838/03, објавува дека Друштвото АЛ-ФИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Друштво за производство, угостителство, трговија и

услуги ДООЕЛ увоз-извоз и со број на жиро-сметка 3000000012245 отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15980)

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран економист од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 25, запишана како ликвидатор под П.Трег.бр.1093/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, по втор пат објавува дека Друштвото за угостителство, трговија и услуги ОРБИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, со број на жиро сметка 200000718967678 отворена во Стопанска банка во Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава со докази во два примерока, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15992)

Ликвидаторот Виолета Поповска запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со Решение П. Трег. бр. 732/2003 објавува дека Друштвото за интелектуални услуги и посредување ЕЛПИС 2 Лилјана ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 280000000047984 отворена при Алфа банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (16048)

Ликвидаторот Боби Милчевски од с. Бунарцик, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4410/2002, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги Нептун Боби ДООЕЛ извоз-увоз Бунарцик и со број на жиро сметка 300-0000011454-12, отворена при Комерцијална банка АД- Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16223)

Ликвидаторот Љубица Цветановска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3076/2001, објавува дека Друштвото за услуги Кале ДОО Љубица и други, со број на жиро сметка 40110-601-420391 отворена при ЗПП-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16224)

Ликвидаторот Виолета Миленко од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3075/2001, објавува де-

ка ТД ЕР - ВИ Виолета и Ердоган ДОО и со број на жиро сметка 40110-601-435312, отворена при ЗПП-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16255)

Основниот суд во Штип, со решени Л. бр. 213/02 од 16.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија ЗОИН Васка Карпузова и др. ЈТД Радовиш.

Имотот кој се состои од градежни парцели К.П. бр. 3071/3 и К.П. 5962/7 за КО Радовиш, како основачки влог да им припадне на содружниците Горги Карпузов и Васка Карпузова од Радовиш.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16335)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 7/2003 од 10.02.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - ординација по општа стоматологија "ДЕНТАЛ МЕДИКА" Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 7 АЗ-52, со жиро сметка 300000000704935 при Комерцијална банка АД Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Љубомир Трпеновски од Скопје, со стан на ул. "Разловечко востание" бр. 1/1-6.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16372)

Ликвидаторот Александра Симоновска од Скопје, ул. „29-ти Ноември“ бр. 17/4 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје со Решение П. трег. бр. 1584/03 објавува дека Друштвото за градежништво, транспорт, производство, промет и услуги КА КОНСАЛТИНГ Катерина и др. ДОО увоз-извоз Скопје со број на жиро-сметка 360016010027262 отворена при Поштенска банка А.Д. Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16349)

Основниот суд Скопје I- Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 379/2001 година, донесено од овој суд на 24.04.2003 година е завршена ликвидација над Фирмата за застапување и консалтинг „НИМЕТ“ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Вojдан Чернодрински“ бр. 7 и жиро сметка 40100-601-182613 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (16476)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица со стан на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20 запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со Решение П. трег.

бр. 454/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и производство СОНИКОМ ДОО-ЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. „Крушевска Република“ бр. 52, со жиро сметка 200000021820142 при Стопанска банка-Струмица е во ликвидација – прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16497)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20 запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со Решение П. трег. бр. 442/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за угостителство, производство и трговија Манче ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. „Јане Сандански“ бр. 31, е во ликвидација – прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16499)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со Решение П. трег. бр. 529/03 од 12.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Панчер ДООЕЛ Виница, ул. „Вера Циривири“ бр. 4, со жиро сметка бр. 300-2200000097-25 отворена при Комерцијална банка А.Д. Скопје, е во ликвидација – прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16502)

Пред Основниот суд Скопје I – Скопје, поведена е постапка за ликвидација со Решение П.Трег. бр. 1947/01 од 17.07.2001 година, запишано во трговскиот регистар на овој суд на регистарска влошка 02035327?-8-03-000 на Трговското друштво за преработка на кафе, трговија на големо и мало БРАЗИЛ Коста Чакаров експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. „Ванчо Прке“ бр. 17.

Со овој оглас по трет пат се повикуваат сите доверители на Трговското друштво за преработка на кафе, трговија на големо и мало БРАЗИЛ Коста Чакаров експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. „Ванчо Прке“ бр. 17, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот.

Од ликвидаторот. (16505)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјиште построено на КП бр. 2390/3, план 10 на место викано "Спански дол" култура нива 7-ма класа, со вкупна површина од 300м<sup>2</sup> заведено во ПЛ бр. 440 за КО Кучково на име Димитровски Славе и Димитровска Душанка, за цена од 100,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.



Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (16390)

Врз основа на непосредна спогодба за продажба на заложена недвижност под ОДУ бр. 65/03 од 16.06.2003 година заверена од нотарот Соња Стојчева, Гевгелија, извршена е продажба на подвижни предмети сопственост на заложниот должник ТДППУ Анска Река Живинарска фарма АД Валандово, над кои е регистрирано заложно право под единствен деловоден идентификационен број 10820030000023. (16489)

Се врши продажба на индивидуален станбен објект, во Скопје, на ул. „Фредерик Шопен“ бр. 12 а, и тоа: стан бр. 1, во вкупна површина од 36 м<sup>2</sup>, стан бр. 2 во површина од 34 м<sup>2</sup>, стан бр. 3 во површина од 75 м<sup>2</sup>, подрум во површина од 37 м<sup>2</sup>, помошна просторија од 17 м<sup>2</sup> на КО Кисела Вода 1, на КП 421, на која е сосопственик на ½ идеален дел Даневска Василка, за цена од 27.000,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (15975)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон парцела бр. 2333 во м.в. „Прогон“ Интензивно лозје со површина од 3799 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Горѓиев Сашо од Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 2-4/26. Цена на продажба 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (15991)

Се продава недвижен имот – нива, 7 класа со вкупна површина од 2728 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 816, м.в. „Че Ливади“, КО Семениште, сосопственост на Кипријанова Ангелина од Скопје и Иванова Надежда од Скопје.

Се повикуваат сопствениците и сосопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Симона Николиќ од Скопје, на ул. „Васил Горгов“ бр. 37. (16007)

Се продава земјоделско земјиште – нива на КП бр. 610/03, план 4, скица 11, во м.в. „Кременјарник“, нива, класа 6, во површина од 500 м<sup>2</sup>, сопственост на Анаста-

сова Мијалче Емилија, Скопје, за купопродажна цена од 400,00 денари за 1 м<sup>2</sup> или за вкупна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќање на понудата, а изјавите да ги достават до нотарот Светлана Петровска, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 3/1, Скопје. (16021)

Се објавува засновање на залог на имот-сопственост на заложниот должник Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет, производство, контрола на квалитет и квантитет на стоки и услуги ЕУРОДРВО Антонио ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. „29 Ноември“ бр. 6, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје и тоа со нотарски акт - Договор за хипотека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 280/03 од 16.06.2003 година, воспоставена кај нотарот Мери Весова со седиште во општина Горче Петров, Скопје, на недвижност - стан во станбена зграда во Скопје, построена на КП бр. 1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 01, стан бр. 004, со намена 00510 на ул. „Партизанска“ со површина од 37 метри квадратни и помошна просторија на КП бр. 1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 01, тераса на стан бр. 004, со намена 00509 на ул. „Партизанска“ со површина од 63 метри квадратни, како и стан построен на КП бр. 1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 02, стан бр. 011, со намена 00510 на ул. „Партизанска“ со површина од 74 метри квадратни и помошна просторија на КП бр. 1696, дел 17, зграда 1, влез 002, кат 02, тераси, балкони на стан бр. 011, со намена 00509 на ул. „Партизанска“ со површина од 7 метри квадратни во Катастарска општина Карпош, видно од Имотен лист бр. 29550 за КО Карпош за обезбедување на парично побарување на Стопанска банка АД Скопје, во износ од 40.000,00 ЕУР. (16112)

Се објавува засновање на залог на имот-сопственост на заложниот должник Друштво за информативни системи ЕИН-СОФ Љупчо ДООЕЛ Скопје, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје и тоа на подвижните предмети заведени под единствен деловоден идентификационен број на документот 10120030000506 при Централниот регистар - Регистар на залог на подвижни предмети и права, со нотарски акт - Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 253/03 од 29.05.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, општина Горче Петров, за обезбедување на парично побарување на Стопанска банка АД Скопје, во износ од 52.018,93 ЕУР. (16113)

Врз основа на непосредна спогодба за продажба на заложена недвижност под ОДУ бр. 62/2003 од 10.06.2003 година заверена од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија, извршена е продажба на дел од градежен објект на КП. бр. 1862/1 во м.в. „Страшиште“ евидентиран како под објект во Поседовен лист бр. 1640 сопственост на заложниот должник ТДППУ Анска Река Живинарска фарма од Валандово. (16274)

Врз основа на Договор за залог-хипотека од прв ред, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија, под ОДУ бр. 58/03 од 06.06.2003 година, склучен помеѓу заложниот доверител Стопанска банка а.д. Скопје и заложниот должник ДПТУ Фарма Агрипро ДОО Валандово, засновано е заложно право над нед-

вижност сопственост на заложниот должник. Фарма за кокошки несилки во површина од 1980 м<sup>2</sup> и Фабрика за сточна храна со силоси со површина од 327 м<sup>2</sup> на КП. бр. 1004 во м.в. „Валандово“ КО Валандово, евидентирано во Поседовен лист бр. 1625 издаден од ДЗТУ-Одделение за премер и катастар Валандово, за обезбедување на парично побарување на заложниот доверител во износ од 80.000,00 евра кое произлегува од Договор за рамковен лимит од 27.05.2003 година. (16277)

Врз основа на договор за залог подвижни предмети, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Нада Прочкова од Гевгелија, под ОДУ бр. 205/2001 од 27.04.2001 година и Анекс Договор ОДУ бр. 61/03 од 10.06.2001 година потврден од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител РА-ДОБАНК а.д. Скопје и заложниот должник ДЗТУ Фарма Агрипро ДОО Валандово, засновано е заложно право над подвижни предмети сопственост на заложниот должник евидентирано под идентификационен број 10820030000065 заради обезбедување на парично побарување на заложниот доверител во износ од 140.000,00 ДЕМ, кое произлегува од Договор за банкарска услуга од 13.04.2001 година. (16282)

Врз основа на нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа составен од нотарот Мексуд Максуд од Ресен под ОДУ бр. 101/03 од 12.06.2003 година, склучен помеѓу „Охридска банка“ АД Охрид, со седиште бул. „Македонски Просветители“ бр. 19, Охрид, како заложен доверител и „Агроплов“ АД Ресен за производство, преработка и промет, увоз-извоз Ресен, со седиште во Ресен, на ул. „29-ти Ноември“ бр. 6, како заложен должник, засновано е заложно право хипотека од прв ред врз недвижниот имот сопственост на заложниот должник и тоа недвижен имот Живинарска фарма и Фабрика за сточна храна во Ресен, изградени на катастарски парцели цитирани на Поседовен лист број 3790 во К.О. Ресен и Поседовен лист број 4150 во КО Ресен како и на недвижен имот хотел Китка во Ресен изградена на катастарските парцели цитирани во Поседовен лист број 2986 за КО Ресен и Поседовен лист број 2977 за КО Ресен, согласно Одобрението за градба. (16285)

Ѓорѓија Милчевски продава 800/3620 идеален дел од недвижен имот нива евидентирана на КП бр. 511/2, план 03, скица 10, на место викано „Орлајчинја“ култура-нива, класа 02, со вкупна површина од 3620 м<sup>2</sup> во КО Волково-Скопје, со состојба според Поседовен лист бр. 2733 за КО Волково, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје, на начин како што следи: Милчевски Ѓорѓија сопственик на 8/12 идеален дел, Милчевски Благоја сопственик на 3/12 идеален дел и Зиков Александар сопственик на 1/12 идеален дел.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на парцелите чии што имоти граничат со опишаната недвижност во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Петровска, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 3/1, Скопје. (16251)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 3882, план 005, скица 005, викано место „Краиште“ култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 2.515 м<sup>2</sup> во сопственост на Стевко Гелевски

од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3293 за КО Кавадарци 1 (вон), издадени од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (16302)

Над недвижен имот сопственост на АД Агрокомбинат за земјоделско индустриско производство и преработка „Џумајлија“, Лозово, кој е потпишан во Записник за попис на подвижни предмети и акции и заложен со Договор за залог врз хартии од вредност - акции и идни подвижни предмети, заверен кај нотарот Благој Насков, Свети Николе, под ОДУ бр. 65/03 од 30.05.2003 година, во корист на залогопримачот „Тутунска банка“ АД Скопје, засновано е заложно право од прв ред, за обезбедување на парично побарување во износ од 24.000.000,00 денари. (16404)

Сопственикот Абдулаи Адем од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 9-9, со ЕМБГ 3007958450066, својата недвижност - нива 6 класа во површина од 6.845,00 м<sup>2</sup> во место викано „Јурија“ на КП 327/2 КО Визбегово, според Поседовен лист бр. 761, го продава за 400,00 денари 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир Скопје, ул. „2 Македонски бригади“ бр. 54. (16400)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Јовановска Вера, нива во КО Добри дол, заведена во Поседовен лист бр. 506 на КП 266 план 2, скица 6 во место викано „Соколец“ култура нива, класа 4, со вкупна површина од 943 м<sup>2</sup>, сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 200 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно го губат правото на првенство. (16402)

Се продава земјоделско земјиште на КП 1113, викано место „Под Брег“, култура-нива 6 класа, со вкупна површина од 3049 м<sup>2</sup>, КО Г. Соње, сопственост на Магдалена Јелушиќ од Скопје, ул. „Радика“ бр. 5/1-2, евидентирано во П.Л. 1103. Продажна цена на земјиштето 5 (пет) евра за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транспортен центар, локал 716, Скопје. (16411)

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во: КО "Кавадарци 1 (вон)", КП. бр. 6462, дел 1, план 012, скица 012, место викано "Овчка Река", култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.412 м<sup>2</sup> и КО "Кавадарци 1 (вон)", КП. бр. 6462, дел 2, план 012, скица 012, викано место "Овчка Река", култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.211 м<sup>2</sup>, сопственост на Лазар Атанасов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 4222 за КО "Кавадарци 1(вон)", издадени од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб., Кавадарци. (16409)

Над подвижниот имот сопственост на Трговското друштво за промет и услуги МАК 2000 извоз-увоз АД Скопје:

	Tip na vozilo	Registarski broj	Broj na šasija
1	Fiat Dukato 18 2.3 JTD	SK-315 MM	ZFA24400007172923 motor 0033461 boja 01 proc. vrednost 1.190.338,00 den.
2	Fiat Dukato 18 2.3 JTD Fur PI GV	SK-217 MG	ZFA24400007134021 motor 0022846 boja 01 bela proc. vrednost 1.208.400,00 den.
3	Fiat Dukato 18 2.3 JTD Fur PI GV	SK-216 MG	ZFA24400007130279 motor 0021878 boja 01bela proc. vrednost 1.208.400,00 den.
4	Fiat Dukato	SK-529 MM	ZFA24400007190840 motor 0040565 boja 01 bela proc. vrednost 1.177.028,00 den.
5	Fiat 244 Dukato	SK-562 MH	ZFA24400007130448 motor F1AEO481C/0021809 boja 01 bela proc. vrednost 1.187.500,00 den.
6	Fiat 244 Dukato	SK-561 MH	ZFA24400007130307 motor F1AEO481C/0021786 boja 01 bela proc. vrednost 1.187.500,00 den.
7	Daewoo Matiz S	SK-766 MD	KLA4M11CD2C821550 motor F8CV015130 boja 6B/met. krem proc. vrednost 434.700,00 den.
8	Daewoo Matiz S	SK-765 MD	KLA4M11CD2C821876 motor F8CV015653 boja 6B/metal. krem proc. vrednost 434.700,00 den.
9	Daewoo Matiz S	SK-764 MD	KLA4M11CD2C821975 motor F8CV016025 boja 6B/ met. krem
10	Daewoo Matiz S	SK-763 MD	KLA4M11CD2C820428 motor F8CV012984 boja 7 F met. siva proc. vrednost 434.700,00 den.

11	Daewoo Matiz S	SK-762 MD	KLA4M11CD2C813186 motor F8CV999893 boja 7F siva proc. vrednost 434.000,00 den.
12	Daewoo Matiz S	SK-761 MD	KLA4M11CD2C820464 motor F8CV013067 boja 7F siva proc. vrednost 434.000,00 den.
13	Lada Niva 1.7	SK-339 LZ	XTA21214021647004 motor 21214A/7011986 boja 01 bela proc. vrednost 434.000,00 den.

заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 193/03 од 16.06.2003 година кај нотарот Поповски Слободан за обезбедување на парично побарување од 5.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРО-СТАНДАРД БАНКА АД Скопје за рамковен револвинг кредит врз основа на заложно право бр. 01-1396 од 13.06.2003 година склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштвото за производство, промет и услуги ЕКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. (16496)

Над недвижниот имот - зграда во останато стопанство, со површина од 108 м<sup>2</sup> на мезанин од зграда 1, влез 1, на КП 841, КО Кисела Вода 2, сопственост на заложниот должник Акционерско друштво за внатрешна и надворешна трговија "Агрокуманово" Куманово, со седиште на ул. "Индустриска" бб, видно од лист Г од Имотниот лист бр. 6625 издаден од Државниот завод за геодетски работи - сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) со Договор за залог во форма на нотарски акт ОДУ 204/03 на 18.06.2003 година, кај нотарот Косев Михаил од Скопје, во корист на заложниот доверител ОКТА Рафинерија за нафта Акционерско друштво Скопје, со седиште во с.Миладиновци, Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 3.450.000,00 денари. (16706)

Над недвижниот имот основани средства за производство сопственост на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги СЕГА ФРЕДО ДОО увоз-извоз Куманово, е заснован залог со Договор за залог над недвижен имот заверен кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 211/03 од 11.06.2003 год. во корист на заложниот доверител МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за нафта и нафтени деривати Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 205.000,00 ЕУР. (16704)

Над подвижниот имот сопственост на заложниот должник ТУТУНСКИ КОМБИНАТ -ТУТУН ДООЕЛ Прилеп Друштво за кооперација, производство и обработка на ферментиран тутун и тоа: суров тутун, тип ПРИЛЕП, реколта 2002, класа II, во количина од 514.000 килограми, по цена од 133,00 ден. за килограм или вкупна вредност од 68.362.000,00 ден; суров тутун, тип ПРИЛЕП, реколта 2002, класа III а, во количина од 250 000 килограми, по цена од 101,00 ден. за килограм или вкупна вредност од 25.250.000,00 ден.; или вкупната вредност на заложениот тутун изнесува 93.612.000,00 ден. е заснован залог од прв ред, со Потврда (солемнизација) на приватна исправа - Анекс бр. 1 кон основниот Договор за залог бр. 03-255/1 од 09.06.2003 год. од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 132/03 од 13.06.2003 год. во корист на заложниот доверител Трговското друштво за производ-

тво и обработка на тутун "СОКОМАК БИТОЛА" АД Битола, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.180.000,00 УСД, а кое побарување произлегува од: Договор за купопродажба на изманипулиран тутун под бр. 03-24/1 од 17.01.2003 год., односно бр. 13-69/1 од 20.01.2003 год., Договор бр. 03-162/1 од 15.04.2003 год., односно бр. 13-848/1 од 15.04.2003 год., Анекс кон Договорот бр. 03-207/1 од 13.05.2003 год., односно бр. 13-916/1 од 13.05.2003 год. и Анекс бр. 03-253/1 од 9.06.2003 год., односно бр. 13-1283/1 од 9.06.2003 год. и Анекс бр. 03-271/1 односно, бр. 03-1306/2 од 13.06.2003 год. (16705)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз-извоз Велес, е заснован залог, зграда 5, која се состои од: кат 1, влез 1, со површина од 360м<sup>2</sup>, помошна просторија-визба, со површина од 93м<sup>2</sup>, приземје со површина од 335м<sup>2</sup>, сутерен со површина од 259м<sup>2</sup> и од кат 1, влез 2, со површина од 138м<sup>2</sup>, која лежи на земјиште под зграда 5, со површина од 559м<sup>2</sup>, на К.П. 10059, план 048, скица 090, во м.в. "Димко Најдов", за КО Велес, врз кое заложниот должник поседува право на користење на изградено градежно земјиште врз кое постои зграда; зграда 6, која се состои од: приземје, влез 1, со површина од 163м<sup>2</sup> и од кат 1, влез 2, со површина од 163м<sup>2</sup>, која лежи на земјиште под зграда 6, со површина од 168м<sup>2</sup>, на К.П. 10059, план 048, скица 090, м.в. "Димко Најдов", за КО Велес, врз кое заложниот должник поседува право на користење на изградено градежно земјиште, врз кое постои зграда, кој имот е евидентиран во Имотен лист бр. 2520 од 06.06.2003 година, за КО Велес, заведен кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ бр. 160/03 во корист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување во износ од 250.000 ЕУР, заснован залог. (16707)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКОЛА КОМЕР ДООЕЛ Велес, опишан како деловен простор со сите негови припадници и прирастоци и тоа со следните карактеристики: на К.П. 6795, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-01, намена на зградата-00570-зграда во останато стопанство, во м.в. (на ул.) "Ленинова", собност 001, со површина од 59м<sup>2</sup>, за КО Велес, е евидентиран во Имотен лист бр. 23624, заведен под бр. 1217/1179 од 16.06.2003 година, издаден од ДЗГР-Одделение за прмер и катастар Велес, е заснован залог со нотарски акт изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ бр. 163/03 во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје за обезбедување на паричното побарување во износ од 30.000 ЕУР. (16708)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга II реден број 319/03 од 13.06.2003 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија-Министерство за финансии- Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија на големо и мало Андреевски Лупчо и др. "АНДРОС" увоз-извоз ДОО Охрид, со седиште во нас. "Бејбунар" бр. 195, Охрид како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижниот имот сопственост на заложниот должник и тоа недвижен имот на К.П. бр. 10438 на ул. "15-ти Корпус" и тоа под објект, површина од 293м<sup>2</sup> и двор со површина од 1832м<sup>2</sup> или вкупна површина од 2125м<sup>2</sup> во КО Охрид. (16709)

## НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 416 од Законот за трговските друштва, а во врска со Одлуката бр. 02-1127/II-10 од 14.05.2003 година, Управниот одбор на Тетовска банка АД - Тетово, објавува дека Тетовска банка АД - Тетово со Одлуката бр. 02-1127/II-10 од 14.05.2003 година изврши намалување на основната главнина за 8.547.462,00 денари така што наместо износ од 518.028.000,00 денари се утврдува износ од 506.480.538,00 денари и истата е запишана во трговскиот регистар.

Се известуваат сите доверители кои постоеле на денот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување на основната главнина, дека Тетовска банка АД - Тетово гарантира дека нивните побарувања ќе бидат намирени согласно нивната доспеаност. (16252)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1570157 на име Максуди Заим, с. Радиовце, Тетово. (558)

Пасош бр. 1464630 на име Алији Енвер, ул. "Питаница" бр. 6, Гостивар. (33666)

Пасош бр. 1605853 издаден од СВР-Скопје на име Петковиќ Елена, ул. "Волтерова" бр. 30-а, Скопје. (16006)

Пасош бр. 1178565 на име Хасипи Бајрам, с. Лопате, Куманово. (15957)

Пасош бр. 393292 издаден од СВР-Скопје на име Коце Дејановски, ул. "Сава Михајлов" бр 18/9, Скопје. (16008)

Пасош бр. 1349091 издаден од СВР-Тетово на име Сулејмани Бурхан, с. Стримница, Тетово. (16010)

Пасош бр. 1457184 издаден од СВР-Скопје на име Шакир Џунџет, ул. "Ресенска" бр.8/1-12, Скопје. (16012)

Пасош бр. 1123686 издаден од СВР-Скопје на име Брајковски Глигор, ул. "Првомајска" бр. 13-д, Скопје. (16015)

Пасош бр. 1667569 издаден од СВР-Тетово на име Ракипи Мусљи, с. Рогле, Тетово. (16029)

Пасош бр. 1735244 издаден од СВР-Скопје на име Ружица Заневска, ул. "Павле Илиќ" бр. 11/1-19, Скопје. (16080)

Пасош бр. 1216654 издаден од СВР-Скопје на име Липовица Фарук, ул. "Цветан Димов" бр. 56, Скопје. (16111)

Пасош бр. 1705763 издаден од СВР-Тетово на име Љачи Рухиде, ул. "Кумановска" бр. 44, Тетово. (16135)

Пасош бр.160488 издаден од СВР-Скопје на име Михаел Солаков, бул. "Партизански одреди" бр. 48-4/11, Скопје. (16160)

Пасош бр. 0155938 издаден од СВР-Скопје на име Ристеска Сузана, ул. "Апостол Петков" бб, Скопје. (16184)

Пасош бр. 1764596 издаден од СВР-Скопје на име Рута Кајевиќ, с. Волково ул. "2" бр. 2, Скопје. (16186)

Пасош бр. 1457284 издаден од СВР-Скопје на име Бедри Шабани, бул. "Македонско косовска бригада" бр. 3/67, Скопје. (16190)

Пасош бр. 1400522 издаден од СВР-Тетово на име Мирем Беадини, ул. "Благоја Госка" бр. 336, Тетово. (16194)

Пасош бр. 836961 издаден од СВР-Скопје на име Али Јакуп, ул. "Диме Мечето" бр. 5, Скопје. (16197)

Пасош бр. 1374065 на име Емини Ајриз, с. Отља, Куманово. (16222)

Пасош бр. 1506621 на име Садие Сулеманова, с. Бузалково, Велес. (16226)

Пасош бр. 1516778/01 издаден од СВР-Скопје на име Драгослав Митиќ, ул. "Светозар Марковиќ" бр. 54, Скопје. (16227)

Пасош бр. 841778 издаден од СВР-Скопје на име Чекичевска Биљана, ул. "Карпошово востание" бр 1/1-16, Скопје. (16231)

Пасош бр. 1522730 издаден од СВР-Скопје на име Нух Зимов, ул. "Дижонска" бр. 24, Скопје. (16232)

Пасош 0575072 издаден од СВР-Скопје на име Нуредини Сафет, с.Глумово, Скопје. (16237)

Пасош бр. 1355581 издаден од СВР-Скопје на име Блерим Кроси, ул. "Методи Митевски" бр. 12/4-15, Скопје. (16238)

Пасош бр. 751105 издаден од СВР-Скопје на име Митровска Лидија, ул. "Огњен Прица" бр. 7, Скопје. (16239)

Пасош бр. 1399826 издаден од СВР-Скопје на име Угуровска Анастасија, бул. "АВНОЈ" бр. 68/21, Скопје. (16240)

Пасош бр. 1441200 издаден од СВР-Куманово на име Зеќир Бајрами, ул. "Борис Кидрич" бр. 29, Куманово. (16250)

Пасош бр. 1735420 издаден од СВР-Скопје на име Оливер Хасан, ул. "Мелничка" бр. 65-а, Скопје. (16254)

Пасош бр.673826 издаден од СВР-Тетово на име Ариф Шерије, с. Камењане, Тетово. (16255)

Пасош бр. 931464 издаден од СВР-Скопје на име Крстески Зоран, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 176, Скопје. (16332)

Пасош бр. 1197511 издаден од СВР-Тетово на име Иљбер Зенуни, с. Групчин, Тетово. (16337)

Пасош бр. 1465298 издаден од СВР-Тетово на име Шефајет Зенуни, с. Групчин, Тетово. (16338)

Пасош бр. 1235781 издаден од СВР-Скопје на име Ѓуроски Горан, ул. "Даскал Камче" бр. 3/14, Скопје. (16339)

Пасош 1775957 издаден од СВР-Скопје на име Али Метуш, ул. "Горѓи Капчев" бр. 8/20, Скопје. (16367)

Пасош бр. 1494340 на име Оливер Божиноски, ул. "Д. Наредникот" бр. А2/7, Прилеп. (16386)

Пасош бр. 1525540 на име Наумова Анета, ул. "Широк Дол" бр. 55/15, Штип. (16391)

Пасош бр. 523756 на име Зубери Рефије, Струга. (16393)

Пасош бр. 1389222 на име Гега Ларгиме, с. Заграчани, Струга. (16395)

Пасош бр. 753784 на име Аслани Селајдин, ул. "Др. Шутевски" бр. 98, Куманово. (16396)

Пасош бр. 1490769 на име Беки Рахман, с. Бериково, Кичево. (16397)

Пасош бр. 562334 издаден од СВР-Скопје на име Гаштаров Ристо, бул. "АВНОЈ" бр. 20/2-7, Скопје. (16401)

Пасош бр. 1491412 на име Здравески Констатин, ул. "11-ти Октомври" бр. 117, Прилеп. (16512)

Пасош бр. 1182045/99 на име Мурати Рухиде, с. Форино, Гостивар. (14007)

Пасош бр. 328747 издаден од СВР-Скопје на име Анчевска Елизабета, ул. "Васил Горгов" бр. 21, Скопје. (16427)

Пасош 351596 издаден од СВР-Скопје на име Хасани Љутфије, ул. "Фуштанска" 57-а, Скопје. (16432)

Пасош бр. 1455177 издаден од СВР-Скопје на име Буќи Целал, ул. "Бутелски Венец" бр.102, Скопје. (16469)

Пасош бр.1473483 издаден од СВР-Тетово на име Синени Илирида, ул. "Мурат Бафтијари" бр.110, Скопје. (16478)

Пасош бр. 1854938 издаден од СВР-Скопје на име Јовковска Зорка, ул. "Дебарца" бр. 55, Скопје. (16507)

Пасош бр. 678170 издаден од СВР-Скопје на име Цобе Илиевски, ул. "Маршал Тито" бр.51, Скопје. (16510)

Пасош бр. 1409311/00 на име Кица Урјан, Струга. (16514)

Пасош бр. 1140366 на име Ковачевски Дејан, ул. "29-ти Ноември" бр. 148, Кочани. (16516)

Пасош бр. 581518 на име Шундовски Јован, ул. "Прилепска" бр. 64, Битола. (16536)

Пасош бр. 694549 на име Шундовска Драгица, ул. "Прилепска" бр. 84/6, Битола. (16538)

Пасош бр. 0076283 на име Таири Јусуф, ул. "Скопска" бр. 5, Струга. (16539)

Пасош бр. 1787219 на име Паратиков Ѓорѓе, Радовиш. (16544)

Пасош бр. 1164935 на име Паратикова Милка, Радовиш. (16546)

Пасош бр. 1164936 на име Паратикова Кристина, Радовиш. (16548)

Пасош бр. 1164969 на име Паратикова Бранкица, Радовиш. (16549)

Пасош бр. 1626075 на име Бехије Белули, Кичево. (16551)

Пасош бр. 511653 издаден од СВР-Скопје на име Нофка Стојанова, бул. "Крсте Мисирков" бр. 59/6, Скопје. (16564)

Пасош бр. 0721177 издаден од СВР-Скопје на име Бочварска Невенка, бул. "АВНОЈ" бр. 40-3/5, Скопје. (16595)

Пасош бр. 1443631 издаден од СВР-Скопје на име Симонов Александар, ул. "376" бр. 108, Скопје. (16600)

Пасош 1524711/01 издаден од СВР-Скопје на име Темков Кирил, ул. "Бојмија" бр. 4/58, Скопје. (16635)

Пасош бр.1775324 издаден од СВР-Скопје на име Димитриевски Зоран, ул. "Мацари" бр. 10/34, Скопје. (16658)

Пасош бр. 1765796 издаден од СВР-Скопје на име Јасмина Селим, ул. "Тиквешка" бр.3, Скопје. (16659)

Пасош бр.208435 издаден од СВР-Скопје на име Мирко Арсовски, ул. "Ордан Пиперката" бр. 38, Скопје. (16660)

Пасош бр. 1479798 на име Буровски Игор, с. Русиново, Берово. (16694)

Пасош бр. 404343 на име Нусрет Шаќири, Тетово. (16698)

Пасош бр. 408040/94 на име Миради Бајрами, Тетово. (16699)

Пасош бр. 1485608/00 на име Мурати Бајрами, Тетово. (16700)

Пасош бр. 462640 издаден од СВР-Гостивар на име Билали Башким, с. Неготино, Гостивар. (16701)

Пасош бр. 1173641 издаден од СВР-Скопје на име Суат Адиле, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 38/6, Скопје. (16715)

Пасош бр. 1696668 на име Брчков Марио ул. „К. Узус“ - кула-3-5/40, Велес. (8252)

Пасош бр. 1585564 на име Наумовска Елена ул. „Мирче Маџан“ бр. 24, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 01821398 од бр. 000-3006709768 до бр. 0003006709778 издадени од Комерцијална банка на име Димитријевски Владимир, Скопје. (16018)

Чекови од тековна сметка бр. 02578648 од бр. 0002-001215804 до бр. 0002001215812 издадени од Комерцијална банка на име Јанкуловска Зора, Скопје. (16188)

Чекови од тековна сметка бр. 14335505 од бр. 0005-006396126 до бр. 0005006396131 и бр.0009005210244, 0009005210245 издадени од Комерцијална банка на име Коку Ментор, Скопје. (16413)

Чек од тековна сметка бр. 61260 со бр. 012300015-5626 и чековна картичка издадени од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Киселинова Љупка, Охрид. (16415)

Работна книшка на име Аделина Илковска, Скопје. (16005)

Работна книшка на име Фасли Ајдини, Скопје. (16013)

Работна книшка на име Надире Реџепа, Скопје. (16017)

Работна книшка на име Алојз Матиќ, Скопје. (16027)

Работна книшка на име Стојановски Јове, ул. "М. Андоновски" бр. 2/37, Битола. (16032)

- Работна книшка на име Соња Божиновска, ул. "Божидар Мицковик" бр. 30, Куманово. (16034)
- Работна книшка на име Симеон Нацев, ул. "Христијан Карпош" бр. 10/39", Штип. (16062)
- Работна книшка на име Рујаноски Драги, кеј "9-ти Септември" бр. 70, Прилеп. (16067)
- Работна книшка на име Попоски Ристо, ул. "Македонски просветители" бр. 14, Охрид. (16072)
- Работна книшка на име Алиу Баки, Кичево. (16095)
- Работна книшка на име Сали Асипи, Тетово. (16098)
- Работна книшка на име Камческа Менка, ул. "Б. Ружето" бр. 28, Прилеп. (16156)
- Работна книшка на име Стојчески Стефко, Мак Брод. (16159)
- Работна книшка на име Стојанов Тони, Кочани. (16187)
- Работна книшка на име Јованов Васил, с. Јаргулица, Радовиш. (16214)
- Работна книшка на име Орнест Истрефи, Струга. (16215)
- Работна книшка на име Богоевски Владимир, Скопје. (16161)
- Работна книшка на име Рамадан Ајдаровски, Скопје. (16162)
- Работна книшка на име Фетије Бислими, Скопје. (16165)
- Работна книшка на име Минсер Исуфи, Скопје. (16176)
- Работна книшка на име Владимир Стојковски, Скопје. (16242)
- Работна книшка на име Јовановска Александра, Скопје. (16248)
- Работна книшка на име Трајко Георгиевски, Скопје. (16330)
- Работна книшка на име Ристова Роза, Мак. Каменица. (16345)
- Работна книшка на име Слободанка Цветковска, Мак. Каменица. (16346)
- Работна книшка на име Оливера Спасевска, с. Мошица, Мак. Каменица. (16348)
- Работна книшка на име Терзиски Јован, с. Разловце, Делчево. (16350)
- Работна книшка на име Јонузи Феми, Гостивар. (16352)
- Работна книшка на име Николовски Томислав, с. Лисиче, Велес. (16356)
- Работна книшка на име Јашароски Илми, ул. "Мавровска" бр. 25, Прилеп. (16360)
- Работна книшка на име Превала Заим, Охрид. (16366)
- Работна книшка на име Џемаили Садик, Тетово. (16382)
- Работна книшка на име Мусовска Ѓулсадет, ул. "Козјак" бр. 90, Битола. (16414)
- Работна книшка на име Чавкоски Ангеле, Струга. (16417)
- Работна книшка на име Радица Силјаноска, Гостивар. (16422)
- Работна книшка на име Томче Павлов, Скопје. (16431)
- Работна книшка на име Вангеловски Васил, Скопје. (16448)
- Работна книшка на име Сашо Пановски, Скопје. (16451)
- Воена книшка на име Димитровски Драган, ул. "Царевоселска" бр. 17, Делчево. (16036)
- Воена книшка на име Бајрами Башким, Скопје. (16038)
- Воена книшка бр. АГ-40313 на име Рабациски Златко, Берово. (16246)
- Воена книшка на име Решат Асани, Скопје. 16394
- Воена книшка на име Гоце Спасовски, Скопје. (16399)
- Воена книшка на име Иван Постоловски, Скопје. (16410)
- Свидетелства за 1, 2 година издадени од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Александар Ушлиновски, Скопје. (16014)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Ѓорги Димитров" на име Ана Узуновска, Скопје. (16016)
- Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Лазо Ангеловски" на име Крстеска Александра, Скопје. (16022)
- Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Вера Циривири Трена" на име Килибарда Слободан, Скопје. (16023)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Рајко Жинзифов" на име Бакијевска Џејлан, Скопје. (16028)
- Свидетелства од 6 и 7 одделение издадени од ОУ "Гоце Делчев"-Ресен на име Сулчевски Рамадан, Ресен. (16030)
- Свидетелство на име Нухиу Хафије, Тетово. (16031)
- Свидетелство на име Асип Асипи, Куманово. (16035)
- Свидетелство од 4 година на име Аруч Ерсин, Гостивар. (16047)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Миреме Рамадани, Тетово. (16049)
- Свидетелство од 8 одделение на име Бујамин Хамиди, Тетово. (16050)
- Свидетелство од 8 одделение на име Миневвер Слиу, Скопје. (16054)
- Свидетелство на име Абази Шенур, Куманово. (16056)
- Свидетелство на име Садие Шакири, Куманово. (16057)
- Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Бељуљи Метим, Куманово. (16059)
- Свидетелство од 3 година издадено од УСАО "Јосип Броз Тито" на име Весна Јованова, Радовиш. (16066)
- Свидетелство од 5 одделение на име Димески Даниел, Прилеп. (16068)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Јаоска Несмина, Мак.Брод. (16074)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шакири Ризван, Тетово. (16076)
- Свидетелство на име Авни Шакири, Тетово. (16078)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Надрије Лимани, Тетово. (16082)
- Свидетелство од 6 одделение на име Јанкуловски Славчо, Делчево. (16093)
- Свидетелство на име Јетон Сефери, Тетово. (16096)
- Свидетелство на име Марија Младеноска, Тетово. (16099)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Мустафи Јакупи, Куманово. (16102)
- Свидетелство од 8 одделение на име Медихана Демирова, Пехчево. (16104)
- Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Кременов Коста, Демир Капија. (16106)
- Свидетелство на име Сулејмани Емине, Велес. (16109)
- Свидетелство за 3 година издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Александар Ушлиновски, Скопје. (16115)
- Свидетелство за 4 година издадено од ЕТУЦ "Михајло Пупин" на име Александар Ушлиновски, Скопје. (16116)
- Свидетелство од 6 одделение на име Кицовски Ристо, Ресен. (16157)
- Свидетелства на име Јосифоска Силвана, Мак. Брод. (16158)
- Свидетелство од 7 одделение на име Попоски Љупчо, Мак. Брод. (16163)
- Свидетелство од 4 одделение на име Алити Тахир, Тетово. (16164)

- Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Кочо Рацин" на име Мицевска Сања, Куманово. (16166)
- Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение издадено од ОУ "Магдалена Антева" на име Ивана Додевска, Куманово. (16167)
- Свидетелство од 5 одделение на име Симевска Сања, Берово. (16169)
- Свидетелство од 8 одделение на име Демировски Илија, Веница. (16171)
- Свидетелство од 5 одделение на име Емилија Тасева, Кочани. (16192)
- Свидетелство на име Стефкова Тања, Радовиш. (16210)
- Свидетелство од 7 одделение на име Вангелија Лактова, Радовиш. (16211)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Калина Медаровска, Скопје. (16233)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ацо Шопов"-Радишани на име Ристовски Александар, Скопје. (16256)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Кирил Пејчиновиќ" на име Бисера Кузманова, Скопје. (16331)
- Свидетелства на име ЛабиноТ Елмази, Гостивар. (16340)
- Свидетелство на име Угриновска Милка, Велес. (16342)
- Свидетелство на име Ваит Речи, Струга. (16343)
- Свидетелство од 6 одделение на име Стоиловски Ивица, Делчево. (16344)
- Свидетелство на име Атанасова Слаѓана, Веница. (16351)
- Свидетелство од 7 одделение на име Милаими Зишан, Гостивар. (16353)
- Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Ванчо, Штип. (16355)
- Свидетелство на име Наташа Трпческа, Прилеп. (16357)
- Свидетелство и диплома на име Клисароска Александра, ул. "Д. Наредникот" бр. 3, Прилеп. (16358)
- Свидетелство од 6 одделение на име Китаноска Даниела, Прилеп. (16359)
- Свидетелство од 5 одделение на име Иванова Марија, Св. Николе. (16361)
- Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "В. Прке" на име Патраклиев Александар, Штип. (16362)
- Свидетелство од 7 одделение на име Ристов Илија, с. Ињево, Радовиш. (16363)
- Свидетелство од 5 одделение на име Ангелов Влатко, Штип. (16364)
- Свидетелство на име Саше Путески, Прилеп. (16365)
- Свидетелство на име Исуфи Орхан, Куманово. (16368)
- Свидетелство на име Севим Далипи, Куманово. (16369)
- Свидетелство од 6 одделение на име Анастасовски Стефан, Куманово. (16370)
- Свидетелство од 2 година издадено од СДУ "Н. Тесла"-Тетово на име Додевска Емилија, Куманово. (16374)
- Свидетелство од 4 година издадено од СДУ "Ј. Сандански"-Штип на име Додевска Емилија, Куманово. (16375)
- Свидетелство од 7 одделение на име Самир Селмани, Тетово. (16376)
- Свидетелство од 7 одделение на име Арменд Османи, Тетово. (16377)
- Свидетелство од 7 одделение на име Зибири Бујар, Тетово. (16379)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ибрахим Сејрани, Тетово. (16380)
- Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Назлије Исмаили, Тетово. (16381)
- Свидетелство и диплома за завршено средно образование издадени од ДСУ "Р.Ј.Корчагин" на име Бандулиев Милан, Скопје. (16384)
- Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Р.Жинзифов" на име Стојановски Иван, Скопје. (16385)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Малики Амеди, Велес. (16388)
- Свидетелства од 1 и 2 година на име Зашевска Наде, Веница. (16389)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од "ЦОКОБ-СПУ" на име Емини Берат, Скопје. (16403)
- Свидетелство од 7 одделение на име Хамаме Ризвани, Струмица. (16416)
- Свидетелство од 5 одделение на име Имероска Минка, Мак. Брод. (16418)
- Свидетелство од 7 одделение на име Десоска Зорица, Гостивар. (16419)
- Свидетелство на име Нагип Рушити, Тетово. (16420)
- Свидетелство на име Пајазити Садијете, Гостивар. (16421)
- Свидетелство од 5 одделение на име Идризи Атанас, Тетово. (16423)
- Свидетелство од 5 одделение на име Емини Сакип, Тетово. (16424)
- Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Стив Наумов" на име Нацковски Мартин, Скопје. (16425)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "АС Макаренко" на име Миташевски Зоранчо, Скопје. (16429)
- Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Никола Карев" на име Илиевски Марко, Скопје. (16439)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од "Јахја Кемал"-Колеџ на име Висар Џафери, Тетово. (16511)
- Свидетелства на име Радица Арсовска, Св. Николе. (16517)
- Свидетелство и диплома на име Соколов Тини, ул. "Ударничка" бр. 15, Кочани. (16541)
- Индекс издаден од Филозофски факултет-Педагогија на име Величковска Надица, Скопје. (16428)
- Ученичка книшка на име Атанасоска Катерина, Прилеп. (16070)
- Ученичка книшка на име Илиоски Влатко, Велес. (16110)
- Ученичка книшка издадена од ДСЕПУ "Васил Антевски Дрен" на име Ристовска Таѓјана, Скопје. (16199)
- Ученичка книшка издадена од ДСЕПУ "Васил Антевски Дрен" на име Манов Бобан, Скопје. (16333)
- Диплома за завршено средно образование издадена од ЦРО "Македонија" на име Керимовски Раим, Скопје. (16174)
- Диплома за завршено средно образование издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Сашо Трипуновски, Скопје. (16245)
- Диплома за завршено средно образование издадена од УСО Димитар Влахов на име Александра Јовановска, Скопје. (16247)
- Диплома на име Бурим Беџети, Тетово. (16378)
- Дозвола бр. 268 издадена од Сектор за цивилна воздушна пловидба на име Буњак Рефик, Скопје. (16663)
- АДР дозвола 2332 издадена од Министерство за транспорт и врски на име Нехат Саити, с. Арачиново, Скопје. (6650)
- Здравствена легитимација на име Јашаров Ердоган, Велес. (16037)
- Штедна книшка издадена од Комерцијална банка Ад Скопје-Филијала Охрид на име Симка Дамјаноска, Охрид. (16341)
- Денарска штедна книшка издадена од Инвест банка-Скопје на име Митевска Миленка, ул. "В. Гаџев" бр. 25, Кратово. (16634)

Даночна картичка бр. 4030992238152 издадена од У.Ј.П. на име "ЈУГОХЕМИЈА ПРОМЕТ" ДОО, Скопје. (16024)

Даночна картичка бр. 4030999368418 издадена од Управа за јавни приходи на име "ТОП-ФИТ" Велко и Костадин ДОО, Скопје. (16228)

Даночна картичка бр. 4030002461960 издадена од У.Ј.П. на име "М.Муча" ДООЕЛ, Скопје. (16336)

Даночна картичка бр. 4030991256289 издадена од У.Ј.П. на име "АМИНТА", Скопје. (16347)

Даночна картичка бр. 5004992102237 издадена од Управа за јавни приходи на име Кулумова Роза, Велес. (16692)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ДТУ КИНТ, Струмица. (16695)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност УП.бр.15-1600 од 08- 09 -1977 година издадено од Собрание на општина Центар на име ДАРВИЛ Гинцевски Момчило, Скопје. (16234)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1. Набавувач:

- Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

##### 2. Предмет на набавката:

- Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 600 парчиња.

##### 3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

##### 1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање - доколку се бара аванс до 30%, согласно ЗЈН да се има предвид дека пред добивање на истиот ќе биде потребно да се депонира во МВР банкарска гаранција од првокласна банка во истата висина.

##### 4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

##### 1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	45 бода,
- цена	35 бода,
- рок на испорака	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 07.07.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Со понудата задолжително да биде доставен примерок од штембилот.

- МВР го задржува правото за поделба на набавката.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 31/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1. Набавувач:

- Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

##### 2. Предмет на набавката:

- Осигурување на моторни возила на Министерството за внатрешни работи по автомобилска одговорност за период од 01.06.2003 година до 01.06.2004 година - по преглед.

##### 3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

##### 1. Назив на осигурувачот.

##### 2. Висина на премија.

##### 3. Висина на бонус.

4. Начин на плаќање - доколку се бара аванс до 30%, согласно ЗЈН да се има предвид дека пред добивање на истиот ќе биде потребно да се депонира во МВР банкарска гаранција од првокласна банка во истата висина.

##### 5. Рок на исплата на оштетни побарувања.



III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која осигурувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ОСИГУРУВАЧ

- висина на премија	40 бода,
- висина на осигурената сума	30 бода,
- рок на исплата на осигурена сума	15 бода,
- начин на плаќање на премија	15 бода.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 07.07.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Заедно со понудата понудувачите да достават примерок од полисата.
- Прегледите за возилата може да се подигнат во зграда 5, кат 4, канцеларија бр. 15.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 142-645.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 41/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:  
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на изработка:  
Изведба на градежни и градежно-занатски работи за СВР - Битола.
3. Видови и количини:  
Надградба-поткровје и кровна конструкција на административна зграда на СВР - Битола.
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

5. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

6. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот, односно производителот.
  2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата).
  3. Начин на плаќање.
- Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог на висина на бараниот износ.
4. Рок на испорака.
  5. Референтна листа.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (во согласност со член 46 од ЗЈН („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 година), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	45 бода,
- рок на изработка	30 бода,
- начин на плаќање	25 бода.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку пошта, на адреса: ул. „Димче Мирчев“ бб, или да се достават лично во Писарницата на Министерството за внатрешни работи најкасно во напред предвидениот рок.
- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.07.2003 година во 10,00 часот во просториите на Министерството за внатрешни работи во присуство на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, како и оние за кои цените не се искажани во денари односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 31 42 124.
- МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 38/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:  
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на набавка:  
Чевли високи специјални - 1.800 пара.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот, односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно исказан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.  
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во висина на бараниот износ.
5. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	45 бода,
- цена	35 бода,
- рок на изработка	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 23.06.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- МВР го задржува правото за поделба на набавката.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 42/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:  
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000, Скопје.
2. Предмет на набавката:  
Противпожарна опрема за потребите на секторот за заштита од пожари, експлозии и опасни материји-по спецификација.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно исказан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.  
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висината на бараниот износ.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 бода;
- цена	40 бода;
- рок на испорака	10 бода;
- начин на плаќање	10 бода.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 08.07.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, како и оние за кои цените не се искажани во денари односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Спецификацијата може да се подигне на пријавницата во МВР.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

- МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за набавки на Управата за Ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за ветеринарство, Скопје, ул. "Ленинова" бр. 2.

1.2 Предмет на набавката е избор на најповолни понуди за клиника за изведување на колење од нужда, на животни заболени од болест за кои колењето не е забрането, и откуп на месо со сите пропратни активности, што е дадено во тендерската документација.

1.3 Количеството на работата како и рокот и местото на извршување се регулира со Договор во зависност од потребите на Управата за ветеринарство. Договорот се потпишува за период од една фискална година.

1.4 Предметот на набавката не е делив.

#### 2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА

2.1 Пријавата за повикот се состои од Придружна документација и Понуда.

2.2 Придружната документација со пријавата задолжително мора да содржи:

1) назив и име на понудувачот (правното лице) со адреса на седиштето;

2) документ за регистрација на правно лице;

3) документ за регистрација за вршење на дејност од Управата за ветеринарство;

4) доказ за својата финансиска и економска способност-документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар;

5) потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

6) доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција не постар од шест месеци);

7) доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција не постар од шест месеци);

8) записник од ветеринарниот инспектор за исполнети ветеринарно-санитарни услови од тендерската документација;

9) професионално-техничка спецификација на понудувачот согласно тендерската документација;

10) гаранција за континуирано спроведување на активности во период од една календарска година.

2.3 Понудата мора да содржи цена на услуга со сите придонеси и ДДВ, рок и начин на изведување на услугата.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

#### 3. ПОСТАПКА

Право на учество на конкурсот имаа сите правни лица во Република Македонија кои ги исполнуваат условите од Повикот.

Рангирањето на понудите ќе се изведе според следниве критериуми:

Рангирање	Поени
1. Финансиска понуда	20
Откупна цена на килограм жива мера	
2. Техничка понуда	80
2.1. Ефикасност на услугата	30
2.2. Квалитет на услугата	30
2.3. Рок на изведување на услугата	30
2.4. Начина на изведување на услугата	10
Вкупно	100

#### 4) РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

4.1. Рок за доставување на пријавата е 15 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Пријавата со придружната документација и понудата се доставуваат во затворени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на повикот.

Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адреса на набавувачот: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство-Комисија за јавни набавки.

Придружната документација и Понудата се доставуваат во два одвоени затворени и запечатени коверти, сместен во надворешниот коверт, со ознака "документација" и "понуда" со називот и точната адреса на понудувачот.

4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со обврска да се обезбедат докази за датумот на поднесување на пријавата.

#### 5) ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Пријава може да достави секое правно лице, а постапката на прибирање на понудите се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

5.3. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Управата за Ветеринарство, соба број 317.

Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни дена, од последниот ден на рокот за предавање на понудите, со почеток во 11 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 06-1/2003  
ЗА ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГИ ОД ВРШЕЊЕ  
НА ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ  
НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА ЗА ПЕРИОД ОД  
1 (ЕДНА) ГОДИНА СО ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХ-  
НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТ-  
ВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИ  
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на јавниот повик е АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр. 9.

Предмет на јавниот повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачи како можни носители на набавка, услуги од вршење на превоз на работници за потребите на Подружница РЕК Битола за период од 1 (една) година и тоа на релации:

- Битола – РЕК Битола – Битола,
- с. Логоварди – РЕК Битола – с. Логоварди,
- с. Новаци – РЕК Битола – с. Новаци.

Со вкупен број на 19 линии.

Повикот е јавен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица кои вршат дејност согласно набавката.

2. Постапката по повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Комисијата за јавни набавки на Подружница РЕК – Битола има потреба преку документација, претходно да ја утврди подобноста на понудувачите кои би биле повикани да достават понуди за услуги од вршење на превоз на работници за потребите на Подружница РЕК Битола за период од 1 (една) година и тоа на релации:

- Битола – РЕК Битола – Битола,
- с. Логоварди – РЕК Битола – с. Логоварди,
- с. Новаци – РЕК Битола – с. Новаци.

Со вкупен број на 19 линии.

2. Понудувачите кои се бават со дејност согласно набавката, можат да се пријават на ограничениот повик врз основа на сопствена оценка дали имаат потребен економско-финансиски бонитет, средства за реализирање на набавката, како и ако против нив нема правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност со напомена дека понудувачот од минимум 8 автобуси, а кои се регистрирани најмалку 15 дена пред објавувањето на повикот во весник.

**III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Кон пријавата од дел 2-ри точка 2, понудувачите треба да ги приложат следните документи:

- документ за економско-финансиски бонитет од Централниот регистар – потребен техничко-технолошки бонитет. Странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија, преведен на македонски јазик,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и др. јавни давачки,

- документ за расположива опрема и други физички капацитети (список на сопствени автобуси регистрирани на име на фирмата со кои понудувачот смета да го врши превозот со регистарски број на возилата со тоа што автобусите да поседуваат минимум 50 седишта) потребни за реализирање на набавката,

- фотокопии од сообраќајните дозволи за автобусите,

- да се наведе местото за одржување и гаражирање на автобусите,

- документ за менаџерска способност,  
- референчна листа (искуство и стручен кадар за извршување на набавката),  
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност,

- потврда од суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

- документ за регистрација за вршење дејност.

Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии на нотар не постари од шест месеци.

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека документите во врска со претквалификацијата се лажни, неточни или некомплетни.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворено плико кој во горниот леб агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на ограничениот повик.

3. Крајниот рок за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик во весникот Утрински весник и Нова Македонија.

4. Пријавите се доставуваат на адреса, Подружница РЕК – Битола-Новаци, ул. „Новачки пат“ б.б., Битола (за Комисија за јавни набавки).

**IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена согласно барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА –  
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕ-  
СТОРАНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ВО ПОД-  
РУЖНИЦА РЕК БИТОЛА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈА  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Набавка на прехранбени производи за потребите на Ресторанот за општествена исхрана во Подружница РЕК Битола по спецификација, и тоа по:

- Отворен повик бр. 06-21/2003 за набавка на месо по спецификација,

- Отворен повик бр. 06-22/2003 за набавка на сувомеснати производи по спецификација.

Тендерската документација (спецификација) може да се подигне од Комерцијалната служба на Подружница РЕК Битола.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.07.2003 година во 11 часот за Отворен повик бр. 06-21/2003, а во 12 часот за Отворен повик бр. 06-22/2003, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

**2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. Како во точка 1.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе набавувачи.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

Во понудата да биде дадена:

3.1. Цена по позиции и вкупна цена како и севкупна вредност на понудата, изразена во МКД/ЕУР за кг. со посебно искажан данок на додадена вредност,

- понудувачот е слободен понудата да ја изрази во странска конвертибилна валута,

- при одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка на Р Македонија.

3.2. Рок на испорака.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Гаранција за квалитет.

**4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- цена	40 бода,
- квалитет	40 бода,
- начин на плаќање	10 бода,
- рок на испорака	10 бода.

**5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Битола“ - ул. „Новачки пат“ бб, Битола (за Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар, странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ за техничка способност – референцна листа,

- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,

- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“,

- решение за регистрација на дејност.

Целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

**6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат во Подружница РЕК Битола.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Македонски железници“, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-838/2  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ЗА НАБАВКА НА - МАСЛА И МАСТИ  
ПО СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач:

- ЈП „Македонски железници“ со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50б.

1.2. Предмет на набавката:

- Масла и масти по спецификација.

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- квалитет на производите .....	35 бодови,
- цена на производите .....	35 бодови,
- начин и рок на плаќање .....	20 бодови,
- рок на испорака на стоката .....	10 бодови.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи за последните три години,

- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага,

- кадровска структура.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странското правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, извод од регистрација на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

2.4. Понудите треба да бидат задолжително придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia.

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, за позициите од овој повик и вкупна цена на понудата.

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во тони треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавката до испорака на кочионите папучи вклучувајќи го чинењето на набавката, транспортот до подружниците, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите останати кои би ја оптовариле цената.

2.7. Понудата треба да ги опфати сите позиции дадени во тендер документацијата.

2.8. Набавувачот го задржува правото, понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи (повикот е делив).

2.9. Понудите од странските понудувачи (финанси-ската понуда и техничката документација) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

### III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП "Македонски железници" - Дирекција, најдоцна до 15.07.2003 година до 12 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 15.07.2003 година во 12 часот во просториите на ЈП "Македонски железници" - Дирекција - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Спецификациите можат да се подигнат во ЈП "Македонски железници" - Набавно одделение.

4.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 31-15-419.

Комисија за јавни набавки

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Систем за водоснабдување село Романовце (Ro-WS-net)

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

#### 1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):

Систем за водоснабдување село Романовце.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Со проектот се изведува: изградба на 4.085 м потисен цевковод со ХДПЕ цевки Ф 160 мм, 16, 10,6 бари и дистрибутивна мрежа со вкупна должина од 3.475 м; изградба на 6 јавни чешми. Водоводните цевки се по-

ставуваат на ископани ровови со широчина од 80 см и длабочина од 212 до 130 см. Во овој систем се изведуваат и армиранобетонски шахти за јазли, шахти за испуст на цевки, шахти за воздушни вентили, вкупно 18.

(Паралелно со овој проект ќе се изведува комплементарен проект финансиран од USAID/CSHI за изградба на резервоар, пумпна станица и електрична опрема (за кој тендерот се објавува на 24/јуни/2003 г./).

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

### 6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 10/јули/2003 година, до 12:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>т</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 10/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.2. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.3. Понудите поднесени во горенаведениот краен рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.4. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

### ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Облешево, поплочување на парк и пазар, реконструкција, Облешево (ОВ-РА-МА)

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

##### 1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):

Облешево, поплочување на парк и пазар, реконструкција, Облешево.

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Уредување на парк (со детско, фудбалско игралиште) и уредување на сточен пазар во Облешево.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постава од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатори, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

#### 6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 02/јули/2003 г., до 14:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>т</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите поднесени во горенаведениот рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 02/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Дојран/Уредување на Јаламски порој во Дојран/ Do-WW-Ја

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

#### 1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):

Регулирање на канал за атмосферски води.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Отворен трапезен канал обложен со камен I=500м и затворен канал со кружен профил Ф1500, I=196м.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централен регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр.: референц листа, техничка и кадровска опременост).

### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатори, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

### 6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 03/јули/2003 г., до 14:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>т</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите поднесени во горенаведениот рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 03/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Поплочување на пат Врпчиште-Топлице / Vr-Pa-To

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

#### 1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):

Изведување на поплочувачки работи на локалниот пат Врпчиште-Топлице.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Должината на патот изнесува 1560 м, со вкупна површина на поплочувањето од 7100 м<sup>2</sup> и должина на рабниците од 3120 м.



### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерската документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр.: референц листа, техничка и кадровска опременост).

### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

### 6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 04/јули/2003 г., до 14:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>ти</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите поднесени во горенавениот краен рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 04/јули/2003 г., со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

### ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Партерно решение-паркинг место на аголот на ул. „Благој Тоска“ со ул. „Илинденска“ Тетово/Те-Ра-Или

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Инвеститор:

Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

##### 1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):

Поплочување на паркинг и улица.

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Поплочување на тротоари, паркинг место и изведување на асфалтни работи.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерската документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр.: референц листа, техничка и кадровска опременост).

**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ**

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

**5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ**

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

**6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 04/јули/2003 г., до 12:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>ти</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Понудите поднесени во горенаведениот краен рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 04/јули/2003 г., со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

**ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2  
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)**

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Злетово, довршување на колектор за фекална канализација Ратавица-Злетово (ZI-WW-RA)

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1.1. Инвеститор:**

Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

**1.2. Предмет на тендерот (инвестицијата):**

Злетово, довршување на колектор за фекална канализација Ратавица-Злетово.

**2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ**

Довршување на колекторот помеѓу Злетово и селото Ратавица во должина од околу 2.200 м.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централен регистар, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ**

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

**5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПОНУДИ**

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Регионалност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Референц листа	10 поени,
5.6. Начин на плаќање	5 поени,
5.7. Опис на методологија	5 поени.

**6. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

6.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 02/јули/2003 г., до 12:00 часот.

6.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>т</sup> спрат), 1000 Скопје.

6.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Понудите поднесени во горенаведениот краен рок ќе се вратат неотворени на понудувачите.

7.2. Несоодветните понуди кои што не ги содржат бараните податоци нема да се земат предвид.

7.3. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 02/јули/2003 г., со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

7.4. Ако понудувачот има свој претставник на отворањето на понудите, истиот ќе презентира на тендерската комисија писмено овластување за негово учество на отворањето.

7.5. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1/2003  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**I. Општи одредби**

1. Набавувач на отворениот повик бр. 02-1/2003 е Македонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е Магнетоскопски глави и други резервни делови за студиски и преносни машини - магнетоскопи (според дадена тендерска документација).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

**II. Тендерска документација**

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Македонската радио-телевизија во Секторот за одржување - ТВ Техника на тел: ++ 389 2 3 112-200 локал 24-65 или во Одделението за комерцијални работи на тел: ++389 2 3 112-200 локал 20-98; 20-96, бул. "Гоце Делчев" бб во Скопје, секој работен ден од 9-12 часот, во времето на траењето на отворениот повик.

**III. Содржина на понудата**

1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Техничките карактеристики да бидат специфицирани според тендерската документација;

- Цена на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупна цена на набавката. Во цената на понудените стоки од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други давачки;

- Рок на извршување на испораката од денот на порачката за вкупната набавка;

- Начинот и условите на плаќање;

- Гарантен рок;

- Референтна листа;

- Рок на важност на понудата од денот на отворањето.

2. Понудата е делива.

3. Реализацијата на набавката ќе се врши сукцесивно.

**IV. Придружна документација**

- Понудувачите (домашни) кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот издаден од Централниот регистар на Р. Македонија, како доказ за нивната финансиска и економска способност (согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 24 од Законот за јавни набавки).

Понудувачите треба да достават доказ :

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Извод од регистрацијата на дејноста, усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејноста;

- Доказ - Извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација;

- Доказ - Извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка - забрана на вршење на дејност;

Понудувачите треба да достават доказ за техничката способност и тоа:

- Список (референца) на главни и слични испораки во последните три години;

- Доказ за квалитет (сертификат);

- Проспекти.

Понудувачите треба да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат на овој повик.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

**V. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно Законот за јавни набавки)**

1. Цена на набавката до 50 бода,

2. Начин и услови на плаќање до 30 бода,

3. Рок на испорака до 10 бода,

4. Гаранција до 10 бода.

**VI. Доставување на понудите**

1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака "за Комисија за јавни набавки", во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање или со предавање на Комисијата на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понуѓувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуѓа", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понуѓувачот.

3. Секој понуѓувач може да учествува само со една понуда.

#### VII. Рокови

1. Отворениот повик трае до 14.07.2003 година.

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 10 часот на 14.07.2003 год. во просториите на Македонското радио-мала зграда на II кат, соба број 208, во присуство на овластените претставници на понуѓувачите.

3. Претставниците на понуѓувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 31 став 2 од Законот за јавни набавки).

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понуѓувачите можат да контактираат на тел: ++389 2 3 213 - 133; ++ 389 2 3 226-911 или факс ++ 389 2 3 221 - 104

Комисија за јавни набавки

In compliance with the Article 10 of the Law for Public Procurements (National Bulletin of R. Macedonia under No. 21/02; 24/03), the Public Corporation - Macedonian Radio Television, announces

### TENDERING REQUIREMENTS NO. 02-1/2003

#### - FOR BIDDING UPON PUBLIC OPENING -

##### I. General conditions:

1. The procurer issuing the open call No.02-1/2003 is Macedonian Radio Television, bul. "Goce Delcev" bb, Skopje.

2. The subject of purchasing is sub-CR VTR heads and miscellaneous spare parts for studio and movable equipment (as per the relevant tendering documentation).

3. The call is public, open and anonymous, inviting to bidding all domestic and foreign legal personalities.

4. Tendering procedure shall be conducted in compliance with the regulations set out in the Law for Public Procurements.

##### II. Tendering documentation

Interested bidders are invited to visit the Macedonian Radio Television – Department for Maintenance – TV operations, or contact the following telephone numbers: + 389 2 3 11 22 00, ext. 24-65, or the Commercial Department of MKRTV at the following telephone number: +389 2 3 11 22 00, ext. 20-98 and 20-96 in the offices located at the following address: bul. "Goce Delcev" bb, 1000 Skopje, R.Macedonia, working hours regarding tendering purposes: 09:00 to 12:00 a.m.

##### III. Content of the bid

###### 1. The bid must contain:

- Name, address and seat of the bidder;
  - Technical specifications of the equipment are to be designated in accordance with tendering documentation;
  - Itemized price for each part of the supply procurement, as well as the price of the procurement in whole. The price of the foreign made equipment must contain the amount of the customs duties, including the other taxes and dues;
  - Closing date for completion of the relevant acquisition in whole is commencing with the day of the order placement;
  - Methods and Terms of payment;
  - Warranty period;
  - List of references;
  - Validity of the bid since the date of its opening.
2. The bid shall be considered in full or split in part.
3. The relevant supply procurement shall be realized successively.

##### IV. Accompanying documentation

Submitted bids (domestic) must contain a Declaration of Solvency issued by the Registrar of Companies to verify its entire trading solvency (as per Article 24 of the Law for Public Procurements, as well as By-laws on public procurements).

Foreign bidders are also obligated to submit a Declaration of Solvency issued by a professional body within the segment of industry, trading or a professional association situated in the country of its headquarters, as well as supported by the auditor's account issued by sound foreign auditing company (Article 24 set out in the Law for Public Procurements).

The bidders must submit a proof of technical eligibility in form of:

- List of references of given or similar deliveries within the last 3 years;
- Quality guarantee (certificate);
- Catalogues.

The bidders must submit an evidence clarifying they are represented through particular agency, or by exclusively authorized distributor of the certain manufacturer of goods subject of this call.

##### V. Criteria for choosing the most suitable bidder (in compliance with the Law for Public Procurements)

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Price for supply procurement | up to 50 points, |
| 2. Methods and terms of payment | up to 30 points, |
| 3. Date of delivery             | up to 10 points, |
| 4. Warranty                     | up to 10 points. |

##### VI. Distribution of bids

1. The bids must be submitted in original form in accordance with Article 55, 56 and 57 of the Law for Public Procurements signed by the person authorized by the Bidder.

2. The bids must be sent via registered mail or directly enclosed to the procurer's archive department of the Macedonian Radio Television, bul. "Goce Delcev" bb, 1000 Skopje, R. Macedonia, containing the following reference: with a designation "For the Commission for Public Procurements" – within 15 days from the latest press release, or by its direct submitting to the Commission on the exact date of bidding opening.

The bids and the enclosed documents shall be sent in one closed envelope containing inside another two sealed envelopes. The external envelope should read 'do not open' designated in the upper left angle. It may not contain any marks that could disclose the identity of the bidder. In the middle of the envelope there should be the correct address of the procurer. One of the inside envelopes is to

be marked with 'bid' on it, and the other one should contain the enclosed documents with 'documents' designation and correct address of the bidder.

3. Each bidder is allowed to submit only one offer.

#### VII. Deadlines

1. The deadline for this open call is 14.07.2003.

2. The public disclosure of bids will take part at 10:00 a.m. on 14.07.2001 in the premises of the Macedonian Radio production block offices, II floor, Room No. 208, in the presence of the bidder's authorized representatives.

3. Any person authorized by the Bidder must provide the Commission with appropriate written permission for attending the public opening of the bids (Article 31, Paragraph 2 of the Law for Public Procurements).

4. The bids not-submitted on time and those that are not prepared in accordance with required tendering documentation, as well as those not being in compliance with the regulations set out within the Law for Public Procurements, will not be taken into consideration.

For further information please call: +389 2 3 213 133; +389 2 3 226 911; or fax: +389 2 3 221 104.

Commission for Public Procurements

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Штип, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач

- Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Штип, ул. "Маршал Тито" бб. - Штип.

##### 1.2. Предмет на работата

- Изведба на градежни работи во II фаза градежни и занаетчиски работи на Музејската зграда во Штип.

##### 1.3. Вид на работата

- Дадена во тендер документацијата

##### 1.4. Понудувачи

- Право на поднесување понуда има секое заинтересирано правно лице кое е регистрирано за соодветна дејност.

#### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката документација може да се подигне во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Штип, ул. "Маршал Тито" бб., секој работен ден од 08-14 часот, со претходна уплата на неповратен износ од 500,00 денари на благајната во Заводот и Музејот во Штип.

#### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата исто така треба да содржи:

- Докази за техничка способност на понудувачот согласно член 25 од Законот за јавни набавки,
- Поединечна цена по позиции и вкупна цена со посебно искажан ДДВ (фиксна и искажана во денари),
- Рок на извршување на работите искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот,
- Начин и рокови на плаќање,
- Список на изведени работи во последните три години, заведен и потпишан од одговорно лице.

3.3. Техничка документација

3.3.1. Придружната документација која понудувачот треба да ја приложи кон понудата, согласно член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да содржи:

- извод од судска регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеите 3, 4 и 5 од оваа точка не смеат да бидат постари од шест месеци.

Сите документи наведени во оваа точка треба да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопираат да бидат заверени кај нотар.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Цена                                | максимум 60 бода; |
| - Оценка за способност на изведувачот | максимум 15 бода; |
| - Начин и рок на плаќање              | максимум 10 бода; |
| - Квалитет                            | максимум 10 бода; |
| - Рок на извршување                   | максимум 5 бода.  |

#### V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Рок на поднесување на понудите изнесува 15 дена од последното објавување во јавните гласила.

5.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј - Штип.

5.4. Јавното отворање ќе се изврши во присуство на овластени претставници на понудувачите, а за терминот истите ќе бидат известени при подигањето на тендерската документација.

5.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.6. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.7. Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Заводот и Музејот - Штип и за извршениот избор понудувачите ќе бидат писмено известени.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач: ЈП Комунална хигиена-Скопје;
- предмет на набавка: четири специјални возила за подигање и транспортирање на комунален отпад од пластични канти од 120л.;
- натоварот на комуналниот отпад да биде со механизам за автоматска работа (Целер)-истоварот на комуналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 1,40м<sup>3</sup> и со вградени стабилизатори-максимална ширина вклучувајќи ја и надградбата 1700мм;
- капацитет на надградбата до 4,4м<sup>3</sup>;
- шашија со две осовини;

- нето носивост до 1500 кг.;
- макс. должина на шасија со надградба 4500мм;
- еуро дизел четирицилиндричен мотор со снага до 48 KW;
- возилото да биде опремено со соодветна сигнализација за комунални возила.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Податоци на понудувачот (содржани во Законот за јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и услови на плаќање и рок на испорака.

## 3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

- Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Цена на возилото                  | 40 бода, |
| 2. Услови на плаќање                 | 40 бода, |
| 3. Технички карактеристики-квалитети | 15 бода, |
| 4. Рок на испорака                   | 5 бода.  |

## 5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во рок од 10 дена од последната објава во средствата за информирање, да ја достават комплет бараната документација за учество до Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. "Лазар Личеноски" бб.

## 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач има право да учествува само со една понуда. Се она што не е наведено во понудата ќе се регулира согласно Законот за јавни набавки, а за терминот на отворањето на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 3118525.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 пречистен текст и бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хигиена Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5055

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Нарачател: ЈП Комунална хигиена-Скопје, со седиште на ул. "126" бр. 40.

- Предмет на набавката:

Прибирање најповолна понуда за изведување-завршни занатски работи, поправка на кровни површини и поткровни конструкции во локалитетот "Дуканцик".

Начин на спроведување на постапката за јавна набавка со спроведување отворен повик, согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејност која е предмет на набавката.

#### 2. СОДРЖИНА НА НАБАВКАТА

- Понудата треба да содржи податоци согласно Законот за јавни набавки, како и

- Цена на чинење на работите искажани во денари;
- Рок на извршување на работите;
- Начин и услови на плаќање;
- Рок на важност на понудата.

Понудувачот документацијата во понудата треба да ги достави сите податоци, опфатени во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

## 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| - Цена                          | 40 бода, |
| - Услови и начин на плаќање     | 40 бода, |
| - Рок за извршување на работите | 20 бода. |

Понудувачите, потребната тендерска односно техничка документација може да ја подигнат во Службата за технички работи при ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. "Самоилова" бб.

## 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа во рок од 10 дена од последната објава во средствата за информирање, да ја достават комплет бараната документација за учество, до Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. "Лазар Личеноски" бб.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

## 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои ќе бидат доставени после десетиот ден од последната објава во средствата за јавно информирање, како и понудите кои не се изработени според Законот за јавни набавки, како и оние понуди кој ја немаат целосната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон (02) 3221-742, лице за контакт Александар Тикваровски.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при ЈП "Македонски шуми" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-890/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ПРОБИВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШУМСКИ ПАТИШТА ВО КАВАДАРЦИ, БИТОЛА, КРУШЕВО, ГОСТИВАР И МАКЕДОНСКИ БРОД

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП "Македонски шуми", ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Пробивање и реконструкција на шумски патишта во:

- ШС "Бор" - Кавадарци пробивање на шумски патишта во вкупна должина од 7,5 км.

- ШС "Кајмакчалан" - Битола пробивање на шумски патишта во вкупна должина од 11 км.

- ШС "Шар" - Гостивар пробивање на 4,5 км. и реконструкција на шумски патишта во вкупна должина од 15 км.

- ШС "Липа" - Крушево пробивање на шумски патишта во вкупна должина од 1 км.

- ШС "Сандански" - Македонски Брод пробивање на патишта во вкупна должина од 4 км.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Техничките податоци за пробивањето и реконструкцијата на патиштата можат да се добијат во напред наведените Подружници и Дирекцијата на ЈП "Македонски шуми" - п.о. - Скопје.

1.6. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот и евентуалните подизведувачи.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечната цена за ефективен работен час со работна машина Катерпилар Д 8 (со вклучени сите трошоци), како и вкупна цена за целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), изразени во ЕУР и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

## 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

3.2. Извод од регистрација на дејноста.

3.3. Документ за бонитет од Централниот регистар.

3.4. Доказ дека не е поведена постапка за стечај или ликвидација.

3.5. Доказ дека од надлежен орган со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на дејноста.

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.7. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- Список на извршени услуги, предмет на набавката во последните три години со износите, датумите и примачите.

- Доказ за техничка опременост (механизација и други технички средства).

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:

- Цена .....50 поени,

- Начин на плаќање .....30 поени,

- Најкратко време за извршување на набавката .....20 поени.

## 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни набавки, пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од последното објавување на повикот во средствата за јавно информирање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Јавно претпријатие "Македонски шуми" п.о., ул. "Сава Ковачевик" бр. 15 А, Скопје.

## 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да се разгледуваат.

Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на овластени претставници на понудувачите во просториите на ЈП "Македонски шуми" п.о. - Скопје, на ден 14.07.2003 година во 11 часот.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02-27-75-711.

Комисија за јавни набавки

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Врз основа на Законот за трговски друштва Тетекс - Кредитна банка АД Скопје, објавува

### БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА На 31 декември 2002 и 2001 година (во илјади денари)

	Белешка	2002	2001
<b>АКТИВА</b>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства, побарувања од банки и депозити кај Централната банка	11	60,084	213,491
Пласмани, кредити и аванси одобрени на банки	12	180,857	145,992
Кредити и аванси одобрени на комитенти	13	261,087	347,773
Финансиски вложувања наменети за продажба	14	8,038	33,433
Останати средства и побарувања по основ на камати	15	411,141	338,261
Основни средства	16	61,893	61,954
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>983,100</b>	<b>1,140,904</b>
<b>ПАСИВА</b>			
Износи кои се должат на банки и други финансиски институции	17	3,045	1,566
Депозити на комитенти	18	454,677	544,695
Обврски по кредити	19	39,600	2,000
Други обврски и пресметани камати	20	20,992	13,370
Резервација за потенцијални загуби	23	1,450	1,450
<b>Вкупна пасива</b>		<b>519,764</b>	<b>563,081</b>
<b>КАПИТАЛ</b>	21		
Акционерски капитал		682,596	682,596
Акумулирана загуба		(219,260)	(104,773)
<b>Вкупно капитал</b>		<b>463,336</b>	<b>577,823</b>
<b>ВКУПНО ПАСИВА И КАПИТАЛ</b>		<b>983,100</b>	<b>1,140,904</b>
<b>ВОНБИЛАНСНИ ОБВРСКИ</b>	23	<b>46,283</b>	<b>11,340</b>

Одобрено од  
Работоводен орган:

Трпе Трпески

Радмила Геровска

## БИЛАНСИ НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2002 и за период од 5 јули до 31 декември 2001 година  
(во илјади денари)

	Белешка	2002	Период од 5 јули до 31 декември 2001
Приходи по основ на камати	4	102,601	37,864
Расходи по основ на камати	4	(28,587)	(16,660)
<b>НЕТО ПРИХОД ОД КАМАТИ</b>		<b>74,014</b>	<b>21,204</b>
Приходи од надомести и провизии	5	25,678	9,356

Расходи од надомести и провизии	5	(5,737)	(2,016)
Позитивни курсни разлики (нето)	6	3,425	3,553
Останати деловни приходи	7	5,761	2,379
Деловни приходи		103,141	34,476
Потенцијални загуби по основ на ненаплатливост (нето)	8	(96,682)	(68,374)
Останати деловни расходи	9	(120,946)	(34,481)
<b>ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		(114,487)	(68,379)
Данок на добивка (законска)		-	(151)
<b>НЕТО ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		<b>(114,487)</b>	<b>(68,530)</b>

Овие финансиски извештаи претставуваат превод на оригиналните финансиски извештаи подготвени на англиски јазик.

### БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2002 ГОДИНАТА ЗА „АЛАТНИЦА“ А.Д. - ОХРИД

(во 000 денари)			
	Белешка	2001	2002
Приходи од продажба	12	88.483	48.801
Трошоци на реализирани производи и услуги	13	(103.320)	(59.210)
Бруто профит		(14.837)	(10.409)
<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>			
Приходи од финансирање	12	445	
Вкупно други приходи		445	
<b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>			
Расходи од финансирањето	13	(12.341)	(10.447)
Вкупно други расходи		(12.341)	(10.447)
Разлика на залихите на крајот и на почетокот на периодот		(11.216)	(13.969)
<b>ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		(37.949)	(34.825)
Данок на добивката		(88)	-
<b>РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ</b>		(38.037)	(34.825)
Вонредни приходи		30	
<b>ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ</b>		30	
<b>ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА</b>		<b>(38.007)</b>	<b>(34.825)</b>

„Алатница“ АД - Охрид

### СОДРЖИНА

	Страница
963. Указ бр. 67 од Претседателот на Република Македонија.....	1
964. Закон за Полициската академија.....	1
965. Закон за дополнување на Законот за основното образование.....	10
966. Закон за дополнување на Законот за средното образование.....	11
967. Закон за дополнување на Законот за ученичкиот и студентскиот стандард.....	11
968. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници.....	12
969. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	13
970. Закон за дополнување на Законот за јавните претпријатија.....	13
971. Национална концепција за безбедност и одбрана.....	14
972. Одлука за отстапување на материјално-технички средства.....	21
973. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2003 година.....	21
974. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	21
975. Одлука за престанување на Одлуката за доделување на користење на работни простории ....	22
976. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	22
977. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	22
978. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	22
979. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	22
980. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	23
981. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	23
982. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	23
983. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	23
984. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за изработување на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание.....	24
985. Решение за формирање Комисија за државна помош.....	24
986. Правилник за остварување на работите на разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и откривањето на кривични дела во одбраната.....	24
987. Правилник за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата.....	25
988. Решение за ставање во примена на уставен катастар на недвижности.....	28
989. Решение за ставање во примена на уставен катастар на недвижности.....	28

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.